

XP-452/455 Series

**Упатство за
корисникот**

Авторски права

Ниеден дел од оваа публикација не смее да биде умножуван, зачуван во системот за пребарување, или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски, механички, со фотокопирање, снимање или друго, без претходна писмена согласност од корпорацијата Seiko Epson. Не се предвидени обврски за патентирање во однос на употребата на информациите содржани овде. Ниту пак е предвидена каква било обврска за штети кои произлегуваат од употребата на информациите дадени овде. Информациите што се содржани тука се дизајнирани за употреба со овој производ на Epson. Epson не одговара за употреба на која било од овие информации применети кон други производи.

Ниту корпорацијата Seiko Epson ниту нејзините подружници не одговараат кон купувачот на овој производ или трети лица за штети, загуби, трошоци, или трошоци предизвикани од набавувачот или трети лица како резултат на несреќа, неправилна употреба, или злоупотреба или неовластени промени на овој производ, поправки или измени кај овој производ, или (освен САД) непочитување на упатствата за ракување и одржување на корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson и нејзините подружници не одговараат за никакви штети или проблеми кои произлегуваат од употребата на кои било опции или кои било производи за широка потрошувачка различни од оние означени како Original Epson Products (оригинални производи на Epson) или Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson не одговара за никаква штета предизвикана од електромагнетно попречување што се појавува поради употребата на кои било кабли за поврзување различни од оние означени како Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

© 2017 Seiko Epson Corporation

Содржината на овој прирачник и спецификациите за овој производ се предмет на промена без известување.

Трговски марки

Трговски марки

- ❑ EPSON® е регистрирана заштитена трговска марка, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е заштитена трговска марка на корпорацијата Seiko Epson.
- ❑ PRINT Image Matching™ и логото PRINT Image Matching се заштитени трговски марки на корпорацијата Seiko Epson. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Сите права се задржани.
- ❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ❑ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- ❑ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, and Android are trademarks of Google Inc.
- ❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ❑ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Општо известување: Останатите имиња на производи што се употребени овде се наменети само за идентификување и може да се трговски марки на нивните сопственици. Epson се одрекува од сите права на овие марки.

Содржина

Авторски права

Трговски марки

За овој прирачник

| | |
|--|----|
| Вовед во прирачниците. | 9 |
| Користење на прирачникот за пребарување на информации. | 9 |
| Ознаки и симболи. | 11 |
| Описи што се користат во прирачникот. | 11 |
| Референци за оперативни системи. | 11 |

Важни упатства

| | |
|---|----|
| Безбедносни упатства. | 13 |
| Совети и предупредувања за печатачот. | 14 |
| Совети и предупредувања за поставување/користење на печатачот. | 14 |
| Совети и предупредувања за користење на печатачот со безжично поврзување. | 15 |
| Совети и предупредувања за користење мемориски картички. | 15 |
| Совети и предупредувања за користење на ЛЦД-екранот. | 16 |
| Заштита на личните податоци. | 16 |

Основни информации за печатачот

| | |
|--------------------------------------|----|
| Имиња и функции на деловите. | 17 |
| Контролна табла. | 19 |
| Копчиња. | 20 |
| Водич за LCD-екранот. | 20 |

Мрежни поставки

| | |
|--|----|
| Типови на мрежна конекција. | 23 |
| Wi-Fi поврзување. | 23 |
| Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција. | 23 |
| Поврзување на компјутер. | 24 |
| Поврзување на паметен уред. | 25 |
| Правење на поставки за Wi-Fi од печатачот. | 25 |
| Рачно поставување на Wi-Fi. | 26 |

| | |
|---|----|
| Правење на Wi-Fi поставки со поставка копче за притискање. | 27 |
| Правење на Wi-Fi поставки со поставка за PIN код (WPS). | 28 |
| Правење на Wi-Fi Direct (Едноставен AP) поставки за конекција. | 29 |
| Правење на напредни мрежни поставки. | 29 |
| Проверување на статусот на конекција на мрежа. | 31 |
| Проверување на статус на мрежа со користење на икона за мрежа. | 31 |
| Проверување на статусот на мрежа од контролниот панел. | 31 |
| Печатење на извештај за мрежна конекција. | 32 |
| Печатење на листа за статус на мрежа. | 39 |
| Заменување или додавање на нови точки на пристап. | 39 |
| Менување на начинот на поврзување на компјутер. | 39 |
| Исклучување на Wi-Fi од контролниот панел. | 40 |
| Исклучување на Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција од контролниот панел. | 41 |
| Обновување на мрежните поставки од контролниот панел на печатачот. | 41 |

Ставање хартија

| | |
|--|----|
| Претпазливости при ракување со хартија. | 42 |
| Достапни хартии и капацитети. | 43 |
| Листа на видови хартија. | 44 |
| Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна. | 45 |

Ставање оригинали

| | |
|---|----|
| Ставање оригинали на Стакло на скенерот. | 49 |
| Како да поставите различни оригинали. | 50 |
| Ставање на фотографии за копирање. | 50 |
| Поставување повеќе фотографии за скенирање истовремено. | 50 |

Вметнување мемориска картичка

| | |
|---------------------------------------|----|
| Поддржани мемориски картички. | 51 |
|---------------------------------------|----|

Содржина

| | |
|---|----|
| Вметнување и вадење мемориска картичка. | 51 |
|---|----|

Печатење

| | |
|--|----|
| Печатење од контролната табла. | 53 |
| Печатење фотографии со бирање од мемориска картичка. | 53 |
| Печатење на обложена хартија, календари, оригинална хартија за пишување и оригинални картички за поздравување. | 54 |
| Печатење на оригинални пликови. | 55 |
| Печатење во разни распореди. | 57 |
| Печатење од проекција на слики. | 58 |
| Печатење DPOF. | 58 |
| Опции на менито за режимот Print Photos. | 59 |
| Печатење од компјутер. | 60 |
| Основни информации за печатење — Windows. | 60 |
| Основи на печатење — Mac OS. | 62 |
| Двострано печатење (само за Windows). | 64 |
| Печатење неколку страници на еден лист. | 65 |
| Печатење приспособено кон големината на хартијата. | 66 |
| Печатење повеќе датотеки заедно (само за Windows). | 68 |
| Печатење една слика на повеќе листови за правење на постер (само за Windows). | 69 |
| Печатење со користење на напредните функции. | 75 |
| Печатење фотографии со Epson Easy Photo Print. | 78 |
| Печатење од паметни уреди. | 78 |
| Користење на Epson iPrint. | 78 |
| Користење на AirPrint. | 80 |
| Откажување на печатењето. | 80 |
| Откажување на печатењето — копче на печатачот. | 81 |
| Откажување на печатењето - Windows. | 81 |
| Откажување на печатењето — Mac OS. | 81 |

Копирање

| | |
|---|----|
| Основи на копирањето. | 82 |
| Опции на менито за режимот Copy. | 82 |
| Копирање фотографии. | 84 |
| Опции на менито за Copy/Restore Photos. | 85 |

Скенирање

| | |
|---|----|
| Скенирање преку контролната табла. | 86 |
| Скенирање на мемориски картичка. | 86 |
| Од скенирање на облак. | 86 |
| Скенирање на компјутер. | 87 |
| Од скенирање на компјутер (WSD). | 88 |
| Опции од менито за скенирање. | 90 |
| Скенирање од компјутер. | 91 |
| Скенирање со користење на Epson Scan 2. | 91 |
| Скенирање од паметни уреди. | 98 |
| Инсталирање на Epson iPrint. | 98 |
| Скенирање со користење на Epson iPrint. | 98 |

Замена на касети со мастило

| | |
|---|-----|
| Проверување на нивоата на мастилото. | 100 |
| Проверување на нивоата на мастилото — Контролна табла. | 100 |
| Проверување на нивоата на мастилото - Windows. | 100 |
| Проверување на нивоата на мастило — Mac OS. | 100 |
| Кодови на касетата со мастило. | 100 |
| Предупредување за работа со касетите со мастило. | 101 |
| Замена на касети со мастило. | 104 |
| Привремено печатење со црно мастило. | 106 |
| Привремено печатење со црно мастило — Windows. | 108 |
| Привремено печатење со црно мастило — Mac OS. | 109 |
| Зачувување на црното мастило кога нивото на црно мастило е ниско (само за Windows). | 110 |

Одржување на печатачот

| | |
|--|-----|
| Проверка и чистење на главата за печатење. | 111 |
| Проверка и чистење на главата за печатење — Контролна табла. | 111 |
| Проверка и чистење на главата за печатење - Windows. | 112 |
| Проверка и чистење на главата за печатење — Mac OS. | 113 |
| Порамнување на главата за печатење. | 113 |
| Порамнување на главата за печатење — Контролна табла. | 113 |

Содржина

| | |
|--|-----|
| Порамнување на главата за печатење — Windows. | 114 |
| Порамнување на главата за печатење — Mac OS. | 114 |
| Чистење на патеката за хартија. | 115 |
| Чистење на Стакло на скенерот. | 115 |
| Чистење на просирната фолија. | 116 |
| Штедење енергија. | 118 |
| Штедење енергија - Контролна табла. | 118 |
| Штедење енергија - Windows. | 119 |
| Зачувување на енергија — Mac OS. | 119 |

Опции на менито за режимот Setup

| | |
|--|-----|
| Опции на менито за Ink Levels. | 120 |
| Опции на менито за Maintenance. | 120 |
| Опции на менито за Printer Setup. | 121 |
| Paper Source Settings:. | 121 |
| Quiet Mode:. | 121 |
| Power Off Timer:. | 121 |
| Language:. | 121 |
| Sleep Timer:. | 121 |
| Опции на менито за Network Settings. | 122 |
| Опции на менито за Epson Connect Services. | 123 |
| Опции на менито за Google Cloud Print Services. | 123 |
| Опции на менито за File Sharing Setup. | 124 |
| Опции на менито за Firmware Update. | 124 |
| Опции на менито за Restore Default Settings. | 124 |

Мрежна услуга и информации за софтвер

| | |
|--|-----|
| Услуга Epson Connect. | 126 |
| Web Config. | 126 |
| Работа со Web Config во интернет- прегледник. | 127 |
| Работа со Web Config на Windows. | 127 |
| Работа со Web Config на Mac OS. | 128 |
| Двигател за печатачот за Windows. | 128 |
| Водич за двигателот на печатачот за Windows. | 129 |
| Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Windows. | 131 |
| Двигател за печатачот за Mac OS. | 131 |

| | |
|--|-----|
| Водич за двигателот на печатачот за Mac OS. | 132 |
| Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Mac OS. | 134 |
| Epson Scan 2 (двигател за скенерот). | 135 |
| Epson Event Manager. | 135 |
| Epson Easy Photo Print. | 136 |
| E-Web Print (само за Windows). | 137 |
| Easy Photo Scan. | 137 |
| EPSON Software Updater. | 138 |
| Деинсталирање апликации. | 138 |
| Деинсталирање на апликации — Windows. | 138 |
| Деинсталирање на апликации — Mac OS. | 139 |
| Инсталирање апликации. | 140 |
| Ажурирање на апликациите и фирмверот. | 140 |
| Ажурирање на фирмверот на печатачот со користење на контролниот панел. | 141 |

Решавање проблеми

| | |
|--|-----|
| Проверување на состојбата на печатачот. | 142 |
| Проверка на пораките на LCD-екранот. | 142 |
| Проверка на состојбата на печатачот - Windows. | 143 |
| Проверување на состојбата на печатачот — Mac OS. | 144 |
| Отстранување заглавена хартија. | 144 |
| Отстранување заглавена хартија од Додавање хартија од задна страна. | 144 |
| Отстранување заглавена хартија од излезната фиока. | 145 |
| Отстранување заглавена хартија од внатрешноста на печатачот. | 145 |
| Хартијата не се внесува правилно. | 146 |
| Заглавување на хартија. | 147 |
| Хартијата е поставена на несо. | 147 |
| Неколку листови хартија се внесуваат во исто време. | 147 |
| Проблеми со напојувањето и контролната табла. | 148 |
| Печатачот не се вклучува. | 148 |
| Печатачот не се исклучува. | 148 |
| ЛЦД-екранот се затемнува. | 148 |
| Не можам да печатам од компјутер. | 148 |
| Проверување на поврзувањето (USB). | 148 |
| Проверување на конекцијата (мрежата). | 149 |

Содржина

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| Проверување на софтверот и податоците. | 150 | Печатењето е премногу бавно. | 164 |
| Проверување на статусот на печатачот од компјутерот (Windows). | 152 | Печатењето забавува многу при непрекинато печатење. | 165 |
| Проверете го статусот на печатачот од компјутерот (Mac OS). | 153 | Не може да откажам печатење преку компјутер со Mac OS X v10.6.8. | 165 |
| Не може да правите мрежни поставки. | 153 | Не може да почне скенирање. | 166 |
| Не може да се поврзам на уреди и кога мрежните поставки не се проблем. | 153 | Не може да се стартува со скенирање кога се користи контролната табла. | 166 |
| Проверување на SSID поврзана за печатачот. | 155 | Проблеми со скенирани слики. | 167 |
| Проверување на SSID за компјутерот. | 156 | Неизедначени бои, нечистотија, точки и слично се појавуваат кога скенирате од стаклото на скенерот. | 167 |
| Не можам да печатам од iPhone или iPad. | 157 | Квалитетот на сликата е лош. | 167 |
| Печатењето е паузирано. | 157 | Се прикажува пресликување во задината на сликите. | 167 |
| Проблеми со отпечатеното. | 157 | Текстот е нејасен. | 168 |
| Исписот е истуткан или недостасува бојата. | 157 | Се појавуваат моаре ефекти (сенки налик на пајажина). | 168 |
| Појавување на пруги или неочекувани бои. | 157 | Не може да ја скенирате правилната област на стаклото на скенерот. | 168 |
| Појавување на пруги во боја на интервали од приближно 2.5 см. | 158 | Не може да се прегледува во Мини приказ. | 169 |
| Матни отпечатоци, вертикални пруги или непорамнетост. | 158 | Текстот не е правилно препознаен при зачувување како PDF што може да се пребарува. | 169 |
| Квалитетот на печатење е слаб. | 159 | Не може да се решат проблемите во скенираната слика. | 170 |
| Хартијата е замачкана или истуткана. | 160 | Други проблеми со скенирање. | 170 |
| Отпечатените фотографии се лепливи. | 161 | Скенирањето е премногу бавно. | 170 |
| Слики или фотографии се печатат во неочекувани бои. | 161 | Скенирањето ќе запре кога се скенира во PDF/мулти-TIFF. | 171 |
| Боите се разликуваат од она што го гледате на екранот. | 161 | Други проблеми. | 171 |
| Не можам да печатам без маргини. | 161 | Мал електричен шок при допир на печатачот. | 171 |
| Рабовите на сликата се пресечени при печатење без рамки. | 162 | Звуците додека работи се гласни. | 171 |
| Позицијата, големината или маргините на исписот се неточни. | 162 | Податоците не може да се зачуваат на мемориска картичка. | 171 |
| Повеќе оригинали се копираат на еден лист. | 162 | Апликацијата е блокирана од заштитен сид (само за Windows). | 172 |
| Неточни или погрешно отпечатени знаци. | 163 | „?“ се прикажува на екранот за избирање фотографии. | 172 |
| Отпечатената слика е превртена. | 163 | | |
| Мозаични ефекти на исписите. | 163 | | |
| Се појавуваат нерамномерни бои, замачкувања, точки или прави линии на копираната слика. | 163 | | |
| На скенираната слика се појавуваат ефекти на контраст (мрежести ефекти). | 164 | | |
| Сликата од задната страна на оригиналот се појавува на копираната слика. | 164 | | |
| Проблемот со исписот не може да се избрише. | 164 | | |
| Други проблеми со печатењето. | 164 | | |
| | | Додаток | |
| | | Технички спецификации. | 173 |
| | | Спецификации на печатачот. | 173 |
| | | Спецификации на скенерот. | 174 |
| | | Спецификации на интерфејсот. | 174 |
| | | Листа на мрежни функции. | 175 |
| | | Спецификации за Wi-Fi. | 175 |
| | | Безбедносен протокол. | 176 |
| | | Поддржани услуги од други лица. | 176 |

Содржина

| | |
|--|-----|
| Спецификации за надворешните мемориски уреди. | 176 |
| Димензии. | 177 |
| Спецификации за електриката. | 177 |
| Спецификации за животната средина. . . | 178 |
| Системски барања. | 179 |
| Регулаторни информации. | 179 |
| Стандарди и одобренија за европски модел. | 179 |
| Ограничувања за копирање. | 179 |
| Превезување на печатачот. | 180 |
| Пристапување на мемориска картичка од компјутер. | 182 |
| Каде да се обратите за помош. | 183 |
| Веб-локација за техничка поддршка. . . | 183 |
| Контактирање со поддршката на Epson. . | 183 |

За овој прирачник

Вовед во прирачниците

Следниве прирачници доаѓаат со вашиот печатач Epson. Покрај прирачниците, погледнете ги различните типови информации за помош што се достапни од самиот печатач или од апликациите.

Почнете оттука (хартиен прирачник)

Содржи информации за поставување на печатачот, инсталирање на софтверот, користење на печатачот, решавање проблеми и сл.

Упатство за корисникот (дигитален прирачник)

Овој прирачник. Се дадени сеопфатни информации и упатства за користење на печатачот, за мрежните поставки кога го користите печатачот на мрежа и за решавање на проблеми.

Може да ги добиете последните верзии на гореспоменатите прирачници на следниве начини.

Хартиен прирачник

Посетете ја интернет страницата за поддршка на Epson за Европа на <http://www.epson.eu/Support> или интернет страницата за поддршка на Epson ширум светот на <http://support.epson.net/>.

Дигитален прирачник

Вклучете EPSON Software Updater на вашиот компјутер. EPSON Software Updater проверува за достапни ажурирања на софтверските апликации на Epson и дигиталните прирачници и ви овозможува да ги преземете најновите.

Поврзани информации

➔ „EPSON Software Updater“ на страница 138

Користење на прирачникот за пребарување на информации


Со PDF прирачникот може да ги пребарувате потребните информации со клучен збор или да скокнете директно на специфични делови со користење на обележувачи. Може и да ги печатите само страниците коишто ви се потребни. Во овој дел е објаснето како да го користите PDF прирачникот којшто сте го отвориле во Adobe Reader X на компјутерот.

Пребарување со клучен збор

Кликнете на **Уреди** > **Напредно пребарување**. Внесете го клучниот збор (текст) за информациите коишто сакате да ги најдете во прозорецот за пребарување и кликнете на

За овој прирачник


Пребарај. Резултатите се прикажуваат како листа. Кликнете на еден од прикажаните резултати за да скокнете на таа страница.



Скокање директно од обележувачи

Кликнете на наслов да скокнете на таа страница. Кликнете на + или > за да ги прегледате долунаведените наслови во тој дел. За да се вратите на претходната страница, избришете ги следниве постапки на тастатурата.


- ❑ Windows: Задржете **Alt** и притиснете на <.
- ❑ Mac OS: Задржете на копчето за команда и притиснете на <.



Печатење само на страниците коишто ви се потребни

Може да ги извадите и да ги отпечатите само страниците коишто ви се потребни. Кликнете на **Печати** во менито **Датотека** и одредете го бројот на страници коишто сакате да ги печатите во **Страници** во **Страници за печатење**.

- ❑ За да одредите серија на страници, внесете цртичка помеѓу почетната страница и последната страница.
Пример: 20–25
- ❑ За да ги одредите страниците коишто не се во серија, поделете го бројот на страници со запирки.
Пример: 5, 10, 15



Ознаки и симболи



Внимание:

Упатства што мора да се следат внимателно за да се избегне физичка повреда.



Важно:

Упатства што мора да се почитуваат за да се избегне оштетување на вашата опрема.

Белешка:

Обезбедува дополнителни информации и информации за упатување.

➔ Поврзани информации

Води кон поврзани делови.

Описи што се користат во прирачникот

- Кадрите на екранот од двигателот за печатачот и екраните за Epson Scan 2 (двигателот за скенерот) се од Windows 10 или macOS High Sierra. Содржината што е прикажана на екраните се разликува во зависност од моделот и ситуацијата.
- Илустрациите на печатачот што се користат во прирачником се само примери. Иако може да има мали разлики, зависно од моделот, начинот на ракување е ист.
- Некои од ставките на менито на LCD-екранот се разликуваат, зависно од моделот и поставките.

Референци за оперативни системи

Windows

Во овој прирачник, термините „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“, и „Windows XP“ се однесуваат на следните оперативни системи. Освен тоа, „Windows“ се користи како референца за сите верзии.

- Microsoft® Windows® 10 оперативен систем
- Microsoft® Windows® 8.1 оперативен систем
- Microsoft® Windows® 8 оперативен систем
- Microsoft® Windows® 7 оперативен систем
- Microsoft® Windows Vista® оперативен систем
- Microsoft® Windows® XP оперативен систем
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition оперативен систем

За овој прирачник

Mac OS

Во овој прирачник, „Mac OS“ се однесува на macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x и Mac OS X v10.6.8.

Важни упатства

Безбедносни упатства

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за безбедно користење на печатачот. Чувајте го прирачникот за проверки во иднина. Внимавајте и да ги следите сите предупредувања и упатства означени на печатачот.

- ❑ Некои од симболите што се користат на вашиот печатач служат за осигурување безбедност и правилно користење на печатачот. Посетете ја следната веб-страница за да го научите значењето на симболите.

<http://support.epson.net/symbols>

- ❑ Користете го само струјниот кабел доставен заедно со печатачот и не користете го кабелот со друга опрема. Користењето други кабли со овој печатач или користењето на доставениот струен кабел со друга опрема може да доведе до пожар или струен удар.
- ❑ Проверете дали вашиот кабел за наизменична струја ги исполнува соодветните локални стандарди за безбедност.
- ❑ Никогаш сами не расклопувајте ги, не менувајте ги или не обидувајте се да ги поправите кабелот, приклучокот, печатачот, скенерот или другите опции, освен како што е конкретно објаснето во упатствата за печатачот.
- ❑ Исклучете го печатачот од струја и побарајте помош од стручни лица за сервисирање во следниве ситуации:
Кабелот за струја или приклучокот е оштетен, во печатачот влегла течност; печатачот паднал или куќиштето е оштетено, печатачот не работи нормално или покажува значителна промена во работата. Не приспособувајте контроли што не се опфатени со упатствата за ракување.
- ❑ Ставете го печатачот блиску до ѕидниот штекер од кој може лесно да се исклучи.
- ❑ Не поставувајте го и не складирајте го печатачот надвор, во близина на прекумерна нечистотија или прашина, извори на топлина, или на места што се подложни на електрични удари, вибрации, висока температура или влажност.
- ❑ Внимавајте да не истурите течност на печатачот и не ракувајте со печатачот со влажни раце.
- ❑ Чувајте го печатачот на растојание од најмалку 22 cm од електростимулатори на срцето. Радиобрановите од овој печатач можат негативно да се одразат врз работата на електростимулаторите на срцето.
- ❑ Контакттирајте со вашиот добавувач ако се оштети ЛЦД-екранот. Ако ги натопените рацете со растворот од течен кристал, темелно исплакнете ги со сапун и вода. Ако растворот од течен кристал ви влезе во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Ако по темелното плакнење имате непријатно чувство или проблеми со видот, веднаш одете на лекар.
- ❑ Внимавајте кога ракувате со користени касети бидејќи може да има мастило околу делот за дотур на мастило.
 - ❑ Доколку ви капне мастило на кожата, измијте ја кожата темелно со сапун и вода.
 - ❑ Доколку ви влезе мастило во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Доколку чувството на неугодност или проблемите со видот продолжат и по плакнењето, веднаш јавете се на лекар.
- ❑ Ако ви влезе мастило во устата, веднаш одете на лекар.

Важни упатства

- Не расклопувајте ја касетата со мастило, бидејќи мастилото може да ви влезе во очите или во кожата.
- Не протресувајте ги касетите за мастило премногу силно и не испуштајте ги. Исто така, внимавајте да не ги стиснете или да не ги скинете лепенките. На тој начин може да истече мастило.
- Чувајте ги касетите за мастило вон дофат на деца.



Совети и предупредувања за печатачот

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за да избегнете оштетување на печатачот или имотот. Чувајте го прирачникот за подоцнежна употреба.

Совети и предупредувања за поставување/користење на печатачот

- Немојте да ги блокирате или покривате вентилите и отворите на печатачот.
- Користете го единствено изворот за напојување означен на лепенката на печатачот.
- Избегнувајте употреба на истото струјно коло од апаратите за фотокопирање или системите за воздушна регулација кои редовно се вклучуваат и исклучуваат.
- Избегнувајте електрични приклучоци контролирани од прекинувачи или автоматски релеи.
- Целиот компјутерски систем треба да биде подалеку од можни извори на електромагнетно влијание, како што се звучници или бази на безжични телефони.
- Каблите за довод на електрична енергија треба да бидат така поставени за да се избегне нагризување, отсекување, загревање, набирање и извиткување. Не ставајте предмети врз каблите за довод на електрична енергија и не дозволувајте каблите да бидат приклучени или да се газат по нив. Посебно внимавајте сите кабли за довод на електрична енергија да се прави на краевите и местата каде што влегуваат и излегуваат од трансформаторот.
- Ако со печатачот користите продолжен кабел, внимавајте вкупната јачина на струја на апаратите изразена во ампери кои се вклучени во продолжниот кабел да не ја надминува јачината на струја за кабелот изразена во ампери. Исто така, внимавајте вкупната јачина на струјата на сите апарати вклучени во ѕидниот приклучок да не го надминува капацитетот на јачината на струјата на ѕидниот приклучок.
- Ако планирате да го користите печатачот во Германија, инсталацијата во зградата мора да е заштитена со 10-амперски или 16-амперски осигурувач за да се обезбеди заштита од краток спој и заштита од поголем напон.
- Кога го поврзувате печатачот на компјутер или друг уред со кабел, внимавајте на точната поставеност на приклучоците. Секој приклучок има само една правилна насока. Ставање приклучок во погрешна насока може да ги оштети и двата уреда поврзани со кабелот.
- Ставете го печатачот на рамна, стабилна површина што е поширока од основата на печатачот во сите насоки. Печатачот нема да работи правилно ако не е поставен во хоризонтална положба.
- При складирање или пренесување на печатачот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.
- Оставете простор над печатачот за да можете целосно да го подигнете капакот за документи.
- Оставете доволно простор од предната страна на печатачот, за да излезе целосно хартијата.

Важни упатства

- Избегнувајте места подложни на нагли промени на температурата и влажноста. Исто така, чувајте го печатачот подалеку од директна сончева светлина, извори на силна светлина или топлина.
- Не ставајте предмети во отворите на печатачот.
- Не ставајте ја раката во печатачот при печатење.
- Не допирајте го белиот плоснат кабел што се наоѓа во печатачот.
- Не користете спрејови што содржат запаливи гасови во или околу печатачот. Така може да предизвикате пожар.
- Не движете ја главата за печатење со рака, инаку може да го оштетите печатачот.
- Внимавајте скенерот да не ви ги фати прстите кога го затворате.
- Не притискајте премногу силно на стакло на скенерот при поставување на изворните документи.
- Секогаш исклучувајте го печатачот со користење на копчето . Не вадете ги каблите од печатачот и не исклучувајте ја струјата од приклучокот сè додека светлото  не престане да трепка.
- Пред да го пренесете печатачот на друго место, проверете дали главата за печатење се наоѓа во својата почетна положба (крајно десно) и дали касетите за мастило се на своето место.
- Ако не планирате да го користите печатачот подолго време, исклучете го кабелот од електричниот приклучок.

Совети и предупредувања за користење на печатачот со безжично поврзување

- Радио бранови од печатачот може да влијаат негативно на работата на медицинска електронска опрема и да предизвикаат нивна неисправна работа. Кога го користите печатачот во медицински објекти или блиску до медицинска опрема, следете ги упатствата на овластените лица што ги претставуваат медицинските објекти и почитувајте ги сите упатства и насоки на медицинската опрема.
- Радио бранови од печатачот може да влијаат негативно на работата на автоматски контролирани уреди како автоматски врати или противпожарни аларми и може да доведат до несреќа поради неисправност. Кога го користите печатачот близу автоматски контролирани уреди, почитувајте ги сите упатства и насоки на тие уреди.

Совети и предупредувања за користење мемориски картички

- Не вадете ја мемориската картичка и не исклучувајте го печатачот додека ламбичката за мемориската картичка трепка.
- Начините за користење мемориски картички се разликуваат во зависност од типот на картичката. За повеќе информации, погледнете во прирачникот спакуван со вашата мемориска картичка.
- Користете само мемориски картички што се компатибилни со печатачот.

Важни упатства

Поврзани информации

➔ „Спецификации за поддржаните мемориски картички“ на страница 176

Совети и предупредувања за користење на ЛЦД-екранот


- ЛЦД-екранот може да има неколку мали светли или темни точки и поради своите карактеристики може да има нерамномерна сјајност. Ова е вообичаено и не значи дека е оштетен на некаков начин.
- Користете само сува и мека крпа за чистење. Не употребувајте течни или хемиски средства за чистење.
- Надворешниот капак на LCD-екранот може да се скрши ако се удри силно. Контактирајте со продавачот ако површината на екранот се лупи или напукнува и не допирајте ги и не обидувајте се да ги отстраните скршените делови.

Заштита на личните податоци

Кога ќе го дадете печатачот некому или го фрлате, избришете ги сите лични информации во меморијата на печатачот избирајќи **Setup > Restore Default Settings > All Settings** на контролната табла.


Основни информации за печатачот

Имиња и функции на деловите




| | | |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | Граничник | Ја води хартијата право во печатачот. Лизнете го до рабовите на хартијата. |
| 2 | Додавање хартија од задна страна | Внесува хартија. |
| 3 | Држач за хартија | Ја држи ставената хартија. |
| 4 | Заштитник за додавачот | Спречува надворешни супстанции да навлезат во печатачот. Обично чувајте го заштитникот затворен. |
| 5 | Излезна фиока | Ја држи исфрлената хартија. Пред да печатите, кренете го сопирачот за да спречите исфрлената хартија да падне во фиоката. |
| 6 | Контролна табла | Раководи со работата на печатачот. |

Основни информации за печатачот




| | | |
|---|------------------------------|--|
| 1 | Отвор за мемориска картичка | Вметнете мемориска картичка. |
| 2 | Држач на касетата со мастило | Инсталирајте ги касетите за мастило. Мастилото се исфрла од долните прскалки на главата за печатење. |



| | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | Капак за документи | Ја блокира надворешната светлина кога се скенира. |
| 2 | Стакло на скенерот | Поставете ги оригиналите. |
| 3 | Скенер | Ги скенира поставените оригинали. Се отвора кога се заменуваат касети со мастило или кога се вади заглавена хартија во печатачот. |

Основни информации за печатачот




| | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|
| ① | Приклучок за наизменична струја | Го поврзува кабелот за напојување. |
| ② | USB отвор | Поврзува USB-кабел. |

Контролна табла


Аголот на контролната табла може да се менува.

За да ја спуштите контролната табла, притиснете ја рачката од задната страна на таблата како што е прикажано подолу.



Основни информации за печатачот

Копчиња



| | | |
|---|--|--|
| 1 | | <p>Го вклучува или исклучува печатачот.</p> <p>Не исклучувајте додека трепка светлото за напојување (додека печатачот работи или обработува податоци).</p> <p>Откачете го струјниот кабел кога е изгаснато светлото за напојување.</p> |
| 2 | | Се прикажува почетниот екран. |
| 3 | | Враќање на претходниот екран. |
| 4 | | Користете ги копчињата за да изберете мени и притиснете на копчето ОК за да го отворите избраното мени. |
| 5 | | Бирање на бројот страници за печатење. |
| 6 | | Сопирање на тековната операција. |
| 7 | | Почнување работа како печатење или копирање. |


Водич за LCD-екранот

На LCD-екранот се прикажуваат менија и пораки. Изберете мени или поставка притискајќи ги копчињата .

Основни информации за печатачот

Водич за почетниот екран

На почетниот екран се прикажуваат следниве икони и менија.



| | | |
|---|---|--|
| 1 | Прикажани се иконите коишто го покажуваат статусот на мрежа. Може да го дознаете значењето на иконите во менито Help . Влезете во Help од почетниот екран со копчето ◀ или ▶, па притиснете го копчето OK. Изберете Icon List со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето OK. | |
| 2 | Иконите за функции се прикажани како икони на режими. | |
| | Copy | Влегувате во режимот Copy со којшто може да копирате документ. |
| | Print Photos | Влегувате во режимот Print Photos со којшто може да печатите фотографии на мемориска картичка. |
| | Scan | Влегувате во режимот Scan со којшто може да скенирате документ или фотографија. |
| | More Functions | Влегувате во режимот More Functions којшто нуди различни функции за печатење како на пример копирање на фотографии и печатење на оригинална хартија или календари со користење на фотографиите на мемориската картичка. |
| | Quiet Mode | Се прикажува поставката за Quiet Mode со којшто може да ја намалите бучавата којашто ја прави печатачот. Меѓутоа, ова може да ја намали брзината на печатење. Во зависност од типот на хартија и избраните поставки за квалитет на печатење, можно е да нема разлика во нивото на бучава на печатачот. Ова е кратенка за следново мени. Setup > Printer Setup > Quiet Mode |
| | Setup | Влегувате во режимот Setup во којшто може да правите поставки за одржување, поставки за печатач и мрежни поставки. |
| | Help | Ги прикажува информациите за помош за основни функции, значењето на иконите прикажани на LCD екранот и информациите за решавање на проблеми. |
| | Wi-Fi Setup | Ги прикажува менијата со коишто може да го нагодите печатачот за употреба на бежична мрежа. Ова е кратенка за следново мени. Setup > Network Settings > Wi-Fi Setup |
| 3 | Кога се прикажани ◀ и ▶ може да листате надесно или налево. | |
| 4 | Прикажани се достапните копчиња. Во овој пример, може да продолжите до избраното мени со притискање на копчето OK. | |

Основни информации за печатачот

Внесување знаци

За да внесете знаци и симболи за мрежни поставки од контролниот панел, користете ги копчињата ▲, ▼, ◀ и ▶ и софтверска тастатура на LCD екранот. Притиснете на копчињата ▲, ▼, ◀ или ▶ за да означите знак или копче за функција на тастатура и притиснете на копчето ОК за да потврдите. Кога ќе завршите со внесување на знаци, означете го **Done** и притиснете на копчето ОК.

Екранот што се прикажува може да се разликува во зависност од ставките на поставките. Следниов е екранот за внесување на лозинка за вашата Wi-Fi мрежа.



| Икони | Описи |
|--------|---|
| AB12 | Менува во големи букви. |
| ab12 | Менува во мали букви. |
| Symbol | Прикажува симболи. |
| ◀▶ | Го поместува покажувачот налево или надесно. |
| ← | Брише знак налево (бришење наназад). |
| Space | Внесува празно место надесно од покажувачот. |
| Done | Го затвора екранот за софтверска тастатура и прикажува екран за потврда или се префрлува на следниот екран. |


Мрежни поставки

Типови на мрежна конекција

Може да ги користите следниве начини на поврзување.

Wi-Fi поврзување

Поврзете ги печатачот и компјутерот или паметниот уред на точка на пристап. Ова е типичен метод на поврзување на мрежи во домашни услови или во канцеларија каде што компјутерите се поврзани со Wi-Fi преку точка на пристап.



Поврзани информации

- ➔ [„Поврзување на компјутер“ на страница 24](#)
- ➔ [„Поврзување на паметен уред“ на страница 25](#)
- ➔ [„Правење на поставки за Wi-Fi од печатачот“ на страница 25](#)


Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција

Користете го овој метод на конекција кога не го користите Wi-Fi во домашни услови или во канцеларија или кога сакате директно да го поврзете печатачот и компјутерот или паметниот уред. Во овој режи, печатачот има улога на точка на пристап и може да поврзете до четири уреди на печатачот без да користите стандардна точка на пристап. Меѓутоа, уредите директно поврзани на печатачот не може да воспостават заемна комуникација преку печатачот.

Мрежни поставки

Белешка:

Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција е метод на конекција наменет да го замени Ad Hoc режимот.



Печатачот може да биде поврзан со Wi-Fi и Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција во исто време. Меѓутоа, ако започнете мрежна конекција во Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција кога печатачот е поврзан со Wi-Fi, Wi-Fi е привремено исклучен.

Поврзани информации

➔ „Правење на Wi-Fi Direct (Едноставен AP) поставки за конекција“ на страница 29

Поврзување на компјутер

Препорачуваме да ја користите датотеката за инсталација за да го поврзете печатачот на компјутерот. Може да ја активирате датотеката за инсталација со користење на еден од следниве методи.

Поставување од интернет страница

Посетете ја следната интернет страница и внесете го името на производот. Одете во **Поставување** и започнете со поставување.

<http://epson.sn>

Поставување со користење на дискот со софтвер (само за модели коишто доаѓаат со диск со софтвер и за корисници со компјутери со двигатели за диск).

Внесете го дискот со софтвер во компјутерот и следете ги упатствата на екранот.

Избирање на начини на поврзување

Следете ги упатствата на екранот додека не се прикаже следниов екран и потоа изберете го начинот на поврзување на печатачот на компјутерот.

Мрежни поставки

Изберете го типот на поврзување и кликнете на **Следно**.



Следете ги упатствата на екранот.

Поврзување на паметен уред

Може да го користите печатачот од паметен уред кога ќе го поврзете печатачот на истата Wi-Fi мрежа (SSID) на којашто е поврзан и паметниот уред. За да го користите печатачот од паметен уред, поставете го од следнава интернет страница. Пристапете до интернет страницата од паметен уред којшто сакате да го поврзете на печатачот.

<http://epson.sn> > **Поставување**

Белешка:

Ако сакате да го поврзете компјутерот и паметниот уред на печатач во исто време, ви препорачуваме првин да го поврзете компјутерот.

Правење на поставки за Wi-Fi од печатачот

Може да направите мрежни поставки од контролната табла на печатачот на неколку начини. Изберете го начинот на поврзување којшто одговара на околината и условите коишто ги користите.

Ако ги знаете информациите за точка на пристап, како на пример SSID и лозинката, може рачно да ги направите поставките.

Ако точката на пристап поддржува WPS, може да ги направите поставките со користење на поставувањето на копчето за притискање.

Откако ќе го поврзете печатачот на мрежата, поврзете го печатачот од уредот којшто сакате да го користите (компјутер, паметен уред, таблет итн.)

Направете напредни мрежни поставки за да користите статична IP адреса.

Мрежни поставки

Поврзани информации


- ➔ „Рачно поставување на Wi-Fi“ на страница 26
- ➔ „Правење на Wi-Fi поставки со поставка копче за притискање“ на страница 27
- ➔ „Правење на Wi-Fi поставки со поставки за PIN код (WPS)“ на страница 28
- ➔ „Правење на Wi-Fi Direct (Едноставен AP) поставки за конекција“ на страница 29
- ➔ „Правење на напредни мрежни поставки“ на страница 29

Рачно поставување на Wi-Fi

Може рачно да ги поставите информациите потребни за поврзување на точка на пристап од контролниот панел на печатачот. За рачно да ги поставите, потребни ви се SSID и лозинката за точка на пристап.

Белешка:

Ако користите точка на пристап со стандардни поставки, SSID и лозинката се на ознаката. Ако не ги знаете SSID и лозинката, контактирајте со лице коешто ги поставува точките на пристап или погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап.



1. Изберете **Wi-Fi Setup** на почетниот екран, па притиснете го копчето ОК.
2. Изберете **Wi-Fi (Recommended)**, а потоа притиснете го копчето ОК.
3. Притиснете го копчето ОК.
4. Изберете **Wi-Fi Setup Wizard**, а потоа притиснете го копчето ОК.
5. Изберете ја SSID за точка на пристап од контролниот панел на печатачот и притиснете на копчето ОК.

Белешка:

- Ако SSID којашто сакате да ја поврзете не е прикажана на контролниот панел на печатачот, изберете **Search Again** за да ја ажурирате листата. Ако и понатаму не е прикажана, изберете **Other SSIDs** и директно внесете ја SSID.
 - Ако не ја знаете SSID, проверете дали е напишана на ознаката на точка на пристап. Ако користите точка на пристап со стандардни поставки, користете ја SSID напишана на ознаката.
6. Внесете ја лозинката и изберете **Done**. Притиснете го копчето ОК.


Белешка:

- Лозинката е со мали букви.
- Ако не ја знаете лозинката, проверете дали е напишана на ознаката на точка на пристап. Ако користите точка на пристап со стандардни поставки, користете ја лозинката напишана на ознаката. Лозинката исто така може да биде наречена „клуч“, „тајна фраза“ итн.
- Ако не ја знаете лозинката на точката на пристап, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап или контактирајте со лице коешто ја поставило.

Мрежни поставки

7. Проверете ги поставките, па притиснете го копчето ОК.
8. Изберете дали сакате или не да отпечатите извештај за мрежна конекција откако ќе ги направите поставките.

Белешка:

Ако не успеете да се поврзете, внесете ја хартијата и притиснете на копчето  за да отпечатите извештај за мрежна конекција.

Поврзани информации

- ➔ „Внесување знаци“ на страница 22
- ➔ „Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 31
- ➔ „Не може да правите мрежни поставки“ на страница 153

Правење на Wi-Fi поставки со поставка копче за притискање

Може автоматски да ја поставите Wi-Fi мрежата со притискање на копчето на точката на пристап. Ако следниве услови се исполнети, може да ја поставите со користење на овој метод.

- Оваа точка на пристап е компатибилна со WPS (Заштитено поставување на Wi-Fi).
- Тековната Wi-Fi конекција е воспоставена со притискање на копчето на точката на пристап.

Белешка:

Ако не може да го пронајдете копчето или ако го вршите поставувањето со софтвер, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап.

1. Изберете **Wi-Fi Setup** на почетниот екран, па притиснете го копчето ОК.
2. Изберете **Wi-Fi (Recommended)**, а потоа притиснете го копчето ОК.
3. Притиснете го копчето ОК.
4. Изберете **Push Button Setup (WPS)**, а потоа притиснете го копчето ОК.
5. Држете го притиснато копчето [WPS] на точката за пристап додека не засветат сигналните светла.



Мрежни поставки

Ако не знаете каде се наоѓа копчето [WPS] или нема копчиња на точката на пристап, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап за детали.

6. Притиснете го копчето ОК од контролниот панел на печатачот. Потоа, следете ги упатствата на екранот.

Белешка:

Ако врската е неуспешна, рестартирајте ја точката на пристап, поместете ја поблиску до печатачот и обидете се повторно. Ако и понатаму не работи, отпечатете извештај за мрежна конекција и проверете го решението.

Поврзани информации

- ➔ [„Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 31](#)
- ➔ [„Не може да правите мрежни поставки“ на страница 153](#)

Правење на Wi-Fi поставки со поставки за PIN код (WPS)

Може да се поврзете на точка на пристап со користење на PIN код. Може да го користите овој метод за поставување ако точката на пристап е способна за WPS (Заштитено поставување за Wi-Fi). Преку компјутер внесете PIN код во точката на пристап.

1. Изберете **Setup** на почетниот екран, па притиснете го копчето ОК.
2. Изберете **Network Settings** и притиснете на копчето ОК.
3. Изберете **Wi-Fi Setup** на домашниот екран и притиснете на копчето ОК.
4. Изберете **PIN Code Setup (WPS)** и притиснете на копчето ОК.
5. Преку вашиот компјутер внесете го PIN кодот (осумцифрен број) прикажан на контролниот панел на печатачот во точката на пристап во рок од две минути.

Белешка:

Погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап за детали за внесување на PIN код.

6. Притиснете го копчето ОК.
Поставката е завршена кога ќе се прикаже порака за завршување на поставка.

Белешка:

Ако врската е неуспешна, рестартирајте ја точката на пристап, поместете ја поблиску до печатачот и обидете се повторно. Ако и понатаму не работи, отпечатете извештај за конекција и проверете го решението.

Поврзани информации

- ➔ [„Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 31](#)
- ➔ [„Не може да правите мрежни поставки“ на страница 153](#)

Мрежни поставки

Правење на Wi-Fi Direct (Едноставен AP) поставки за конекција

Со овој метод може да го поврзете печатачот директно од компјутер или паметни уреди без точка на пристап. Печатачот има улога на точка на пристап.

 **Важно:**

Кога ќе се поврзете од компјутер или паметен уред на печатачот со користење на Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција, печатачот е поврзан на истата Wi-Fi мрежа (SSID) на којашто се поврзани компјутерот или паметниот уред и се воспоставува комуникација помеѓу нив. Од причина што компјутерот или паметниот уред автоматски се поврзани на друга Wi-Fi мрежа ако печатачот е исклучен, повторно не е поврзан на претходната Wi-Fi мрежа повторно ако печатачот е вклучен. Повторно поврзете се на SSID на печатачот за Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција од компјутер или паметен уред. Ако не сакате да се поврзувате секогаш кога ќе го вклучувате и ќе го исклучувате печатачот, препорачуваме да користите Wi-Fi мрежа со поврзување на печатачот на точка на пристап.

1. Изберете **Wi-Fi Setup** на почетниот екран, па притиснете го копчето ОК.
2. Изберете **Wi-Fi Direct**, а потоа притиснете го копчето ОК.
3. Притиснете го копчето ОК.
4. Притиснете го копчето ОК за да започнете со поставувањето.
5. Притиснете го копчето ОК.
6. Проверете ги SSID и лозинката прикажани на контролниот панел на печатачот. На екранот на мрежната конекција на компјутерот или паметниот уред, изберете ја SSID прикажана на контролниот панел на печатачот за да се поврзете.
7. Внесете ја лозинката прикажана на контролниот панел на печатачот на компјутерот или паметниот уред.
8. Откако ќе ја воспоставите конекцијата, притиснете го копчето ОК на контролниот панел на печатачот.
9. Притиснете го копчето ОК.

Поврзани информации

- ➔ [„Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 31](#)
- ➔ [„Не може да правите мрежни поставки“ на страница 153](#)

Правење на напредни мрежни поставки

Може да го промените името на мрежниот уред, TCP/IP поставувањето, DNS серверот итн. Проверете ја мрежната околина пред да направите промени.

1. Изберете **Setup** на почетниот екран, па притиснете го копчето ОК.
2. Изберете **Network Settings**, а потоа притиснете го копчето ОК.

Мрежни поставки

3. Изберете **Manual Network Setup**, а потоа притиснете го копчето ОК.

4. Внесете го името на уредот.

Можете да ги внесете следниве знаци. За да го поправите името на уредот, поместете го покажувачот на **Done** и притиснете на копчето ОК.

Ограничувања за знаци: од 2 до 15 (мора да внесете најмалку 2 знаци)

Употребливи знаци: од А до Z, од а до z, од 0 до 9, -.

Знаци коишто не може да ги употребите на врвот: од 0 до 9, -.

Знаци коишто не може да ги употребите на дното: -

Белешка:

Ако притиснете на копчето ОК без да го внесете името на уредот, стандардното име на уредот (EPSON и последните шест цифри на MAC адресата на уредот) е поставено.

5. Изберете го методот за добивање на IP адреса (TCP/IP поставка).

Auto

Изберете кога ја користите точката на пристап во домашни услови или дозволувате да ја добиете IP адресата автоматски со DHCP.

Manual

Изберете кога не сакате да ја промените IP адресата на уредот. Внесете ги IP адресата, маската на подмрежата, стандардниот мрежен премин, примарниот DNS сервер и секундарниот DNS сервер според мрежната околина. Притиснете го копчето ОК и одете на чекор 7.

6. Изберете го методот за поставување на DNS сервер.

Auto

Изберете кога сакате автоматски да добиете IP адреса.

Manual

Изберете кога сакате единствена адреса за DNS сервер на уредот. Внесете ги адресите за примарниот DNS сервер и секундарниот DNS сервер.

7. Изберете дали сакате или не да користите прокси сервер.

Do Not Use

Изберете кога го користите печатачот во домашна мрежна околина.

Use

Изберете кога користите прокси сервер во вашата мрежна околина и сакате да го поставите на печатачот. Внесете ја адресата на прокси серверот и името на портата.

8. Проверете ги поставките и притиснете го копчето ОК.

Се прикажува порака на LCD екранот кога мрежните поставки се завршени и кога ќе се вратите на домашниот екран по краток временски период.

Проверување на статусот на конекција на мрежа

Може да го проверите статусот на мрежната конекција на следниов начин.

Проверување на статус на мрежа со користење на икона за мрежа

Може да го проверите статусот на конекција на мрежа со користење на икона за мрежа на почетниот екран на печатачот. Иконата се менува во зависност од типот на поврзување и јачината на радиобранот. За повеќе информации изберете **Help > Icon List** на контролната табла на печатачот.

Проверување на статусот на мрежа од контролниот панел

Може да ги прегледате останатите информации поврзани со мрежата со притискање на менијата за мрежа коишто сакате да ги проверите.

1. Изберете **Setup** на почетниот екран, па притиснете го копчето ОК.
2. Изберете **Network Settings**, а потоа притиснете го копчето ОК.
3. Изберете **Network Status**, а потоа притиснете го копчето ОК.

Се прикажува Wi-Fi и Wi-Fi Direct (Едноставен AP) статусот на конекција. Може да проверите дали печатачот е поврзан на мрежата или колку уреди се поврзани кога печатачот е поврзан со Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција.

4. За да ги проверите останатите информации, притиснете на копчето ◀ или ▶ и изберете ги менијата коишто сакате да ги проверите.

Wi-Fi Status

Се прикажуваат информации за мрежата (Obtain IP Address, Default Gateway, DNS Server Setup Mode итн.) за Wi-Fi конекции.

Wi-Fi Direct Status

Се прикажуваат информации за мрежата (Obtain IP Address, бројот на поврзани уреди, Default Gateway итн.) за Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекции.

Epson Connect Status

Се прикажуваат регистрирани информации за Epson Connect услуги.

Google Cloud Print Status

Се прикажуваат регистрирани информации за Google Cloud Print услуги и статус на конекција.


Print Status Sheet

Погрижете се хартијата да биде поставена во печатачот и притиснете на копчето ◊ за да отпечатите лист за статус на мрежа.

Мрежни поставки

Печатење на извештај за мрежна конекција

Може да печатите извештај за мрежна конекција за да го проверите статусот помеѓу печатачот и точката на пристап.

1. Вметнете хартија.
2. Изберете **Setup** на почетниот екран, па притиснете го копчето ОК.
3. Изберете **Network Settings**, а потоа притиснете го копчето ОК.
4. Изберете **Connection Check**, а потоа притиснете го копчето ОК.
Започнува проверката на конекција.
5. Изберете **Yes**, а потоа притиснете го копчето ОК.
6. Притиснете на копчето  за да го отпечатите извештајот за мрежна конекција.
Ако настанала грешка, проверете го извештајот за мрежна конекција и следете ги отпечатените решенија.

Поврзани информации

➔ [„Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција“ на страница 33](#)

Мрежни поставки

Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција

Проверете ги пораките и кодовите за грешка на извештајот за мрежна конекција и следете ги решенијата.

Check Network Connection

Check Result FAIL

Error code (E-7)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Wireless Network Name (SSID) Check | PASS |
| Communication Mode Check | PASS |
| Security Mode Check | PASS |
| MAC Address Filtering Check | PASS |
| Security Key/Password Check | FAIL |
| IP Address Check | Unchecked |
| Detailed IP Setup Check | Unchecked |

Network Status

| | |
|---------------------|-------------------|
| Printer Model | XX-XXX XXX Series |
| IP Address | 0.0.0.0 |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| Default Gateway | |
| Network Name (SSID) | XXXXXXXXXXXX |
| Communication Mode | WPA2-PSK (AES) |
| Signal Strength | Poor |
| MAC Address | 44:D2:44:DA:C0:43 |

- a. Код за грешка
- b. Пораки на мрежна околина

Поврзани информации

- ➔ „E-1“ на страница 34
- ➔ „E-2, E-3, E-7“ на страница 34
- ➔ „E-5“ на страница 35
- ➔ „E-6“ на страница 35
- ➔ „E-8“ на страница 36
- ➔ „E-9“ на страница 36
- ➔ „E-10“ на страница 36
- ➔ „E-11“ на страница 37
- ➔ „E-12“ на страница 37
- ➔ „E-13“ на страница 38
- ➔ „Порака на мрежна околина“ на страница 38

Мрежни поставки

E-1

Порака:

Confirm that the network cable is connected and network devices such as hub, router, or access point are turned on.

Решенија:

- Погрижете се Ethernet кабелот да биде добро поврзан со печатачот и со мрежниот разводник или другите мрежни уреди.
- Погрижете се мрежниот разводник или другите мрежни уреди да бидат вклучени.
- Ако сакате да го поврзете печатачот со Wi-Fi, повторно направете ги поставките за Wi-Fi за печатачот, затоа што е деактивиран.

E-2, E-3, E-7

Порака:

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the router/access point is turned on and the wireless network (SSID) is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the wireless network name (SSID) of the PC you wish to connect is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

Entered security key/password does not match the one set for your router/access point. Confirm security key/password. Contact your network administrator for assistance.

Решенија:

- Погрижете се точката на пристап е вклучена.
- Проверете дали компјутерот или уредот е правилно поврзан на точката на пристап.
- Исклучете ја точката на пристап. Почекајте околу 10 секунди и вклучете ја.
- Поставете го печатачот во близина на точката на пристап и отстранете ги пречките помеѓу нив.
- Ако рачно сте влегле во SSID, проверете дали е правилна. Проверете ја SSID од делот **Network Status** за извештај за мрежна конекција.
- Ако пристапната точка има повеќе SSID, изберете ја прикажаната SSID. Кога SSID користи несообразна фреквенција, печатачот не ги прикажува.
- Ако користите поставувањето за копчето на притискање за да воспоставите мрежно поврзување, погрижете се точката на пристап да поддржува WPS. Не може да го користите поставувањето за копчето за притискање ако точката на пристап не поддржува WPS.
- Погрижете се SSID да користи само ASCII знаци (алфанумерички знаци и симболи). Печатачот не може да ја прикажува SSID којашто содржи знаци различни од ASCII знаците.
- Погрижете се дека ги знаете SSID и лозинката пред да се поврзете на точката на пристап. Ако користите точка на пристап со стандардни поставки, SSID и лозинката се на ознаката на точката на пристап. Ако не ги знаете SSID и лозинката, контактирајте со лице коешто ги поставува точките на пристап или погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап.

Мрежни поставки

- Ако сакате да се поврзете на SSID генерирана со користење на функцијата за врзување на паметен уред, проверете ги SSID и лозинката во документацијата испорачана со паметниот уред.
- Ако Wi-Fi конекцијата однадеж се исклучи, проверете ги следниве ситуации. Ако се применливи некои од следниве ситуации, ресетирајте ги мрежните поставки така што ќе го преземете и ќе го активирате софтверот од следната интернет страница.

<http://epson.sn> > **Поставување**

- Додаден е друг паметен уред на мрежата со користење на поставката за копчето за притискање.
- Wi-Fi мрежата е поставена со користење на кој било метод различен од поставката на копчето за притискање.

E-5

Порака:

Security mode (e.g. WEP, WPA) does not match the current setting of the printer. Confirm security mode. Contact your network administrator for assistance.

Решенија:

Погрижете се безбедносниот тип на точката на пристап да е нагоден на еден од следниве. Ако не е, променете го безбедносниот тип на точката на пристап и ресетирајте ги мрежните поставки за печатачот.

- WEP-64-битна (40-битна)
- WEP-128-битна (104-битна)
- WPA PSK (TKIP/AES)*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

* WPA PSK е познато како WPA Personal. WPA2 PSK е познато како WPA2 Personal.

E-6

Порака:

MAC address of your printer may be filtered. Check whether your router/access point has restrictions such as MAC address filtering. See the documentation of the router/access point or contact your network administrator for assistance.

Решенија:

- Проверете дали е оневозможено филтрирање на MAC адреса. Ако е овозможено, регистрирајте ја MAC адресата да не биде филтрирана. Погледнете ја документацијата обезбедена со точката на пристап за детали. Може да ја проверите MAC адресата од делот **Network Status** од извештајот за мрежна конекција.

Мрежни поставки

- Ако точката на пристап користи споделена автентикација со WEP безбедност, погрижете се дека клучот за автентикација и индексот се точни.
- Ако бројот на уреди што може да се поврзат на точката на пристап е помал од бројот на мрежни уреди што сакате да ги поврзете, направете поставувања на точката на пристап за да го зголемите бројот на уреди што може да се поврзат. Погледнете ја документацијата обезбедена со точката на пристап за да ги направите поставувањата.

E-8

Порака:

Incorrect IP address is assigned to the printer. Confirm IP address setup of the network device (hub, router, or access point). Contact your network administrator for assistance.

Решенија:

- Овозможете ја DHCP на точката на пристап кога поставката Добиј IP адреса е поставена на **Автоматски**.
- Ако поставката Добиј IP адреса е поставено на рачно, IP адресата којашто рачно сте ја поставиле е неважечка од причина што е надвор од опсег (на пример: 0.0.0.0). Поставете важечка IP адреса од контролната табла на печатачот или со користење на Web Config.

E-9

Порака:

Confirm the connection and network setup of the PC or other device. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Решенија:

Проверете го следново.

- Уредите се вклучени.
- Може да пристапите на интернет и на другите компјутери или мрежни уреди на истата мрежа од уреди коишто сакате да ги поврзете за печатачот.

Ако и понатаму не се поврзе на печатачот и на мрежните уреди откако ќе го потврдите горенаведеното, исклучете ја точката на пристап. Почекајте околу 10 секунди и вклучете ја. Ресетирајте ги мрежните поставки така што ќе го преземете и ќе го активирате софтверот од следната интернет страница.

<http://epson.sn> > **Поставување**

E-10

Порака:

Confirm IP address, subnet mask, and default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Мрежни поставки

Решенија:

Проверете го следново.

- Другите уреди на мрежата се вклучени.
- Мрежни адреси (IP адреса, маска на подмрежа и стандарден излез) и коригирајте ако сте ја поставиле Добиј IP адреса на печатач на Рачно.

Ресетирајте ги мрежните адреси ако се неточни. Може да ја проверите IP адресата, маската на подмрежа и стандардниот излез од делот **Network Status** од извештајот за мрежна конекција.

Ако е овозможено DHCP, променете ја поставката Добиј IP адреса на печатач на **Автоматски**. Ако сакате рачно да ја нагодите IP адресата, проверете ја IP адресата на печатачот од делот **Network Status** од извештајот за мрежна конекција и изберете Рачно на екранот за мрежни поставки. Нагодете ја маската за подмрежа на [255.255.255.0].

Ако и понатаму не се поврзе на печатачот и на мрежните уреди, исклучете ја точката на пристап. Почекајте околу 10 секунди и вклучете ја.

E-11

Порака:

Setup is incomplete. Confirm default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Решенија:

Проверете го следново.

- Адресата на стандардниот излез е точна ако го поставите TCP/IP на печатачот на Рачно.
- Уредот којшто е поставен како стандарден излез е вклучен.

Поставете ја точната адреса на стандарден излез. Може да ја проверите адресата на стандардниот излез од делот **Network Status** од извештајот за мрежна конекција.

E-12

Порака:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -IP address, subnet mask, or default gateway setup is correct Contact your network administrator for assistance.

Решенија:

Проверете го следново.

- Другите уреди на мрежата се вклучени.
- Мрежните адреси (IP адреса, маска на подмрежа и стандарден излез) се точни ако ги внесувате рачно.
- Мрежните адреси за други уреди (маска на подмрежа и стандарден излез) се исти.
- Адресата IP не пречи на другите уреди.

Мрежни поставки

Ако и понатаму не се поврзе на печатачот и на мрежните уреди откако ќе го потврдите горенаведеното, обидете се со следново.

- Исклучете ја точката на пристап.Почекајте околу 10 секунди и вклучете ја.
- Повторно направете ги мрежните поставки со користење на датотеката за инсталација.Може да ја активирате од следнава интернет страница.
<http://epson.sn> > **Поставување**
- Може да регистрирате неколку лозинки на точка на пристап којашто го користи WEP безбедносниот тип.Ако регистрирате неколку лозинки, проверете дали првата регистрирана лозинка е поставена на печатачот.

E-13

Порака:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -Connection and network setup of the PC or other device is correct Contact your network administrator for assistance.

Решенија:

Проверете го следново.

- Мрежните уреди како што се точка на пристап, мрежен разводник и рутер се вклучени.
- Поставката за TCP/IP за мрежните уреди не е поставена рачно.(Ако поставката TCP/IP за печатачот е поставена автоматски додека поставката TCP/IP за другите мрежни уреди е направена рачно, мрежата на печатачот може да се разликува од мрежата на другите уреди.)

Ако и понатаму не работи откако ќе го проверите горенаведеното, обидете се со следново.

- Исклучете ја точката на пристап.Почекајте околу 10 секунди и вклучете ја.
- Направете мрежни поставки на компјутерот којшто е на иста мрежа како и печатачот со користење на датотеката за инсталација.Може да ја активирате од следнава интернет страница.
<http://epson.sn> > **Поставување**
- Може да регистрирате неколку лозинки на точка на пристап којашто го користи WEP безбедносниот тип.Ако регистрирате неколку лозинки, проверете дали првата регистрирана лозинка е поставена на печатачот.

Порака на мрежна околина

| Порака | Решение |
|--|--|
| *Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID). | Истата SSID може да биде поставена на неколку точки на пристап. Проверете ги поставките на точката на пристап и променете ја SSID. |
| The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router. | Откако ќе го поместите печатачот поблиску до точката на пристап и ќе ги отстраните сите пречки помеѓу нив, исклучете ја точката на пристап. Почекајте околу 10 секунди и вклучете ја. Ако и понатаму не се вклучува, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап. |

Мрежни поставки

| Порака | Решение |
|---|---|
| *No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one. | Компјутерот и паметните уреди што може да се поврзат истовремено, поврзани се целосно во врската Wi-Fi Direct (едноставна AP). За да додадете друг компјутер или паметен уред, првин исклучете еден од поврзаните уреди. Може да го потврдите бројот на безжични уреди коишто може да бидат поврзани истовремено, како и бројот на поврзани уреди проверувајќи ги листот за статусот на мрежата или контролната табла на печатачот. |

Печатење на листа за статус на мрежа

Може да ги проверите деталните информации за мрежа ако ги испечатите.

1. Вметнете хартија.
2. Изберете **Setup** на почетниот екран, па притиснете го копчето ОК.
3. Изберете **Network Settings**, а потоа притиснете го копчето ОК.
4. Изберете **Network Status**, а потоа притиснете го копчето ОК.
5. Притиснете на копчето ◀ или копчето ▶ и изберете **Print Status Sheet** со користење на копчето ▲ или копчето ▼.
6. Притиснете го копчето ◇.
Се печати листата за статус на мрежа.

Заменување или додавање на нови точки на пристап

Ако SSID се промени како резултат на заменување на точка на пристап или додавање на точка на пристап и воспоставување на нова мрежна околина, повторно направете поставки за Wi-Fi.

Поврзани информации

➔ [„Менување на начинот на поврзување на компјутер“ на страница 39](#)

Менување на начинот на поврзување на компјутер

Со користење на датотека за инсталација и повторно поставување на различен начин на поврзување.

Мрежни поставки

❑ Поставување од интернет страница

Посетете ја следната интернет страница и внесете го името на производот.Одете во **Поставување** и започнете со поставување.

<http://epson.sn>


❑ Поставување со користење на дискот со софтвер (само за модели коишто доаѓаат со диск со софтвер и за корисници со компјутери со двигатели за диск).

Внесете го дискот со софтвер во компјутерот и следете ги упатствата на екранот.

Избирање на промена на начини на поврзување

Следете ги упатствата на екранот додека не се прикаже следниов екран.

Изберете **Сменете го или повторно поставете го начинот на поврзување** на екранот
Изберете софтверска инсталација и кликнете на **Следно**.



Исклучување на Wi-Fi од контролниот панел

Кога е исклучено Wi-Fi, Wi-Fi конекцијата е исклучена.

1. Изберете **Setup** од почетниот екран.
2. Изберете **Network Settings**.
3. Изберете **Wi-Fi Setup**.
4. Изберете **Disable Wi-Fi**.
5. Проверете ја пораката и изберете **Yes**.

Исклучување на Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција од контролниот панел

Белешка:

Кога е исклучена Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекцијата, сите компјутери и паметни уреди поврзани на печатачот со Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција се исклучени. Ако сакате да исклучите одреден уред, исклучете го од уредот наместо од печатачот.

1. Изберете **Setup** од почетниот екран.
2. Изберете **Network Settings**.
3. Изберете **Wi-Fi Setup**.
4. Изберете **Wi-Fi Direct Setup**.
5. Изберете **Disable Wi-Fi Direct**.
6. Проверете ја пораката и изберете **Yes**.

Обновување на мрежните поставки од контролниот панел на печатачот


Може да ги вратите сите мрежни поставки на нивните почетни вредности.

1. Изберете **Setup** од почетниот екран.
2. Изберете **Restore Default Settings > Network Settings**.
3. Проверете ја пораката и изберете **Yes**.


Ставање хартија

Претпазливости при ракување со хартија

- ❑ Прочитајте ги листовите со упатства испорачани со хартијата.
- ❑ Издувајте ја и порамнете ги рабовите на хартијата пред да ја ставите. Не дувајте и не виткајте фотографска хартија. Така може да се оштети страната за печатење.



- ❑ Ако хартијата е извиткана, исправете ја или свиткајте ја малку во спротивната насока пред да ја ставите. Печатењето на извиткана хартија може да предизвика заглавување на хартијата и замачкување на исписот.



- ❑ Не користете хартија што е брановидна, искината, исечена, превиткана, влажна, предебела, претенка или хартија со налепници на неа. Користењето таква хартија предизвикува заглавување на хартијата и замачкување на исписот.
- ❑ Издувајте ги и порамнете ги рабовите на пливките пред да ги ставите. Кога купчињата пливки се надуени, притиснете ги да се сплескаат пред да ги ставите.



- ❑ Не користете пливки што се извиткани или превиткани. Користењето такви пливки предизвикува заглавување на хартијата и замачкување на исписот.
- ❑ Не користете пливки со лепливи површини на преклопувањето или пливки со прозорец.
- ❑ Избегнувајте користење пливки што се претенки бидејќи можат да се извиткаат при печатењето.

Ставање хартија

Поврзани информации

➔ „Спецификации на печатачот“ на страница 173

Достапни хартии и капацитети

Epson препорачува користење на оригинална хартија Epson за да се обезбедат висококвалитетни отпечатоци.

Оригинална хартија Epson

| Име на медиумот | Големина | Капацитет за ставање (листови) | Рачно двострано печатење | Печатење без рамка |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Epson Bright White Ink Jet Paper | A4 | 80* | ✓ | – |
| Epson Ultra Glossy Photo Paper | A4, 13×18 см (5×7 ин.), 10×15 см (4×6 ин.) | 20 | – | ✓ |
| Epson Premium Glossy Photo Paper | A4, 13×18 см (5×7 ин.), 16:9 широка (102×181 мм), 10×15 см (4×6 ин.) | 20 | – | ✓ |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper | A4, 10×15 см (4×6 ин.) | 20 | – | ✓ |
| Epson Photo Paper Glossy | A4, 13×18 см (5×7 ин.), 10×15 см (4×6 ин.) | 20 | – | ✓ |
| Epson Matte Paper- Heavyweight | A4 | 20 | – | ✓ |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper | A4 | 80 | – | – |

* За рачното двострано печатење, може да ставите најмногу 30 листа хартија со веќе испечатена една страна.

Белешка:

Достапноста на хартијата зависи од локацијата. За најнови информации за хартијата достапна во вашето подрачје, контактирајте го сервисот за поддршка на Epson.

Ставање хартија

Комерцијално достапна хартија

| Име на медиумот | Големина | Капацитет за ставање (листови) | Рачно двострано печатење | Печатење без рамка |
|------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------|
| Обична хартија* ¹ | Letter* ² , A4, B5* ² , A5, A6* ² | До линијата покажана со триаголникот на граничникот.* ³ | ✓ | – |
| | Legal* ² | 1 | | |
| | Одредена од корисникот* ² | | | |
| Плик* ² | Плик #10, Плик DL, Плик C6 | 10 | – | – |

*1 Капацитет на ставање за издупчена хартија е еден лист.

*2 Достапно е само печатење од компјутер.

*3 За рачното двострано печатење, може да ставите најмногу 30 листа хартија со веќе испечатена една страна.

Поврзани информации

➔ „Веб-локација за техничка поддршка“ на страница 183

Листа на видови хартија

За да добиете најдобри резултати при печатењето, изберете го типот хартија што е соодветен за хартијата.


| Име на медиумот | Тип медиум | |
|---|-----------------|--|
| | Контролна табла | Драјвер за печатачот, Паметен уред* ² |
| Epson Bright White Ink Jet Paper* ¹ | Plain paper | Обична хартија |
| Epson Ultra Glossy Photo Paper* ¹ | Ultra Glossy | Epson ултрасјајна |
| Epson Premium Glossy Photo Paper* ¹ | Prem. Glossy | Epson првокласна сјајна |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper* ¹ | Prem. Semigloss | Epson првокласна полусјајна |
| Epson Photo Paper Glossy* ¹ | Glossy | Photo Paper Glossy |
| Epson Matte Paper-Heavyweight* ¹ | Matte | Epson Матирана |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper* ¹ | Matte | Epson Матирана |
| Обична хартија* ¹ | Plain paper | Обична хартија |
| Плик | Envelope | Плик |

Ставање хартија


- *1 Овие видови хартија се компатибилни со Exif Print и PRINT Image Matching кога се печатат со двигателот за печатење. За повеќе информации, видете во документацијата испорачана со дигиталната камера компатибилна со Exif Print или PRINT Image Matching.
- *2 За паметните уреди, овие типови медиуми може да се избераат кога се печати со Epson iPrint.

Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна

1. Отворете го штитникот, извлекете го држачот за хартија, па навалете го наназад.




2. Лизнете го граничникот налево.



Ставање хартија


3. Ставете хартија вертикално долж десната страна на додавање хартија од задна страна со страната за печатење свртена нагоре.




Важно:

Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија. За обична хартија, не ставајте хартија над линијата покажана со триаголникот на граничникот.

Пликови



Издупчена хартија




Белешка:

- Ставете еден лист хартија без дупки за подврзување горе или долу.
- Прилагодете ја положбата за печатење на вашата датотека за да избегнете печатење над отворите.

Ставање хартија

4. Лизнете го граничникот до работ на хартијата, а потоа затворете го штитникот на додавачот.



5. Проверете ги поставките за големина на хартија и вид на хартија прикажани на контролната табла. За да ги користите поставките, изберете **Confirm** користејќи ▲ или копчето ▼, притиснете го копчето ОК, а потоа одете на чекор 7. За да ги смените поставките, изберете **Change** користејќи ▲ или копчето ▼, притиснете го копчето ОК, а потоа преминете на следниот чекор.




Важно:

Екранот за поставки за хартија не се прикажува ако хартијата не е ставена покрај десната страна на додавање хартија од задна страна. Се појавува грешка кога ќе почнете со печатење.

Белешка:

- ❑ Се прикажува порака ако поставките за регистрираната големина на хартија и поставките за типот на хартија се разликуваат од поставките за печатачот.



- ❑ Екранот за поставки на хартија не се прикажува ако сте онеспособиле **Paper Configuration** во следните менија. Во оваа ситуација, не може да печатите со користење на AirPrint.

Setup > Printer Setup > Paper Source Settings > Paper Configuration

Ставање хартија


6. На екранот за поставки на големина на хартија, изберете ја големината на хартијата со копчето ▲ или копчето ▼ и притиснете на копчето ОК. На екранот за поставки на типот на хартија, изберете го типот на хартија на истиот начин и притиснете на копчето ОК. Проверете ги поставките и притиснете на копчето ОК.

Белешка:

Можете исто така да го прикажете екранот за поставките за големината и типот на хартијата избирајќи од следниве менија.

Setup > Printer Setup > Paper Source Settings > Paper Setup

7. Извадете ја излезната фиока и подигнете го стопирачот.



Белешка:

Вратете ја преостанатата хартија во пакувањето. Ако ја оставите во печатачот, хартијата може да се извитка или може да се намали квалитетот на печатењето.

Поврзани информации

- ➔ „Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 42
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 43


Ставање оригинали

Ставање оригинали на Стакло на скенерот


! **Важно:**

Кога ставате кабасти оригинали како книги, спречете надворешна светлина да свети директно на стакло на скенерот.

1. Отворете го капакот за документи.



2. Избришете прашина или дамки на стакло на скенерот.
3. Ставете го оригиналот со лицето надолу и лизнете го до ознаката во аголот.



Белешка:

Не се скенира опсег од 1,5 мм од долниот или десниот раб на стакло на скенерот.

4. Полека затворете го капакот.

! **Важно:**

Не нанесувајте прекумерна сила на стакло на скенерот или на капакот за документи. Во спротивно, може да се оштетат.

Ставање оригинали

5. Извадете ги оригиналите по скенирањето.

Белешка:


Ако ги оставите оригиналите на стакло на скенерот долго време, може да се залепат за површината од стаклото.

Како да поставите различни оригинали

Ставање на фотографии за копирање

Може да поставите повеќе фотографии во исто време за да направите одделни копии. Фотографиите треба да бидат поголеми од 30×40 мм. Поставете фотографија на растојание од 5 мм од ознаката за аголот на стакло на скенерот и оставете 5 мм помеѓу фотографиите. Може да ставате фотографии со различни големини истовремено.

Максимална големина: 10×15 см (4×6 инчи)




Поставување повеќе фотографии за скенирање истовремено

Може истовремено да скенирате повеќе фотографии и да ги зачувате сите, со помош на **Режим за фотографии** во Epson Scan 2. Ставете ги фотографиите на растојание од 4,5 мм од хоризонталните и вертикалните рабови на стакло на скенерот и поставете ги така што меѓу нив ќе има растојание од најмалку 20 мм. Фотографиите треба да бидат поголеми од 15 × 15 мм.



Белешка:

Овозможете го полето за избор **Мини. приказ** во горниот дел на прозорецот за преглед.



Вметнување мемориска картичка

Поддржани мемориски картички

| | |
|---|--|
|  | miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC* |
|  | SD SDHC SDXC |

* Ставете адаптер што одговара на отворот за мемориски картички. Инаку картичката може да се заглави.

Поврзани информации

➔ „Спецификации за поддржаните мемориски картички“ на страница 176

Вметнување и вадење мемориска картичка


1. Вметнете мемориска картичка во печатачот.

Печатачот почнува да ги чита податоците и светлото трепка. Кога ќе заврши читањето, светлото престанува да трепка и останува запалено.




Важно:

- Вметнете мемориска картичка право во печатачот.
- Картичката не треба да е целосно вметната. Не пикајте ја со сила докрај во отворот.



Вметнување мемориска картичка

2. Кога ќе завршите со користење на мемориската картичка, внимавајте светлото да не трепка, па извадете ја картичката.



Важно:

Ако ја извадите мемориската картичка додека светлото трепка, податоците на картичката може да се изгубат.

Белешка:

Ако пристапувате на мемориската картичка од компјутер, треба да ракувате со компјутерот за безбедно вадење на уредот.

Поврзани информации

➔ [„Пристапување на мемориска картичка од компјутер“ на страница 182](#)

Печатење

Печатење од контролната табла

Печатење фотографии со бирање од мемориска картичка

1. Ставете хартија во печатачот.

**Важно:**

Направете ги поставувањата за хартијата на контролната табла.

2. Вметнете мемориска картичка во печатачот.

**Важно:**

Не вадете ја мемориската картичка додека не завршите со печатењето.

3. Влезете во **Print Photos** од почетниот екран со копчето ◀ или ▶, па притиснете го копчето ОК.
4. Изберете фотографија со копчето ◀ или копчето ▶ и одредете го бројот копии со копчето – или +. Кога печатите повеќе од една фотографија, повторете ја постапката.

Белешка:

Следниве менија коишто се прикажуваат со притискање на копчето ▼ може да ви помогнат лесно да изберете фотографии кога имате многу фотографии на мемориската картичка.

- Select Photos:** користете го менито **Select by Date** за да ги распоредите фотографиите според датум и истовремено да ги изберете сите фотографии од истиот датум.
- Display Options:** користете го менито **Thumbnail** за да се прикажат девет фотографии на екранот.

5. Притиснете го копчето ▼ за да се прикаже менито, изберете **Print Settings** со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето ОК.

Белешка:

Изберете **Crop/Zoom** ако сакате да отсечете дел од фотографија. Користете го копчето ▲, ▼, ◀ или ▶ за да ја поместите рамката до подрачјето што сакате да го отсечете, па притискајте го копчето – или + за да ја смените големината на рамката. Притиснете на копчето 🏠 за да ја ротирате рамката.

6. Користете го копчето ▲ или копчето ▼ за да изберете ставки на поставки како на пример големина на хартија и тип на хартија и да ги промените поставките со користење на копчето ◀ или копчето ▶.

Печатење


7. Притиснете го копчето .

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 44
- ➔ „Вметнување мемориска картичка“ на страница 51
- ➔ „Опции на менито за режимот Print Photos“ на страница 59

Печатење на обложена хартија, календари, оригинална хартија за пишување и оригинални картички за поздравување

Лесно може да печатите обложена хартија, календари, оригинална хартија за пишување и оригинални картички за поздравување со користење на менито **Personal Stationery**.



1. Ставете хартија во печатачот.
2. За да печатите хартија за пишување и картички за поздравување со користење на фотографија на мемориска картичка, вметнете ја мемориската картичка во печатачот.
3. Влезете во **More Functions** од почетниот екран со копчето ◀ или ▶, па притиснете го копчето ОК.
4. Изберете **Personal Stationery** со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето ОК.
5. Изберете ставка од менито со користење на копчето ▲ или копчето ▼ и притиснете на копчето ОК.

Белешка:

*Кога печатите картички за поздравување, може да додадете слика зачувана во печатачот наместо користење на фотографија на мемориска картичка. За да додадете слика зачувана во печатачот, изберете **Template Art**.*

6. Следете ги упатствата за печатење на екранот.

Печатење

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 44
- ➔ „Вметнување мемориска картичка“ на страница 51
- ➔ „Опции на менито за печатење на обложена хартија, календари, оригинална хартија за пишување и оригинални картички за поздравување“ на страница 55
- ➔ „Опции на менито за режимот Print Photos“ на страница 59

Опции на менито за печатење на обложена хартија, календари, оригинална хартија за пишување и оригинални картички за поздравување

Lined Papers:

Печати одредени типови на обложена хартија, милиметарска хартија или музичка хартија.

Writing Papers:

Печати одредени типови на хартија за пишување со фотографија од мемориска картичка поставена како заднина. Фотографијата се печати светло за да може лесно да се пишува на неа.

Calendar:

Печати неделен или месечен календар. Изберете година и месец за месечен календар.

Message Card:

Печати картичка за поздравување со користење на слики од печатачот или слики од мемориската картичка.

Image Position

Изберете каде сакате да ја поставите сликата на картичката за поздравување.

Line Type

Изберете го типот на хоризонталните линии за да ги испечатите на картичката за поздравување.

Line Color


Изберете ја бојата на хоризонталните линии за да ја отпечатите картичката за поздравување.

Печатење на оригинални пликови

Може да креирате оригинални пликоа со додавање на зачувана слика во печатачот со користење на менито **Personal Stationery**. Може да ја користите истата слика за да печатите картички за поздравување коишто одговараат на пликоата.

Печатење

Привин, отпечатете дијаграм на пликото на хартија со А4 големина и свиткајте ја за да добиете плико.



1. Влезете во **More Functions** од почетниот екран со копчето ◀ или ▶, па притиснете го копчето ОК.
2. Изберете **Personal Stationery** со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето ОК.
3. Изберете **Origami** со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето ОК.
4. Изберете **Origami Envelope** со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето ОК.
5. Изберете ја сликата којашто сакате да ја печатите на пликото со користење на копчето ◀ или копчето ▶ и притиснете на копчето ОК.
Се прикажува екран означувајќи ја позицијата за печатење на сликата и дали да ги печатите свитканите линии.
6. За да ги промените позицијата на сликата и поставките за свиткување на линија, притиснете го копчето ▼ за да се прикаже екранот за поставки и за да ги промените поставките.
7. Кога ќе завршите со правењето поставки, притиснете на копчето ↻ за да се вратите на екранот за потврда на поставките и притиснете на копчето ОК.
8. Изберете ја големината на пликоата со копчето ◀ или копчето ▶ и притиснете на копчето ОК.
9. Внесете обична А4 хартија во печатачот и притиснете на копчето ОК.
10. Поставете го бројот на копии со копчето – или + и притиснете на копчето ◇.

Поврзани информации


➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45

Свиткување на пликови

Откако ќе го отпечатите дијаграмот на пликото, отпечатете го листот со упатства на којшто е опишано како да свиткате плико и потоа ставете го листот со упатства врз дијаграмот и свиткајте ги заедно.

Печатење

1. Изберете **Origami Envelope Instruction** од менито **Origami** и притиснете го копчето ОК.
 2. Изберете ја големината на пликото којашто сте ја избрале за да го отпечатите дијаграмот на пликото со копчето ◀ и копчето ▶ и притиснете го копчето ОК.
 3. Внесете обична А4 хартија во печатачот и притиснете на копчето ОК.
 4. Поставете го бројот на копии со копчето – или + и притиснете на копчето ◊.
- Се печати следниов лист со упатства.



5. Ставете го листот со упатства врз дијаграмот на пликото и свиткајте ги заедно следејќи ги упатства од листот со упатства.
6. Кога ќе завршите, отворете ги и отстранете го листот со упатства и потоа свиткајте го повторно само дијаграмот на пликото на свитканите места.

Печатење во разни распореди

Можете да ги печатите фотографиите од мемориската картичка во разни распореди како 2 заедно, 4 заедно и горна половина.

Белешка:

Додека печатите со оваа функција, брзината на печатење може да биде бавна.



Печатење


Влезете во **More Functions** од почетниот екран со копчето ◀ или ▶, па притиснете го копчето ОК. Изберете **Photo Layout Sheet** со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето ОК. Следете ги упатствата за печатење на екранот.

Поврзани информации

➔ „Опции на менито за режимот Print Photos“ на страница 59

Печатење од проекција на слики

Може да активирате проекција на слики на фотографии на мемориска картичка и потоа печатете фотографии од проекцијата на слики.



Влезете во **More Functions** од почетниот екран со копчето ◀ или ▶, па притиснете го копчето ОК. Изберете **Slide Show** со користење на копчето ▲ или ▼ и притиснете на копчето ОК за да ја активирате проекцијата на слики. Притиснете на копчето ▼ за да ја паузирате проекцијата на слики и притиснете го повторно за да рестартирате. За да ја печатите фотографијата, притиснете на копчето ОК. Ставките од менито за поставки се исти како и оние прикажани во режимот **Print Photos**.

Поврзани информации

➔ „Печатење фотографии со бирање од мемориска картичка“ на страница 53

➔ „Опции на менито за режимот Print Photos“ на страница 59

Печатење DPOF

Печатачот е компатибилен со DPOF (Digital Print Order Format, Формат за дигитални налози за печатење) верзија 1.10. DPOF е формат што складира дополнителни информации за фотографиите како датум, време, корисничко име и информации за печатењето. Камерите компатибилни со DPOF овозможуваат да одредите која слика на мемориската картичка да се печати и бројот на копиите. Кога ќе се вметне мемориската картичка во печатачот, се печатат фотографиите избрани од камерата.

Белешка:

За информации како се поставува печатењето на камерата, видете во документацијата испорачана со неа.

Кога ќе вметнете мемориска картичка во печатачот, се прикажува екран за потврда. Изберете **Yes** со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето ОК за да се прикаже екранот за почнување на печатењето. Притиснете го копчето ◊ за да почнете да печатите. Ако сакате да ги смените поставките за печатење, притиснете го копчето ▼. Ставките за поставување се исти како во **Print Photos**.

Печатење

Поврзани информации

- ➔ „Печатење фотографии со бирање од мемориска картичка“ на страница 53
- ➔ „Опции на менито за режимот Print Photos“ на страница 59

Опции на менито за режимот Print Photos

Select Photos

- Select by Date

Прикажување на фотографиите на мемориската картичка подредени по датум. Може истовремено да ги испечатите сите фотографии со ист датум.

- Cancel Photo Selection

Се враќа бројот исписи на сите фотографии на 0 (нула).

Display Options

- 1 photo with Info.

Прикажува една фотографија на екранот. Се прикажуваат и информации за поставките, како зумот.

- 1 photo

Прикажува една фотографија на екранот. Не се прикажуваат информации за поставките, како зумот.

- Thumbnail

Прикажува девет фотографии на екранот.

Print Settings

- Paper Size

Изберете ја големината на хартијата што сте ја ставиле.

- Paper Type

Изберете ја хартијата што сте ја ставиле.

- Borderless

За да печатите без маргини околу рабовите, изберете **Borderless**. Сликата се зголемува малку за да се отстранат маргините од рабовите на хартијата. За да печатите со маргини околу рабовите, изберете **With Border**.

- Quality

Изберете го квалитетот на печатење. Бирањето **Best** овозможува печатење со поголем квалитет, но брзината на печатење може да биде помала.

- Fix Red-Eye

Го поправа ефектот на црвени очи во фотографиите. Корекциите не се применуваат на изворната датотека, туку само на исписите. Во зависност од видот на фотографијата, можат да се поправат и други делови од сликите освен очите.

Crop/Zoom

Се зголемува дел од фотографијата којашто сакате да ја печатите.

Печатење

Select Group

Ако имате повеќе од 1000 фотографии на мемориската картичка, фотографиите автоматски се делат во групи што содржат најмногу 999 фотографии. Изберете група за прикажување.

Печатење од компјутер

Основни информации за печатење — Windows

Белешка:

- Видете во електронската помош за објаснување на ставките за поставување. Кликнете со десното копче на некоја ставка, а потоа кликнете **Помош**.
- Операциите се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

1. Ставете хартија во печатачот.




Важно:

Направете ги поставувањата за хартијата на контролната табла.

2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Изберете **Печатење** или **Поставување печатење** од менито **Датотека**.
4. Изберете го својот печатач.

Печатење

5. Изберете **Претпочитани вредности** или **Својства** за да пристапите до прозорецот од двигателот за печатачот.



6. Направете ги следниве поставки.

- Голем. на документ: Изберете ги димензиите на хартијата што сте ја ставиле во печатачот.
- Без рамки: Изберете за да печатите без маргини околу сликата.
Во печатењето без рамки податоците за печатење се зголемуваат малку повеќе од големината на хартијата, така што не се печатат маргини долж рабовите на хартијата. Кликнете **Поставки** за да изберете колку ќе се зголеми.
- Ориентација: Изберете ја ориентацијата што ја поставувате во апликацијата.
- Вид хартија: Изберете го типот хартија што сте го ставиле.
- Квалитет: Изберете го квалитетот на печатење.
Бирањето **Високо** овозможува печатење со поголем квалитет, но брзината на печатење може да биде помала.
- Боја: Изберете **Сива палета** кога сакате да печатите црно-бело или во сиви нијанси.

Белешка:

Кога печатите на пликови, изберете **Хоризонтално** како поставка за **Ориентација**.

7. Кликнете **ОК** за да го затворите прозорецот на двигателот на печатачот.
8. Кликнете на **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 43
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45

Печатење

- ➔ „Водич за двигателот на печатачот за Windows“ на страница 129
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 44


Основи на печатење — Mac OS

Белешка:

Објаснувањата во делот користат TextEdit како пример. Операциите и екраните се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Изберете **Печати** од менито **Датотека** или друга команда за да влезете во полето за печатење.

Ако е потребно, кликнете на **Прикажи ги деталите** или ▼ за да го проширите прозорецот за печатење.



4. Направете ги следниве поставки.
 - Печатач: Изберете го својот печатач.
 - Претходно меморирани поставки: Изберете кога сакате да ги користите регистрираните поставки.
 - Голем.на харт.: Изберете ги димензиите на хартијата што сте ја ставиле во печатачот. Кога печатите без маргини, изберете големина на хартија „без рамки“.
 - Ориентација: Изберете ја ориентацијата што ја поставувате во апликацијата.

Печатење


Белешка:

- Ако горните менија за поставување не се прикажуваат, затворете го прозорецот за печатење, изберете **Поставување страница** од менито **Датотека**, а потоа одредете ги поставките.
- Кога печатите на пликлови, изберете ја широката ориентација.

5. Изберете **Поставки за печатење** од појавното мени.

Белешка:

Кај OS X Mountain Lion или понов, ако не се прикаже менито **Поставки за печатење**, двигателот за печатачот Epson не бил инсталиран правилно.

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно. Посетете ја следната интернет страница и внесете го името на производот. Одете во **Поддршка** и видете Совети.

<http://epson.sn>

6. Направете ги следниве поставки.

- Media Type: Изберете го типот хартија што сте го ставиле.
- Print Quality: Изберете го квалитетот на печатење.
Бирањето **Фино** овозможува печатење со поголем квалитет, но брзината на печатење може да биде помала.
- Проширување: Достапно кога се избира големина на хартија без рамки.
Во печатењето без рамки податоците за печатење се зголемуваат малку повеќе од големината на хартијата, така што не се печатат маргини долж рабовите на хартијата. Изберете колку да се зголеми.

Печатење

- Сива палета: Изберете за да печатите црно-бело или во сиви нијанси.


7. Кликнете на **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 43
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45
- ➔ „Водич за двигателот на печатачот за Mac OS“ на страница 132
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 44

Двострано печатење (само за Windows)

Двигателот на печатачот печати автоматски двоејќи ги парните и непарните страници. Кога печатачот ќе заврши со печатење на непарните страници, превртете ја хартијата следејќи ги упатствата за да ги испечатите парните страници. Можете и да печатите брошура што може да се направи со преклопување на исписот.



Белешка:

- Оваа опција не е достапна за печатење без рамки.
- Ако не користите хартија што е соодветна за двострано печатење, квалитетот на печатењето може да биде послаб и може да дојде до заглавување хартија.
- Зависно од хартијата и податоците, може да пробие мастило на другата страна на хартијата.
- Ако е исклучен **EPSON Status Monitor 3**, отворете го двигателот на печатачот, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, па изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.
- Двостраното печатење може да не е достапно кога на печатачот му се пристапува преку мрежа или се користи како делен печатач.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Изберете **Рачно (Поврзување по долгиот раб)** или **Рачно (Поврзување по краткиот раб)** од **Двострано печатење** на картичката **Главна**.

Печатење

- Кликнете **Поставки**, одредете ги соодветните поставки, а потоа кликнете **ОК**.

Белешка:

*За да печатите како брошура, изберете **Книшка**.*

- Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
- Кликнете **Печати**.


Откако ќе заврши печатењето на првата страница, на компјутерот прикажува појавен прозорец. Следете ги упатствата на екранот.

Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 43
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45
- ➔ „Основни информации за печатење — Windows“ на страница 60

Печатење неколку страници на еден лист

Можете да печатите две или четири страници со податоци на еден лист хартија.



Печатење неколку страници на еден лист - Windows

Белешка:

Оваа опција не е достапна кај печатењето без рамки.

- Ставете хартија во печатачот.
- Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
- Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
- Изберете **2-нагоре** или **Четиристрано** како поставување за **Повеќе страници** на картичката **Главна**.

Печатење

- Кликнете на **Редослед на стр**, направете ги соодветните поставувања, а потоа кликнете **ОК** за да го затворите прозорецот.
- Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
- Кликнете **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45
- ➔ „Основни информации за печатење — Windows“ на страница 60

Печатење неколку страници на еден лист — Mac OS

- Ставете хартија во печатачот.
- Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
- Отворете го полето за печатење.
- Изберете **Распоред** од скок-менито.
- Поставете го бројот на страници во **Страници на лист**, **Насока на распоред** (распоред на страницата) и **Рамка**.
- Поставете ги останатите ставки како што е потребно.
- Кликнете на **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45
- ➔ „Основи на печатење — Mac OS“ на страница 62

Печатење приспособено кон големината на хартијата

Можете да печатите според големината на хартијата што е ставена во печатачот.



Печатење

Печатење приспособено кон големината на хартијата - Windows

Белешка:

Оваа опција не е достапна кај печатењето без рамки.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Направете ги следниве поставувања на картичката **Повеќе опции**.
 - Голем. на документ: Изберете ја големината на хартијата што ја поставувате во апликацијата.
 - Излезна хартија: Изберете ја големината на хартијата што ја ставате во печатачот.
Да собере на страница е избрано автоматски.

Белешка:

*Доколку сакате да печатите намалена слика во центарот на страницата, изберете **Централно**.*

5. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
6. Кликнете **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ [„Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45](#)
- ➔ [„Основни информации за печатење — Windows“ на страница 60](#)

Печатење приспособено кон големината на хартијата — Mac OS

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го полето за печатење.
4. Изберете ја големината на хартијата што ја ставате во апликацијата како поставување за **Голем.на харт..**
5. Изберете **Работа со хартија** од скок-менито.
6. Изберете **Приспособување според големината на хартијата**.
7. Изберете ја големината на хартијата што е ставена во печатачот како поставување за **Големина на излезната хартија**.
8. Поставете ги останатите ставки како што е потребно.
9. Кликнете на **Печати**.


Печатење

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45
- ➔ „Основи на печатење — Mac OS“ на страница 62

Печатење повеќе датотеки заедно (само за Windows)

Аранжер на налози Лајт ви овозможува да комбинирате неколку датотеки создадени од различни апликации и да ги печатите како една. Можете да ги одредите поставките за печатење за комбинирани датотеки, како што се изглед, распоред на печатење и насока.



1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Изберете **Аранжер на налози Лајт** на картичката **Главна**.
5. Кликнете **ОК** за да го затворите прозорецот на двигателот на печатачот.
6. Кликнете на **Печати**.

Се прикажува прозорецот **Аранжер на налози Лајт**, работата за печатење се додава во **Проект за печатење**.

7. Додека е отворен прозорецот **Аранжер на налози Лајт**, отворете ја датотеката што сакате да ја комбинирате со тековната датотека, а потоа повторете ги чекорите од 3 до 6.

Белешка:

- Ако го затворите прозорецот на **Аранжер на налози Лајт**, несочуваниот **Проект за печатење** се брише. За да печатите подоцна, изберете **Зачувај** од менито **Фајл**.
- За да отворите **Проект за печатење** што е зачуван во **Аранжер на налози Лајт**, кликнете **Аранжер на налози Лајт** на картичката за **Одржување** од двигателот за печатачот. Потоа, изберете **Отвори** од менито **Фајл** за да ја изберете датотеката. Наставката на сочуваниите датотеки е „*ед*“.

8. Изберете ги менијата **Распоред** и **Уреди** од **Аранжер на налози Лајт** за да го уредите **Проект за печатење** по потреба. Погледнете во помошта за Аранжер на налози Лајт за детали.
9. Изберете **Печати** од менито **Фајл**.

Поврзани информации


- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45

Печатење

➔ „Основни информации за печатење — Windows“ на страница 60

Печатење една слика на повеќе листови за правење на постер (само за Windows)

Оваа карактеристика ви овозможува да печатите една слика на повеќе листови хартија. Може да направите поголем постер така што ќе ги споите еден со друг.



Белешка:

Оваа опција не е достапна за печатење без рамки.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Изберете **Постер 2x1**, **Постер 2x2**, **Постер 3x3** или **Постер 4x4** од **Повеќе страници** на картичката **Главна**.
5. Кликнете **Поставки**, одредете ги соодветните поставки, а потоа кликнете **ОК**.

Белешка:

Печати ознаки за сечење ви овозможува да печатите водич за сечење.


6. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
7. Кликнете на **Печати**.

Поврзани информации


- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45
- ➔ „Основни информации за печатење — Windows“ на страница 60

Правење постери со користење Преклопувачки ознаки за порамнување

Еве еден пример како да направите постер кога е избрано **Постер 2x2**, а **Преклопувачки ознаки за порамнување** е избрано во **Печати ознаки за сечење**.




1. Подгответе ги Sheet 1 и Sheet 2. Отсечете ги маргините од Sheet 1 според вертикалната сина линија преку центарот од горните и долните ознаки.




Печатење

- Ставете го работ од Sheet 1 врз Sheet 2 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги двата листа заедно од задната страна.




- Отсечете ги преклопените листови на два според вертикалната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата од левата страна на ознаките).




Печатење

4. Залепете ги листовите заедно од задната страна.




5. Повторете ги чекорите од 1 до 4 за да ги залепите заедно Sheet 3 и Sheet 4.
6. Отсечете ги маргините од Sheet 1 и Sheet 2 според хоризонталната сина линија преку центарот од ознаките на левата и десната страна.




Печатење

7. Ставете ги рабовите од Sheet 1 и Sheet 2 врз Sheet 3 и Sheet 4 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги заедно од задната страна.




Печатење

8. Отсечете ги преклопените листови на два според хоризонталната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата над ознаките).




9. Залепете ги листовите заедно од задната страна.



Печатење

10. Отсечете ги преостанатите маргини според надворешната водилка.



Печатење со користење на напредните функции

Во овој дел се претставено разни дополнителни функции за распоред и печатење што се достапни преку двигателот за печатачот.

Поврзани информации

- ➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 128
- ➔ „Двигател за печатачот за Mac OS“ на страница 131

Печатење

Додавање меморирана вредност за печатење за да печатите лесно

Ако создадете свои меморирани вредности на често користени поставки за печатење на двигателот за печатачот, лесно можете да печатите со избор на меморирана вредност од списокот.

Windows

За да додадете своја меморирана вредност, поставете ги ставките како што се **Голем. на документ** и **Вид хартија** на картичката **Главна** или **Повеќе опции**, а потоа кликнете **Додај/Отстрани пред-поставки** во **Пред-поставки за печатење**.

Белешка:

За да избришете додадена меморирана вредност, кликнете **Додај/Отстрани пред-поставки**, изберете ја меморираната вредност што сакате да ја избришете од листата, па избришете ја.

Mac OS

Отворете го полето за печатење. За да додадете своја меморирана вредност, поставете ги ставките како што се **Голем. на харт.** и **Media Type**, а потоа зачувајте ги тековните поставки како меморирани вредности во поставката **Претходно поставени вредности**.

Белешка:

За да избришете додадена меморирана вредност, кликнете **Претходно поставени вредности > Прикажи претходно поставени вредности**, изберете го името на меморираната вредност што сакате да ја избришете од листата, па избришете ја.

Печатење на намален или зголемен документ

Можете да ја намалите или да ја зголемите големината на некој документ за одреден процент.

Windows

Белешка:

Оваа опција не е достапна за печатење без рамки.

Поставете ја **Голем. на документ** на картичката **Повеќе опции**. Изберете **Намали/Зголеми документ**, **Зумирај на**, а потоа внесете процент.

Mac OS

Белешка:

Операциите се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Изберете **Поставување страница** (или **Печати**) од менито **Датотека**. Изберете го печатачот во **Форматирање за**, изберете ја големината на хартијата, а потоа внесете ја вредноста за процент во **Размер**. Затворете го прозорецот, па печатете следејќи ги основните упатства за печатење.

Прилагодување на бојата за печатење

Можете да ги прилагодувате боите што се користат во налогот за печатење.

Печатење

PhotoEnhance прави поостри слики и поживи бои со автоматско прилагодување на контрастот, заситеноста и осветленоста на оригиналните податоци на сликата.

Белешка:

- Овие прилагодувања не се применуваат на оригиналните податоци.
- PhotoEnhance** ја приспособува бојата преку анализирање на локацијата на субјектот. Затоа, ако сте ја промениле локацијата на субјектот со намалување, зголемување, отсекување или ротирање на сликата, бојата може да се промени неочекувано. Изборот на поставувањето без рамки ја променува локацијата на субјектот што предизвикува промени во бојата. Ако сликата не е добро фокусирана, тонот може да биде неприроден. Ако бојата се смени или стане неприродна, печатете во некој друг режим, различен од **PhotoEnhance**.

Windows

Изберете го начинот за поправање бои од **Корекција на боите** од картичката **Повеќе опции**.


Ако изберете **Автоматски**, боите се прилагодуваат автоматски за да одговараат на типот хартија и поставките за квалитетот на печатењето. Ако изберете **Прилагодено** и кликнете **Напредно**, можете да одредувате свои поставки.

Mac OS

Отворете го полето за печатење. Изберете **Совпаѓање бои** од појавното мени, па изберете **EPSON Color Controls**. Изберете **Color Options** од појавното мени, па изберете една од достапните опции. Кликнете на стрелката до **Напредни поставки** и одредете ги соодветните поставки.

Печатење воден жиг (само за Windows)

Можете да отпечатите воден жиг како „Доверливо“ на своите списи. Можете да додадете и свој воден жиг.



Белешка:

Оваа опција не е достапна кај печатењето без граници.

Кликнете **Функции на воден жиг** на картичката **Повеќе опции** и изберете воден жиг. Кликнете **Поставки** за да ги смените деталите како што се густината и положбата на водениот жиг.

Печатење заглавие и подножје (само за Windows)

Можете да печатите информации, како што се корисничко име и датум на печатење, како заглавие или подножје.

Кликнете **Функции на воден жиг** на картичката **Повеќе опции** и изберете **Заглавје/Подножје**. Кликнете **Поставки** и изберете ги потребните ставки од паѓачката листа.

Печатење фотографии со Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print овозможува едноставно распоредување и печатење фотографии на разни видови хартија. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Белешка:

- Со печатење на оригинална фотографска хартија Epson, квалитетот на мастилото е максимална и исписите се живописни и јасни.
- За да печатите без рамки со комерцијално достапна апликација, одредете ги следниве поставки.
 - Направете податоци за слика целосно да ги собере на големината на хартијата и ако е достапна поставка за маргината во апликацијата што ја користите, одредете маргина 0 mm.
 - Вклучете ја поставката за печатење без рамки во двигателот на печатачот.

Поврзани информации

- ➔ „Epson Easy Photo Print“ на страница 136
- ➔ „Инсталирање апликации“ на страница 140

Печатење од паметни уреди

Користење на Epson iPrint

Epson iPrint е апликација што овозможува печатење фотографии, документи и интернет-страници од паметен уред како паметен телефон или таблет. Може да користите локално печатење, печатење од паметен уред што е поврзан со истата безжична мрежа како и печатачот, или далечинско печатење, печатење од далечинска локација преку интернет. За да користите далечинско печатење, регистрирајте го печатачот за услугата Epson Connect.



Поврзани информации

- ➔ „Услуга Epson Connect“ на страница 126

Инсталирање на Epson iPrint

Можете да го инсталирате Epson iPrint на својот паметен уред од следниот URL или QR-код.

<http://ipr.to/a>




Печатење

Печатење со Epson iPrint

Активирајте го Epson iPrint од паметниот уред и изберете го записот што сакате да го користите од почетниот екран.

Следниве екрани може да се менуваат без претходно известување. Содржината може да се разликува во зависност од производот.



| | |
|---|---|
| 1 | Прикажаниот почетен екран кога ќе се активира апликацијата. |
| 2 | Прикажува информации како да го поставите печатачот и ЧПП. |
| 3 | Го прикажува екранот каде што можете да го изберете печатачот и да одредите поставки за печатачот. Кога ќе го изберете печатачот, не треба да го бирате следниот пат. |
| 4 | Изберете што сакате да печатите, на пример фотографии и документи. |
| 5 | Го прикажува екранот за поставки за печатење како големина и тип хартија. |
| 6 | Ја прикажува големината на хартијата. Кога ова се прикажува како копче, притиснете го за да се прикажат поставките за хартија кои се моментално поставени на печатачот. |
| 7 | Ги прикажува избраните фотографии и документи. |
| 8 | Почнува печатење. |

Белешка:

За да печатите од менито за документи со iPhone, iPad и iPod touch со iOS, активирајте го Epson iPrint откако ќе го пренесете документот што сакате да го испечатите со функцијата за споделување датотеки во iTunes.

Користење на AirPrint

AirPrint овозможува моментално бежично печатење од iPhone, iPad и iPod на допир со најновите верзии на iOS и Mac со најновите верзии на OS X или macOS.



Белешка:

Ако сте ги деактивирале пораките за конфигурација на хартија на контролниот панел на производот, не може да го користите AirPrint. Погледнете го линкот подолу за да ги активирате пораките, ако е потребно.

1. Ставете хартија во производот.
2. Поставете го производот за бежично печатење. Погледнете го линкот подолу.
<http://epson.sn>
3. Поврзете го Apple уредот на истата бежична мрежа којашто ја користи производот.
4. Печатете од уредот на производот.

Белешка:

За детали, погледнете ја AirPrint страницата на интернет страницата на Apple.

Поврзани информации

➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45


Откажување на печатењето

Белешка:

- Во Windows не можете да откажете задача за печатење од компјутерот откако е веќе целосно испратена на печатачот. Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.
- Кога печатите повеќе страници од Mac OS, не можете да ги откажете сите налози со контролната табла. Во тој случај, откажете го налогот за печатење од компјутерот.
- Ако сте испратиле задача за печатење од Mac OS X v10.6.8 преку мрежата, можно е да не можете да го откажете печатењето од компјутерот. Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.

Печатење

Откажување на печатењето — копче на печатачот

Притиснете на копчето  за да го откажете печатењето во тек.


Откажување на печатењето - Windows

1. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Изберете ја картичката **Одржување**.
3. Кликнете на **Ред. за печатење**.
4. Кликнете со десното копче на печатењето што сакате да го откажете, а потоа изберете **Откажи**.

Поврзани информации

➔ [„Двигател за печатачот за Windows“ на страница 128](#)

Откажување на печатењето — Mac OS

1. Кликнете на иконата за печатачот во **Док**.
2. Изберете го печатењето што сакате да го откажете.
3. Откажете ја задачата.
 - OS X Mountain Lion или понов
Кликнете  веднаш до мерачот за напредок.
 - Mac OS X v10.6.8 од v10.7.x
Кликнете **Избриши**.

Копирање

Основи на копирањето

1. Ставете хартија во печатачот.



Важно:

Направете ги поставувањата за хартијата на контролната табла.

2. Поставете ги оригиналите.
3. Влезете во **Сору** од почетниот екран со копчето ◀ или ▶, па притиснете го копчето ОК.
4. Одредете го бројот копии со копчето – или +.
5. Изберете копирање во боја или еднобојно копирање со копчето ◀ или ▶.
6. Изберете **Print Settings** со копчето ▼ и притиснете го копчето ОК. Проверете ги поставките како големината и типот на хартијата и сменете ги ако треба. Избирајте ставки за поставување со копчето ▲ или копчето ▼ и променете ги поставките со копчето ◀ или копчето ▶.

Белешка:

Ако сакате да копирате со намалување или зголемување на големината на документот за одреден процент, изберете **Custom Size** како **Reduce/Enlarge** поставка и притиснете на копчето ОК. Потоа, одредете го процентот со користење на копчето – или +. Може да го менувате процентот со интервал на зголемување од 10% со држење на копчето – или +.

7. Притиснете го копчето ◇.

Белешка:

Бојата, големината и рабовите на копираната слика се малку различни од оригиналот.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45
- ➔ „Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 49
- ➔ „Опции на менито за режимот Сору“ на страница 82

Опции на менито за режимот Сору

Белешка:

Расположливите менија се разликуваат во зависност од изгледот што се го избрале.

Бројот на копии

Внесете го бројот на копии.

Копирање

Color

Копира оригинал во боја.

B&W

Копира оригинал во црно и бело (монохроматски).

Density

Зголемете го нивото на густина со притискање на копчето ► кога резултатите од копирањето се бледи. Намалете го нивото на густина со притискање на копчето ◀ кога мастилото ќе се размачка.

Layout

With Border

Копира со маргини околу рабовите.

Borderless

Копира без маргини околу рабовите. Сликата се зголемува малку за да се отстранат маргините од рабовите на хартијата.

A4, 2-up Copy

Копира два едностранни оригинали со големина A4 на еден лист A4 со двостран изглед.

A4, Book/2-up

Копира два спротивни оригинали со големина A4 од книга на еден лист A4 со двостран изглед.

Reduce/Enlarge


Ги зголемува или ги намалува оригиналите.

Actual Size

Копира со зголемување од 100%.

Auto Fit Page

Ја детектира областа за скенирање и автоматски го зголемува или го намалува оригиналот за да одговара на големината на избраната хартија. Кога има бели маргини околу оригиналот, белите маргини од ознаката на аголот на стаклото на скенерот се забележани како област за скенирање, но маргините на спротивната страна може да се отсечат.



Копирање

- 10 x 15 cm->A4, A4->10 x 15 cm и други

Автоматски го зголемува или го намалува оригиналот за да одговара на специфичната големина на хартија.

- Custom Size

Го означува употребеното зголемување за да го зголемите или за да го намалите оригиналот во рамки на опсег од 25 до 400%.

Paper Size

Изберете ја големината на хартијата што сте ја ставиле.

Paper Type

Изберете ја хартијата што сте ја ставиле.

Quality

Изберете го квалитетот на печатење. **Draft** овозможува побрзо печатење, но исписите може да бидат бледи. **Best** овозможува печатење со повисок квалитет, но брзината на печатење може да биде помала.

За корисниците во Западна Европа не е достапен режим со слаб квалитет.

Копирање фотографии

Можете да копирате повеќе фотографии истовремено. Можете и да обновувате бои на избледени фотографии.

Белешка:

- Најмала големина на оригинал за копирање е 30x40 мм.
- Белиот простор околу фотографијата може да не се забележи.

1. Ставете хартија во печатачот.



Важно:

Направете ги поставувањата за хартијата на контролната табла.

2. Влезете во **More Functions** од почетниот екран со копчето ◀ или ▶, па притиснете го копчето ОК.
3. Изберете **Copy/Restore Photos** со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето ОК.
4. Изберете дали сакате или не да ги обновите боите во избледените фотографии.
5. Проверете го екранот и поставете ги фотографиите на стакло на скенерот.
6. Притиснете го копчето ◊.
Фотографиите се скенираат и се прикажуваат на екранот.

Копирање

7. Притиснете на копчето ▼, изберете **Print Settings** со користење на копчето ▲ или копчето ▼ и притиснете на копчето ОК. Проверете ги поставките како големината и типот на хартијата и сменете ги ако треба. Избирајте ставки за поставување со копчето ▲ или копчето ▼ и променете ги поставките со копчето ◀ или копчето ▶.

Белешка:

*Ако сакате да печатите со зголемување на дел од фотографијата, изберете **Crop/Zoom**.*

Поместете ја рамката од областа за печатење со користење на копчето ▲, ▼, ◀ или копчето ▶ и променете ја големината на рамката со копчето – или +.

8. Притиснете го копчето ◊.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45
- ➔ „Ставање на фотографии за копирање“ на страница 50
- ➔ „Опции на менио за Copy/Restore Photos“ на страница 85

Опции на менио за Copy/Restore Photos

Color Restoration

Ги обновува боите на избледените фотографии.

Display Options

- 1 photo with Info.

Прикажува една фотографија на екранот. Се прикажуваат и информации за поставките, како зумот.

- 1 photo

Прикажува една фотографија на екранот. Не се прикажуваат информации за поставките, како зумот.

Print Settings

- Paper Size

Изберете ја големината на хартијата што сте ја ставиле.

- Paper Type

Изберете ја хартијата што сте ја ставиле.

- Borderless

За да печатите без маргини околу рабовите, изберете **Borderless**. Сликата се зголемува малку за да се отстранат маргините од рабовите на хартијата. За да печатите со маргини околу рабовите, изберете **With Border**.

- Quality

Изберете го квалитетот на печатење. Бирањето **Best** овозможува печатење со поголем квалитет, но брзината на печатење може да биде помала.

Crop/Zoom

Се зголемува дел од фотографијата којашто сакате да ја печатите.

Скенирање

Скенирање преку контролната табла

Скенирање на мемориски картичка

Можете да ја зачувате скенираната слика на мемориска картичка.

1. Поставете ги оригиналите.
2. Вметнете мемориска картичка во печатачот.
3. Влезете во **Scan** од почетниот екран со копчето ◀ или ▶, па притиснете го копчето ОК.
4. Изберете **Scan to Memory Card** со копчето ◀ или ▶, па притиснете го копчето ОК.
5. Проверете ги поставките како на пример зачувување на формат и променете ги ако е потребно. Избирајте ставки за поставување со копчето ▲ или копчето ▼ и променете ги поставките со копчето ◀ или копчето ▶.
6. Притиснете го копчето ⬡.

Белешка:

Бојата, големината и рабовите на скенираната слика нема да бидат точно исти како и оригиналот.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 49
- ➔ „Вметнување мемориска картичка“ на страница 51
- ➔ „Опции од менито за скенирање“ на страница 90

Од скенирање на облак

Може да испраќате скенирани слики на услуги во облак со функцијата **Scan to Cloud**.

Скенираните слики може да ги испраќате и преку е-пошта. Пред да ја користите оваа функција, направете поставки со Epson Connect. За детали погледнете го порталот на интернет страницата на Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

1. Погрижете се дека сте ги направиле поставките со Epson Connect.
Дестинациите треба да ги регистрирате во списокот со дестинации на страницата со корисници.
2. Поставете ги оригиналите.

Скенирање

3. Влезете во **Scan** од почетниот екран со копчето ◀ или ▶, па притиснете го копчето ОК.
4. Изберете **Scan to Cloud** со копчето ◀ или ▶, па притиснете го копчето ОК.
5. Изберете ја дестинацијата со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето ОК.
6. Проверете ги поставките како на пример зачувување на формат и променете ги ако е потребно. Избирајте ставки за поставување со копчето ▲ или копчето ▼ и променете ги поставките со копчето ◀ или копчето ▶.
7. Притиснете го копчето ⬡.

Белешка:

Бојата, големината и рабовите на скенираната слика нема да бидат точно исти како и оригиналот.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 49
- ➔ „Опции од менито за скенирање“ на страница 90

Скенирање на компјутер

Можете да ја зачувате скенираната слика на компјутер.



Важно:

*Внимавајте да сте ги инсталирале **Epson Scan 2** и **Epson Event Manager** на компјутерот пред да ја користите функцијата.*

1. Поставете ги оригиналите.
2. Влезете во **Scan** од почетниот екран со копчето ◀ или ▶, па притиснете го копчето ОК.
3. Изберете како да ја зачувате скенираната слика на компјутер од следните менија користејќи ги копчињата ◀ или ▶, а потоа притиснете го копчето ОК .
 - Scan to Computer (JPEG):** Ја зачувува скенираната слика во JPEG формат.
 - Scan to Computer (PDF):** Ја зачувува скенираната слика во PDF формат.
 - Scan to Computer (Email):** Го вклучува клиентот за е-пошта на вашиот компјутер, а потоа автоматски го прикачува на е-пошта.

Скенирање

- Изберете го компјутерот на којшто сакате да ги зачувате скенираните слики.

Белешка:

- ❑ Можете да смените поставките за скенирање како на пример големина на скенирање, папка за зачувување или формат на зачувување со *Epson Event Manager*.
- ❑ Кога печатачот е поврзан на мрежа, може да изберете на кој компјутер сакате да ја зачувате скенираната слика. Може да се прикажат до 20 компјутери на контролниот панел на печатачот.
- ❑ Кога компјутерот на којшто сакате да ги зачувате скенираните слики е откриен во мрежата, првите 15 знаци на името на компјутерот се прикажани на контролниот панел. Ако одредите **Network Scan Name (Alphanumeric)** на *Epson Event Manager*, се прикажува на контролниот панел.

- Притиснете го копчето .

Белешка:

Бојата, големината и рабовите на скенираната слика нема да бидат точно исти како и оригиналот.


Поврзани информации

- ➔ „Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 49
- ➔ „Epson Event Manager“ на страница 135

Од скенирање на компјутер (WSD)

Белешка:

- ❑ Оваа функција е достапна само за компјутери што работат со англиската верзија на Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- ❑ Ако користите Windows 7/Windows Vista, треба однапред да го поставите вашиот компјутер за користење на оваа функција.

- Поставете ги оригиналите.
- Влезете во **Scan** од почетниот екран со копчето ◀ или ▶, па притиснете го копчето ОК.
- Изберете **Scan to Computer (WSD)** со копчето ◀ или ▶, па притиснете го копчето ОК.
- Изберете компјутер.
- Притиснете го копчето .

Белешка:

Бојата, големината и рабовите на скенираната слика нема да бидат точно исти како и оригиналот.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 49

Поставување на WSD порта

Во овој дел се објаснува како да се постави WSD портот за Windows 7/Windows Vista.

Скенирање


Белешка:

За Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, WSD портот се поставува автоматски.

Потребно е следново за поставување на WSD порт.

- Печатачот и компјутерот се поврзани на мрежата.
- Драјверот на печатачот е инсталиран на компјутерот.


1. Вклучете го печатачот.
2. Кликнете на почетното копче и кликнете на **Мрежа** на компјутерот.
3. Кликнете со десното копче на иконата за печатач и кликнете на **Инсталирај**.
Кликнете на **Продолжи** кога ќе се прикаже екранот **Контрола на корисничка сметка**.
Кликнете на **Поништи инсталација** и започнете повторно ако се прикаже екранот **Поништи инсталација**.



Белешка:


Името на печатачот којшто сте го поставиле на мрежата и името на моделот (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) се прикажуваат на екранот за мрежа. Може да го проверите името на печатачот на мрежата од контролниот панел на печатачот или со печатење на листа за статус на мрежа.

4. Кликнете на **Вашиот уред е подготвен за употреба**.



Скенирање

5. Проверете ја пораката и кликнете на **Затвори**.



6. Отворете го екранот **Уреди и печатачи**.

- Windows 7

Кликнете на почетното копче > **Контролен панел** > **Хардвер и звук** (или **Хардвер**) > **Уреди и печатачи**.

- Windows Vista

Кликнете на почетното копче > **Контролен панел** > **Хардвер и звук** > **Печатачи**.

7. Проверете дали се прикажува икона со името на печатачот на мрежата.

Изберете име на печатач кога користите со WSD.

Поврзани информации

➔ [„Печатење на листа за статус на мрежа“ на страница 39](#)

Опции од менито за скенирање

Следниве опции се достапни од менито **Scan to Memory Card** и менито **Scan to Cloud**.

Format

Изберете го форматот во којшто сакате да ја зачувате скенираната слика.

Color

Изберете дали да скенирате во боја или црно-бело.

Scan Area

Изберете област за скенирање. За да го отсечете белиот простор околу текстот или сликата кога скенирате, изберете **Auto Cropping**. За да скенирате максимална област на стакло на скенерот, изберете **Max Area**. Изберете ја оваа поставка и скенирајте повторно ако рабовите на скенираната слика се отсечени кога е избрано **A4**.

Document

Изберете го типот на оригиналот.

Resolution

Изберете резолуција за скенирање.

Оваа ставка е достапна само преку **Scan to Memory Card**.

Скенирање

Contrast

Го избира контрастот на скенираната слика. Зголемете го нивото на контраст со притискање на копчето ► и намалете го со притискање на копчето ◀.

Document Orientation

Изберете ја насоката на оригиналот.

Скенирање од компјутер

Скенирање со користење на Epson Scan 2

Може да скенирате со користење на драјверот на скенер „Epson Scan 2“. Видете во помошта на Epson Scan 2 за објаснување за секоја од ставките за поставување.

Поврзани информации

➔ [„Epson Scan 2 \(двигател за скенерот\)“ на страница 135](#)


Скенирање на документи (Режим за документи)

Со користење на **Режим за документи** во Epson Scan 2, може да скенирате оригинали со користење на детални поставки соодветни за текстуални документи.

1. Поставете ги оригиналите.
2. Активирајте го Epson Scan 2.
3. Изберете **Режим за документи** од листата **Режим**.

Скенирање

4. Одредете ги следниве поставки на картичката **Главни поставки**.



- Големина на документ: Изберете ја големината на ставениот оригинал.



- Копчиња за првобитна ориентација: изберете ја поставената ориентација на ставениот оригинал. Во зависност од големината на оригиналот, оваа ставка може да биде поставена автоматски и не може да се менува.
- Тип слика: Изберете ја бојата за зачувување на скенираната слика.
- Резолуција: Изберете ја резолуцијата.

Белешка:

- Поставката **Извор на документ** е фиксна како **Стакло на скенерот**. Не може да ја промените оваа поставка.
- Ако го поставите **Додај или уреди стр. по скен**, може да скенирате дополнителни оригинали откако ќе завршите со скенирање на оригиналот. Покрај тоа, ако го поставите **Формат на слика** како PDF или Multi-TIFF, може да ги зачувате скенираните слики како една датотека.

5. Направете ги и другите поставки за скенирање ако е потребно.

- Може да ја прегледате скенираната слика со кликување на копчето **Преглед**. Се отвора прозорецот за прегледување и се прикажува прегледаната слика.

Скенирање


- На јазичето **Напредни поставки**, може да правите поставки за детално приспособување на слика коишто се соодветни за текстуалните документи, како следниве.
 - Отстрани позадина: Отстранете ја заднината на оригиналите.
 - Подобрување текст: Може да ги разјасните и изострите заматените букви во оригиналот.
 - Автом. сегментација на област: Може да ги разјасните буквите и да ги измазните сликите при скенирање во црно-бело за документ којшто содржи слики.
 - Подобрување боја: Може да ја засилите бојата назначена за скенираната слика и да ја зачувате во сиви тонови или во црно-бело.
 - Осветленост: Може да ја приспособите осветленоста на скенираната слика.
 - Контраст: Може да го приспособите контрастот на скенираната слика.
 - Гама: Може да ја приспособите гамата (осветленоста средниот опсег) за скенираната слика.
 - Праг: Може да ја приспособите работ за монохроматските бинарни слики (црно-бело).
 - Маска за изострување: Може да ги подобрите и да ги изострите главните црти на сликата.
 - Отстранување екран: Може да ги отстраните ефектите на контраст (мрежестите сенки) коишто се појавуваат при скенирање печатена хартија, како на пример списание.
 - Пополнување рабови: Може да ја отстраните сенката околу скенираната слика.
 - Излез за две слики (само за Windows): Може да скенирате еднаш и да зачувате две слики со различни поставки за излез.

Белешка:

Ставките може да не бидат достапни во зависност од другите направени поставки.

Скенирање

6. Направете ги поставките за зачувување на датотека.



- ❑ Формат на слика: Изберете го форматот за зачувување од списокот.
Може да направите детални поставки за секој формат на зачувување освен за ВITMAP и PNG. Изберете **Опции** од листата откатко ќе го изберете форматот на зачувување.
- ❑ Име на датотека: Потврдете го прикажаното име на зачуваната датотека.
Може да ги промените поставките за името на датотеката ако изберете **Поставки** од листата.
- ❑ Папка: Изберете ја папката за зачувување за скенираната слика од списокот.
Може да изберете друга папка или да креирате нова папка ако изберете **Избери** од листата.

7. Кликнете на **Скенирај**.

Поврзани информации

➔ [„Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 49](#)

Скенирање на фотографии или слики (Режим за фотографии)

Со **Режим за фотографии** во Epson Scan 2, може да скенирате оригинали со разновидни функции за приспособување на слика коишто се соодветни за фотографии и слики.

Скенирање


1. Поставете ги оригиналите.

Со поставување на повеќе оригинали на стаклото на скенерот, може сите истовремено да ги скенирате. Погрижете се да има растојание од најмалку 20 мм помеѓу оригиналите.

2. Активирајте го Epson Scan 2.

3. Изберете **Режим за фотографии** од листата **Режим**.

4. Одредете ги следниве поставки на картичката **Главни поставки**.



- Тип слика: Изберете ја бојата за зачувување на скенираната слика.

- Резолуција: Изберете ја резолуцијата.


Белешка:

Поставката за **Извор на документ** е фиксна како **Стакло на скенерот** и поставката за **Тип документ** е фиксна како **Рефлектирачка**. (**Рефлектирачка** значи оригинали коишто не се прозирни, на пример обична хартија или фотографии.) Не може да ги промените овие поставки.

Скенирање

5. Кликнете на **Преглед**.


Се отвора прозорецот за прегледување и се прикажуваа прегледаните слики како сликички.



Белешка:

За да ја прегледате целата област за скенирање, отштиклирајте го полето **Мини приказ** на врвот на прозорецот за прегледување.

6. Потврдете го прегледот и направете поставки за приспособување на слика во јазичето **Напредни поставки** според потребите.



Скенирање


Не може да ја приспособите скенираната слика со користење на детални поставки коишто се соодветни за фотографии или слики, како на пример следниве.

- Осветленост: Може да ја приспособите осветленоста на скенираната слика.
- Контраст: Може да го приспособите контрастот на скенираната слика.
- Заситеност: Може да го приспособите заситувањето (живописноста на бојата) на скенираната слика.
- Маска за изострување: Може да ја подобрите и да ја изострите рамката на скенираната слика.
- Обновување боја: Може да ги коригирате сликите коишто се избледени за да ги вратите оригиналните бои.
- Поправи задн. осветл.: Може да ги осветлите скенираните слики коишто се темни како резултат на светлото на екранот.
- Отстранување екран: Може да ги отстраните ефектите на контраст (мрежестите ефекти) коишто се појавуваат при скенирање на печатена хартија како на пример списание.
- Отстранување прашина: Може лесно да го отстраните правот од скенираната слика.

Белешка:

- Ставките може да не бидат достапни во зависност од другите направени поставки.
- Зависно од оригиналот, скенираната слика може да не биде приспособена правилно.
- Кога се создаваат повеќе сликички, може да го приспособите квалитетот на сликата за секоја сликичка. Во зависност од ставките на приспособување, може да го приспособите квалитетот на сите скенирани слики ако изберете повеќе сликички.

7. Направете ги поставките за зачувување на датотека.



- Формат на слика: Изберете го форматот на зачувување од листата. Може да направите детални поставки за секој формат на зачувување освен за BITMAP и PNG. Изберете **Опции** од листата откако ќе го изберете форматот на зачувување.

Скенирање

- Име на датотека: Потврдете го прикажаното име на зачуваната датотека.
Може да ги промените поставките за името на датотеката ако изберете **Поставки** од листата.
- Папка: Изберете ја папката за зачувување за скенираната слика од листата.
Може да изберете друга папка или да креирате нова папка ако изберете **Избери** од листата.

8. Кликнете на **Скенирај**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 49
- ➔ „Поставување повеќе фотографии за скенирање истовремено“ на страница 50

Скенирање од паметни уреди

Epson iPrint е апликација што овозможува да скенирате фотографии и документи од паметен уред, како паметен телефон или таблет, поврзан со истата безжична мрежа како и печатачот. Можете да ги сочувате скенираните податоци на паметен уред или на услуга во облак, да ги пратите по е-пошта или да ги испечатите.



Инсталирање на Epson iPrint

Можете да го инсталирате Epson iPrint на својот паметен уред од следниот URL или QR-код.

<http://ipr.to/a>



Скенирање со користење на Epson iPrint

Активирајте го Epson iPrint од паметниот уред и изберете го записот што сакате да го користите од почетниот екран.

Скенирање

Следниве екрани може да се менуваат без претходно известување.



| | |
|----|---|
| 1 | Прикажаниот почетен екран кога ќе се активира апликацијата. |
| 2 | Прикажува информации како да го поставите печатачот и ЧПП. |
| 3 | Го прикажува екранот каде што можете да го изберете печатачот и да одредите поставки за печатачот. Кога ќе го изберете печатачот, не треба да го бирате следниот пат. |
| 4 | Го прикажува екранот за скенирање. |
| 5 | Го прикажува екранот каде што можете да одредите поставки за скенирање, како резолуцијата. |
| 6 | Ги прикажува скенираните слики. |
| 7 | Го почнува скенирањето. |
| 8 | Прикажува екран каде што можете да ги сочувате скенираните податоци на паметен уред или во услуга во облак. |
| 9 | Прикажува екран каде што можете да ги испратите скенираните податоци по е-пошта. |
| 10 | Прикажува екран каде што можете да ги испечатите скенираните податоци. |

Замена на касети со мастило

Проверување на нивоата на мастилото

Можете да ги проверите приближните нивоа на мастилото од контролната табла или од компјутерот.

Проверување на нивоата на мастилото — Контролна табла

1. Влезете во **Setup** од почетниот екран со копчето ◀ или ▶, па притиснете го копчето ОК.
2. Изберете **Ink Levels** со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето ОК.

Проверување на нивоата на мастилото - Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете на **Нивоа на мастилото** од јазичето **Главна**.


Белешка:

Ако **EPSON Status Monitor 3** е онеспособен, нивоата на мастило не се прикажуваат. Кликнете на **Проширени поставки** од јазичето **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.

Поврзани информации

➔ [„Двигател за печатачот за Windows“ на страница 128](#)

Проверување на нивоата на мастило — Mac OS

1. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја Алатката за печатење**.
3. Кликнете на **EPSON Status Monitor**.


Кодови на касетата со мастило

Epson препорачува употреба на оригинални касети за мастило на Epson. Epson не може да гарантира за квалитетот или сигурноста на неоригиналните мастила. Користењето неоригинални мастила може да предизвика оштетувања што не ги покриваат гаранциите на Epson, а во

Замена на касети со мастило

одредени услови може да предизвика и неправилно однесување на печатачот. Информациите за нивоата на неоригиналните мастила може да не се прикажат.

Следниве се кодови за оригинални касети за мастило на Epson.

| Икона | ВК: Black (Црна) | С: Cyan (Тиркизна) | М: Magenta (Розова) | Y: Yellow (Жолта) |
|--|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Јаготка  | 29 29XL* | 29 29XL* | 29 29XL* | 29 29XL* |

* „XL“ означува голема касета.

Белешка:

- Сите касети не се достапни во сите региони.
- Кодовите за касети за мастило може да се разликуваат во зависност од локацијата. За точните кодови достапни во вашето подрачје, контактирајте го сервисот за поддршка на Epson.
- Корисници во Европа, посетете ја следнава веб-локација за информации за капацитетот на касетите со мастило на Epson.
<http://www.epson.eu/pageyield>

Поврзани информации

➔ „Веб-локација за техничка поддршка“ на страница 183

Предупредување за работа со касетите со мастило


Прочитајте ги следниве упатства пред да ги заменувате касетите со мастило.

Претпазливост при ракување


- Чувајте ги касетите за мастило на нормална собна температура и настрана од директна сончева светлина.
- Epson препорачува касетата за мастило да се употреби пред датумот означен на амбалажата.
- За најдобри резултати, употребете ги касетите за мастило најдоцна шест месеци по отворањето.
- За најдобри резултати, чувајте ги пакувањата на касетите со мастило со дното надолу.
- Откако ќе ја земете касетата за мастило од ладно место за чување, почекајте да се загрее на собна температура најмалку три часа пред употреба.
- Не отворајте го пакувањето на касетата со мастило додека не сте подготвени да ја инсталирате во печатачот. Касетата со мастило е спакувана вакуумски за да се одржи сигурноста. Ако оставите касета распакувана подолго време пред да ја употребите, може да не биде возможно нормално печатење.

Замена на касети со мастило

- ❑ Внимавајте да не ги скршите куките од страната на касетата со мастило кога ја вадите од пакувањето.
- ❑ Треба да ја извадите жолтата лента од касетата пред да ја инсталирате, инаку квалитетот на печатењето може да биде послаб или да не може да печатите. Не вадете ја и не кинете ја етикетата на касетата, тоа може да предизвика протекнување.



- ❑ Не вадете го просирниот печат од дното на касетата, инаку касетата може да стане неупотреблива.



- ❑ Не допирајте ги деловите прикажани на илустрацијата. Тоа може да влијае врз нормалното работење и печатење.



- ❑ Ставете ги сите касети за мастило, инаку не можете да печатите.

Замена на касети со мастило

- Не заменувајте ги касетите со мастило кога е исклучено напојувањето. Не движете ја главата за печатење со рака, инаку може да го оштетите печатачот.
- Не исклучувајте го печатачот за време на полнењето со мастило. Ако полнењето со мастило е нецелосно, може да не биде можно печатење.
- Не оставајте го печатачот со отстранети касети за мастило и не исклучувајте го печатачот за време на замена на касетите. Во спротивно, преостанатото мастило во прскалките на главата за печатење ќе се исуши и може да не биде можно печатење.
- Ако треба да извадите касета со мастило привремено, внимавајте да ја заштитите областа за довод на мастило од нечистотији и прав. Чувајте ја касетата со мастило во иста околина како и печатачот, со отворот за довод на мастило свртен надолу или настрана. Не чувајте ги касетите со мастило со отворот за довод на мастило свртен нагоре. Бидејќи отворот за довод на мастило е опремен со вентил конструиран да го задржи испуштањето вишок мастило, нема потреба да ставате други капаци или затки.
- Извадените касети за мастило може да имаат мастило околу отворот за додавање мастило, па затоа бидете внимателни да не нанесете мастило во близина кога ќе ги вадите касетите.
- Печатачот користи касети со мастило опремени со зелен чип што ги следи информациите како количеството преостанато мастило за секоја касета. Тоа значи дека дури и кога касетата ќе се извади од печатачот пред да се потроши, уште може да ја користите касетата откако ќе ја вратите во печатачот. Меѓутоа, кога враќате касета, може да се потроши дел од мастилото за да се обезбедат перформансите на печатачот.
- За максимална ефикасност на мастилото, вадете ги касетите со мастило само кога сте подготвени да ги замените. Касетите со мастило со малку мастило може да не се употребат кога ќе се вратат.
- За печатење со првокласен квалитет и за да ја заштитите главата за печатење, во касетите останува различна количина мастило како резерва кога вашиот печатач покажува дека треба да се замени касетата за мастило. Наведените страници што може да се испечатат не ја вклучуваат резервата.
- Иако касетите за мастило може да содржат рециклирани материјали, тоа не влијае врз функционирањето или работата на печатачот.
- Спецификациите и изгледот на касетата со мастило може да се сменат без претходно известување за да бидат подобри.
- Не расклопувајте ја или не преправајте ја касетата за мастило, зашто во спротивно можеби не ќе можете да печатите нормално.
- Не можете да ги користите касетите доставени со печатачот како касети за замена.
- Наведените количини може да се разликуваат во зависност од сликите што ги печатите, типот хартија што го користите, зачестеноста на печатење и надворешните услови, како што е температурата.

Трошење мастило

- За да се одржат оптимални перформанси на главата за печатење, дел од мастилото се троши од сите касети при постапките за одржување, како на пр. чистењето на главата за печатење. Исто така, може да се троши мастило и кога го вклучувате печатачот.
- Кога печатите еднобојно или во сиви тонови, може да се користат мастилата во боја наместо црното мастило во зависност од видот хартија или поставките за квалитет на печатењето. Причината е што се користи мешавина на мастилата во боја за да се добие црна боја.

Замена на касети со мастило

- ❑ Масилото во касетите за мастило, испорачани со Вашиот печатач, делумно се користи при почетното поставување. За да се произведат висококвалитетни отпечатоци, главата за печатење на печатачот се полни целосно со мастило. При овој првичен процес се троши одредена количина мастило и затоа со овие касети можеби ќе отпечатите помалку страници во споредба со наредните касети за мастило.


Замена на касети со мастило



Внимание:

Внимавајте капакот да не ви ја фати раката или прстите кога го отворате или затворате скенерот. Инаку може да се повредите.


Белешка:

- ❑ Може да продолжите со печатење дури и кога печатачот ќе назначи дека масилото е при крај. Меѓутоа, подгответе нови касети за мастило што е можно побргу.
- ❑ Ако ги замените касетите за мастило додека копирате, оригиналите може да се поместат. Притиснете на копчето  за да откажете и да ги замените оригиналите.

1. Направете едно од следново.

- ❑ Кога ќе ви биде побарано да ги замените касетите за мастило
Проверете која касета за мастило треба да ја замените и притиснете на копчето ОК.
Изберете **Replace now** со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето ОК.
- ❑ Кога ги заменуваат касетите за мастило пред да се прошират
Влезете во **Setup** од почетниот екран со копчето ◀ или ▶, па притиснете го копчето ОК.
Изберете **Maintenance** со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето ОК. Изберете **Ink Cartridge Replacement** со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето ОК. Потоа, притиснете на копчето ◇.

- 2. Кога ја заменуваат касетата со црно мастило, нежно протресете ја новата касета за црно мастило четири или пет пати и отстранете ја од пакувањето. Кога заменуваат касети со други бои, отстранете ги касетите со нови бои од нивните пакувања без протресување.




Важно:

Не протресувајте ги касетите откако ќе го отворите пакувањето затоа што може да протечат.

Замена на касети со мастило

- Отстранете ја само жолтата трака.




Важно:

Не допирајте ги деловите прикажани на илустрацијата. Тоа може да влијае врз нормалното работење и печатење.




- Отворете го скенерот со затворен капак за документи.




Замена на касети со мастило

5. Притиснете на јазичето на касетата за мастило и повлечете нагоре. Ако не може да ја отстраните касетата за мастило, цврсто повлечете.



6. Внесете ја новата касета за мастило и притиснете ја цврсто надолу.



7. Затворете го скенерот.

8. Притиснете го копчето .

Започнува полнење со мастило.

 **Важно:**

Не исклучувајте го печатачот за време на полнењето со мастило. Ако полнењето со мастило е нецелосно, може да не биде можно печатење.

Поврзани информации

- ➔ „Кодови на касетата со мастило“ на страница 100
- ➔ „Предупредување за работа со касетите со мастило“ на страница 101

Привремено печатење со црно мастило

Кога е потрошено мастилото во боја, а уште има црно мастило од печатење од компјутерот, можете да го користите следново поставување за да печатите кратко време само со црно мастило.

- Тип на хартија: обични хартии, Плик
- Боја: **Сива палета**

Замена на касети со мастило

- Без рамка: не е избрано
- EPSON Status Monitor 3: Овозможено (само за Windows)

Бидејќи оваа функција е достапна само за околу пет дена, заменете ги празните касети со мастило најбрзо што можете.



Белешка:

- Ако е исклучен **EPSON Status Monitor 3**, отворете го двигателот на печатачот, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, па изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.
- Периодот на достапност зависи од условите на користење.

Замена на касети со мастило

Привремено печатење со црно мастило — Windows

1. Кога ќе се прикаже следниов прозорец, откажете го печатењето.



Белешка:

Ако не можете да го откажете печатењето од компјутерот, откажете го преку контролната табла на печатачот.

2. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
3. Отстранете го знакот за избор од **Без рамки** на картичката **Главна**.

Замена на касети со мастило

4. Изберете **обични хартии** или **Плик** како поставка за **Вид хартија** од картичката **Главна**.
5. Изберете **Сива палета**.
6. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
7. Кликнете на **Печати**.
8. Кликнете **Печати во црно** во прикажаниот прозорец.

Поврзани информации

- ➔ [„Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45](#)
- ➔ [„Основни информации за печатење — Windows“ на страница 60](#)

Привремено печатење со црно мастило — Mac OS

Белешка:

*За да ја користите оваа функција, поврзете се со **Vonjour**.*

1. Кликнете на иконата за печатачот во **Док**.
2. Откажете ја задачата.

Белешка:

Ако не можете да го откажете печатењето од компјутерот, откажете го преку контролната табла на печатачот.

3. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**).
4. Изберете **On** како поставка за **Permit temporary black printing**.
5. Отворете го полето за печатење.
6. Изберете **Поставки за печатење** од појавното мени.
7. Изберете која било големина на хартија освен „без граници“ како поставување за **Голем.на харт..**
8. Изберете **обични хартии** или **Плик** како поставување за **Media Type**.
9. Изберете **Сива палета**.
10. Поставете ги останатите ставки како што е потребно.
11. Кликнете на **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ [„Откажување на печатењето — Mac OS“ на страница 81](#)
- ➔ [„Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45](#)

➔ „Основи на печатење — Mac OS“ на страница 62

Зачувување на црното мастило кога нивото на црно мастило е ниско (само за Windows)


Кога нивото на црното мастило се намалува, а има доволно мастило во боја, можете да користите мешавина од бои за да ја создадете црната. Можете да продолжите со печатење додека ја подготвувате касетата со црно мастило за замена.

Оваа опција е достапна само кога ќе го изберете следново поставување во двигателот за печатачот.

- Вид хартија: **обични хартии**
- Квалитет: **Стандардно**
- EPSON Status Monitor 3: Овозможено

Белешка:

- Ако **EPSON Status Monitor 3** е оневозможено, пристапете до двигателот за печатачот, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.
- Создадената црна боја изгледа малку поразлично од чистата црна. Исто така, намалена е и брзината на печатењето.
- За да се одржи квалитетот на главата за печатење, се користи и црно мастило.



| Опции | Опис |
|-----------------------------|--|
| Да | Изберете за да користите мешавина на мастила во боја за да добиете црна. Овој прозорец се прикажува следниот пат кога печатите нешто слично. |
| Не | Изберете да продолжите со користење на преостанатото црно мастило. Овој прозорец се прикажува следниот пат кога печатите нешто слично. |
| Оневозможи ја оваа функција | Изберете да продолжите со користење на преостанатото црно мастило. Овој прозорец не се прикажува додека не ја замените касетата со црно мастило и таа не се испразни повторно. |

Одржување на печатачот

Проверка и чистење на главата за печатење

Ако прскалките се затнати, отпечатените примероци се бледи, има забележителни пруги или се појавуваат неочекувани бои. Кога ќе се намали квалитетот на печатењето, употребете ја функцијата за проверка на прскалките и проверете дали прскалките се затнати. Ако прскалките се затнати, исчистете ја главата за печатење.

**Важно:**


- Не ракувајте со скенерот и не исклучувајте го печатачот за време на чистење на главата. Ако чистењето на главата е нецелосно, може да не биде можно печатење.
- Бидејќи за чистењето на главата за печатење е потребно малку мастило, чистете ја главата само ако се намали квалитетот.
- Кога мастилото е потрошено, може нема да можете да ја исчистите главата за печатење. Најпрво заменете ја касетата за мастило.
- Доколку квалитетот на печатење не се подобри откако четирипати ќе се изврши проверка на прскалката и ќе се исчисти главата, почекајте барем шест часа без печатење, а потоа, ако е потребно, повторно проверете ја прскалката и исчистете ја главата. Препорачуваме да го исклучите печатачот. Ако квалитетот на печатењето не се подобри, контактирајте со службата за поддршка на Epson.
- За да спречите сушење на главата за печатење, не откачувајте го печатачот додека е вклучен.

Проверка и чистење на главата за печатење — Контролна табла

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Влезете во **Setup** од почетниот екран со копчето ◀ или ▶, па притиснете го копчето ОК.
3. Изберете **Maintenance** со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето ОК.
4. Изберете **Print Head Nozzle Check** со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето ОК.
5. Следете ги упатствата на екранот за да го отпечатите образецот за проверка на прскалките.

Одржување на печатачот

6. Проверете ја отпечатената шарка. Ако има испрекинати линии или празни сегменти како што е покажано на шарката „NG“, прскалките на главата за печатење можеби се затнати. Одете на следниот чекор. Ако не забележувате испрекинати линии или празни сегменти, како на следната шарка „OK“, прскалките не се затнати. Не е неопходно чистење на главата за печатење. Изберете **Finish Nozzle Check** со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето ОК.



Белешка:

Шарата за проверка може да се разликува, зависно од моделот.

7. Изберете **Print Head Cleaning** со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето ОК.
8. Следете ги упатствата на екранот за да ја исчистите главата на печатачот.
9. Кога ќе заврши чистењето, изберете **Print Head Nozzle Check** со копчето ▲ или ▼, па следете ги упатствата на екранот за да го испечатите образецот за проверка на прскалките повторно. Повторувајте го чистењето и печатењето на шарата сè додека линиите не се испечатат целосно.

Поврзани информации

➔ [„Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45](#)

Проверка и чистење на главата за печатење - Windows


1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
3. Кликнете **Проверка на прскалките** на картичката **Одржување**.
4. Следете ги упатствата на екранот.

Поврзани информации

➔ [„Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45](#)

➔ [„Двигател за печатачот за Windows“ на страница 128](#)

Проверка и чистење на главата за печатење — Mac OS

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
3. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја Алатката за печатење**.
4. Кликнете на **Проверка на прскалките**.
5. Следете ги упатствата на екранот.

Поврзани информации

➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45

Порамнување на главата за печатење

Ако забележите непорамнетост или вертикални линии или заматени слики, порамнете ја главата за печатење.

Порамнување на главата за печатење — Контролна табла

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Влезете во **Setup** од почетниот екран со копчето ◀ или ▶, па притиснете го копчето ОК.
3. Изберете **Maintenance** со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето ОК.
4. Изберете **Print Head Alignment** со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето ОК.
5. Следете ги упатствата на екранот за да го испечатите образецот за порамнување.

Одржување на печатачот

- Следете ги упатствата на екранот за да ја порамните главата на печатачот. Најдете го и изберете го бројот на најдобриот образец за секоја група со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето ОК.

#1



Белешка:

- Шарата за проверка може да се разликува, зависно од моделот.
- Ако не се подобри квалитетот на печатењето, порамнете ја главата за печатење од компјутер.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45


Порамнување на главата за печатење — Windows

- Ставете обична хартија A4 во печатачот.
- Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
- Кликнете на **Порамн. на главата за печатење** од јазичето **Одржување**.
- Следете ги упатствата на екранот.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45
- ➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 128

Порамнување на главата за печатење — Mac OS

- Ставете обична хартија A4 во печатачот.
- Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
- Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја Алатката за печатење**.
- Кликнете на **Print Head Alignment**.
- Следете ги упатствата на екранот.

Одржување на печатачот

Поврзани информации

➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45

Чистење на патеката за хартија

Кога исписите се замачкани или изгужвани, исчистете го ваљакот внатре.



Важно:

Не користете хартиени салфети за да ја чистите внатрешноста на печатачот. Прскалките на главата за печатење можат да се затнат со влакненца.

1. Внимавајте да нема прав или дамки на стакло на скенерот и капакот за документи.
2. Влезете во **Setup** од почетниот екран со копчето ◀ или ▶, па притиснете го копчето ОК.
3. Изберете **Maintenance** со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето ОК.
4. Изберете **Paper Guide Cleaning** со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето ОК.
5. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
6. Притиснете го копчето ◇.

Хартијата се исфрла од печатачот.

Белешка:

Печатачот продолжува да испушта звуци додека работи подолго време откако хартијата ќе биде исфрлена. Ова е нормално и не е знак на неисправност.

7. Повторувајте ја оваа постапка додека хартијата не се замачка со мастило.

Поврзани информации

➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45

Чистење на Стакло на скенерот

Кога копиите или скенираните слики се замачкани, исчистете го стакло на скенерот.




Важно:

Никогаш не употребувајте алкохол или разредувач за чистење на печатачот. Тие хемикалии може да го оштетат печатачот.

Одржување на печатачот

1. Отворете го капакот за документи.



2. Користете мека и сува крпа за чистење за да ја исчистите површината на стакло на скенерот.

! **Важно:**

- Ако стаклената површина е измачкана со маст или некој друг материјал што тешко се отстранува, земете мала количина на средство за чистење на стакло и мека крпа и отстранете ја нечистотијата. Избришете ја сета преостаната течност.
- Не притискајте ја стаклената површина пресилно.
- Внимавајте да не ја изгребете или оштетите површината на стаклото. Оштетена стаклена површина може да го намали квалитетот на скенирањето.

Чистење на просирната фолија


Кога производот не се подобри откако ќе ја порамните главата за печатење или ќе ја исчистите патеката на хартијата, просирната фолија во внатрешноста на печатачот може да се замачка.

Потребни работи:

- Чепкалки за уши (неколку)
- Вода со неколку капи детергент (од 2 до 3 капки детергент во 1/4 шолја вода од чешма)
- Светло за проверки на замачкувања


! **Важно:**

Не користете друго средство за чистење освен вода со неколку капки детергент.

1. Исклучете го печатачот со притискање на копчето .


Одржување на печатачот

2. Отворете ја единицата на скенерот.



3. Проверете дали просирната фолија е замачкана. Може лесно да ги видите замачкувањата ако користите светилка.

Ако има замачкувања (како на пример ознаки од прст или маснотија) на просирната фолија (A), одете на следниот чекор.



A: Просирна фолија

B: Навој




Важно:

Внимавајте да не го допрете навојот (B). Во спротивно, можно е да не може да печатите. Не бришете ја маснотијата од навојот затоа што е потребна за функционирање.

Одржување на печатачот

4. Навлажнете чепкалка за уши со вода со неколку капки детергент така што водата нема да капе и избришете го замачканиот дел.



! **Важно:**

Внимателно избришете го размачканиот дел. Ако притиснете премногу силно на фолијата со чепкалната за уши, жиците на фолијата може да се изместат и да се оштети печатачот.

5. Користете нова, сува чепкалка за уши за да ја избришете фолијата.

! **Важно:**

Не оставајте влакна на фолијата.

Белешка:

Често менувајте ја чепкалната за уши со нова за да не се прошири замачкувањето.

6. Повторете ги чекорите 4 и 5 додека фолијата нема замачкувања.
7. Визуелно проверете дали има замачкувања на фолијата.

Штедење енергија

Печатачот влегува во режим на спиење или се исклучува автоматски ако не се вршат дејства одреден период. Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.

Штедење енергија - Контролна табла

1. Влезете во **Setup** од почетниот екран со копчето ◀ или ▶, па притиснете го копчето ОК.
2. Изберете **Printer Setup** со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето ОК.
3. Изберете **Power Off Timer** или **Sleep Timer** употребувајќи го копчето ▲ или ▼, а потоа притиснете го копчето ОК.
4. Избирајте ставки за поставување со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето ОК.

Одржување на печатачот


Штедење енергија - Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **Информаци за печатач и опции** на картичката **Одржување**.
3. Изберете го периодот пред печатачот да влезе во режим за спиење како поставка на **Тајмер за спиење**, па кликнете **Прати**. За да се исклучува печатачот автоматски, одредете го периодот како поставка на **Тајмер за исклучување**, па кликнете **Прати**.
4. Кликнете **ОК**.

Поврзани информации

➔ [„Двигател за печатачот за Windows“ на страница 128](#)

Зачувување на енергија — Mac OS

1. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја Алатката за печатење**.
3. Кликнете на **Поставки на печатачот**.
4. Изберете го периодот пред печатачот да влезе во режим за спиење како поставка на **Тајмер за спиење**, па кликнете **Примени**. За да се исклучува печатачот автоматски, одредете го периодот како поставка на **Тајмер за исклучување**, па кликнете **Примени**.

Опции на менито за режимот Setup

Со избирање на **Setup** на почетниот екран од контролниот панел, може да направите поставки за печатач или да направите одржување на печатачот.

Опции на менито за Ink Levels

Изберете ги менијата на контролниот панел како што е опишано подолу.

Setup > Ink Levels

Ги прикажува приближните нивоа на касетите со мастило. Кога ќе се прикаже иконата !, касетата за мастило е при крај. Кога ќе се прикаже ознаката X, касетата за мастило е потрошена.

Опции на менито за Maintenance

Изберете ги менијата на контролниот панел како што е опишано подолу.

Setup > Maintenance

Print Head Nozzle Check

Печатење образец за да се изврши проверка дали прскалките на главата за печатење се затнати.

Print Head Cleaning

Ги чисти затнатите прскалки во главата за печатење.

Print Head Alignment

Ја прилагодува главата за печатење за да се подобри квалитетот на печатењето.

Ink Cartridge Replacement

Користете ја оваа функција за да ги замените касетите за мастило пред да го потрошите мастилото.

Paper Guide Cleaning

Го чисти ваљакот во внатрешноста на печатачот. Користете ја оваа функција кога исписите се размачкани или кога хартијата не е правилно внесена.

Поврзани информации

- ➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 111
- ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 113
- ➔ „Замена на касети со мастило“ на страница 104

Опции на менито за режимот Setup

➔ „Чистење на патеката за хартија“ на страница 115

Опции на менито за Printer Setup

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Setup > Printer Setup

Paper Source Settings:

Paper Setup:

Изберете ги големината и типот на хартијата коишто сте ги ставиле во изворите на хартија.

Paper Setting Alert:

Изберете **On** за да се прикаже предупредување ако поставките за хартија (поставки за печатење) за задачата за печатење не се совпаѓаат со поставките за хартија на печатачот одредени кога сте ја внеле хартијата. Оваа поставка спречува погрешно печатење. Меѓутоа, екранот за известувања не се прикажува кога **Paper Configuration** е оневозможена во следново мени.

Setup > Printer Setup > Paper Source Settings

Paper Configuration:

Изберете **On** за автоматски да се прикаже екранот за поставки на хартија следејќи ја низата **Setup > Printer Setup > Paper Source Settings > Paper Setup** кога ќе ставите хартија во изворот за хартија. Ако ја деактивирате оваа функција, не може да печатите од iPhone или iPad со користење на AirPrint

Quiet Mode:

Изберете **On** за да ја намалите бучавата за време на печатење, меѓутоа, ова може да ја намали брзината на печатење. Во зависност од типот на хартија и избраните поставки за квалитет на печатење, можно е да нема разлика во нивото на бучава на печатачот.

Power Off Timer:

Изберете за да го исклучите печатачот ако не го користите за одреден временски период. Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.

Language:

Изберете јазик употребен на LCD екранот.

Sleep Timer:

Приспособете го временскиот период за да влезете во режимот за спиење (режим за зачувување на енергија) кога печатачот не извршува никакви задачи. LCD екранот ќе потемни кога ќе измине одреденото време.

Опции на менито за режимот Setup

Поврзани информации

➔ „Штедење енергија“ на страница 118

Опции на менито за Network Settings

Изберете ги менијата на контролниот панел како што е опишано подолу.

Setup > Network Settings

Network Status

Ги прикажува или печати мрежните поставки или статусот на поврзување.

Wi-Fi Setup

Wi-Fi Setup Wizard

Изберете SSID, внесете лозинка и поврзете го печатачот на бежична (Wi-Fi) мрежа.

Push Button Setup (WPS)

Го поврзува печатачот на бежична (Wi-Fi) мрежа со притискање на WPS копчето за притискање на бежичниот рутер.

PIN Code Setup (WPS)

Во алатката за бежичен рутер, внесете го PIN кодот прикажан на екранот на печатачот за да го поврзете печатачот на бежична (Wi-Fi) мрежа.

Wi-Fi Auto Connect

Го поврзува печатачот на бежична (Wi-Fi) мрежа со користење на компјутер којшто е поврзана на точка на пристап. Внесете го дискот со софтвер испорачан заедно со печатачот во компјутерот и следете ги упатствата на екранот. Кога треба да работите со печатачот, активирајте го ова мени.

Disable Wi-Fi

Ја оневозможува конекцијата со исклучување на бежичниот сигнал без да ги избришете информациите за мрежата. За да ја овозможите конекцијата, повторно поставете ја бежичната (Wi-Fi) мрежа.

Wi-Fi Direct Setup

Го поврзува печатачот на бежична (Wi-Fi) мрежа без бежичен рутер.

Manual Network Setup

Ги проверува мрежните поставки, како на пример името на уредот или TCP/IP.

Connection Check

Го проверува статусот на мрежната врска и го печати извештајот од мрежната конекција. Доколку има некакви проблеми со врската, видете во извештајот за да го решите проблемот.

Поврзани информации

➔ „Печатење на листа за статус на мрежа“ на страница 39

➔ „Правење на поставки за Wi-Fi од печатачот“ на страница 25

➔ „Правење на напредни мрежни поставки“ на страница 29

Опции на менито за режимот Setup

➔ „Печатење на извештај за мрежна конекција“ на страница 32

Опции на менито за Epson Connect Services

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Setup > Epson Connect Services

Register/Delete:

Регистрирајте го или избришете го печатачот од Epson Connect услугите.
За упатства за користење, погледнете го порталот на следнава интернет страница.
<https://www.epsonconnect.com/>
<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

Suspend/Resume:

Изберете дали сакате да запрете или да продолжите со Epson Connect услугите.

Email Address:

Проверете ја адресата на е-пошта на печатачот којашто е регистрирана за Epson Connect услугите.

Status:

Проверете дали печатачот е или не е регистриран и поврзан на Epson Connect услуги.

Поврзани информации

➔ „Услуга Epson Connect“ на страница 126

Опции на менито за Google Cloud Print Services

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Setup > Google Cloud Print Services

Suspend/Resume

Изберете дали сакате да запрете или да продолжите со Google Cloud Print услугите.

Unregister

Поништете ја регистрацијата за Google Cloud Print услугите.

Status

Проверете дали печатачот е или не е регистриран и поврзан на Google Cloud Print услуги.

Опции на менито за режимот Setup

За регистрација и упатства за користење, погледнете го порталот на следнава интернет страница.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

Опции на менито за File Sharing Setup

Изберете ги менијата на контролниот панел како што е опишано подолу.

Setup > File Sharing Setup

Изберете го методот на конекција помеѓу печатачот и компјутерот којшто има пристап за пишување на мемориска картичка вметната во печатачот. Пристапот за читање и пишување е овозможен на компјутерот со приоритетна конекција. Пристапот само за читање е овозможен на другите компјутери.

Поврзани информации

➔ „Пристапување на мемориска картичка од компјутер“ на страница 182

Опции на менито за Firmware Update

Изберете ги менијата на контролниот панел како што е опишано подолу.

Setup > Firmware Update

Update

Проверува дали е ажурирана најновата верзија на фирмвер на мрежниот сервер. Ако е достапно ажурирање, може да изберете дали сакате или не да започнете со ажурирање.

Current Version

Ја прикажува тековната верзија на печатачот.

Notification

Повремено проверува ажурирања за фирмверот и ве известува ако ажурирањето е достапно.

Поврзани информации

➔ „Ажурирање на апликациите и фирмверот“ на страница 140

Опции на менито за Restore Default Settings

Изберете ги менијата на контролниот панел како што е опишано подолу.

Setup > Restore Default Settings

Опции на менито за режимот Setup

Network Settings

Ги ресетира мрежните поставки на стандардните.

All Except Network Settings

Ги ресетира сите поставки освен мрежните поставки на стандардните.

All Settings

Ги ресетира сите поставки на стандардните.

Мрежна услуга и информации за софтвер

Овој дел ги претставува мрежните услуги и софтверските производи достапни за вашиот печатач од интернет страницата на Epson или на доставениот диск со софтвер.

Услуга Epson Connect

Користејќи ја услугата Epson Connect достапна на интернет можете да печатите од својот паметен телефон, таблет или лаптоп во секое време и практично секаде.

Функциите достапни на интернет се следниве.

| Email Print | Далечинско печатење Epson iPrint | Scan to Cloud | Remote Print Driver |
|-------------|----------------------------------|---------------|---------------------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

За повеќе информации погледнете ја веб-локацијата Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

Web Config

Web Config е апликација што работи во интернет-прегледник како Internet Explorer и Safari на компјутер или паметен уред. Можете да ја потврдите состојбата на печатачот или да ги менувате мрежната услуга и поставките на печатачот. За да ја користите Web Config, поврзете ги печатачот и компјутерот или уредот со иста мрежа.

Белешка:

Следниве прегледници се поддржани.

| ОС | Прегледник |
|----------------------------|--|
| Windows XP или понов | Internet Explorer 8 или понов, Firefox*, Chrome* |
| Mac OS X v10.6.8 или понов | Safari*, Firefox*, Chrome* |
| iOS* | Safari* |
| Android 2.3 или понов | Основен прегледник |
| Chrome OS* | Основен прегледник |

* Користете ја најновата верзија.

Работа со Web Config во интернет-прегледник

1. Проверете ја IP адресата на печатачот.

Изберете **Setup > Network Settings > Network Status** од почетниот екран и проверете ја IP-адресата на печатачот.

2. Активирајте го интернет-прегледникот од компјутерот или паметниот уред, а потоа внесете ја IP-адресата на печатачот.

Формат:

IPv4: http://IP-адресата на печатачот/

IPv6: http://[IP-адресата на печатачот]/

Примери:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Белешка:

Користејќи го паметниот уред, можете да го активирате Web Config од екранот за одржување на Epson iPrint.

Поврзани информации

➔ „Печатење со Epson iPrint“ на страница 79

Работа со Web Config на Windows

При поврзување компјутер со печатачот користејќи WSD, следете ги чекорите подолу за да ја активирате Web Config.

1. Пристапете до екраните на уредите и печатачите во Windows.

- Windows 10

Кликнете со десното копче на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**.

- Windows 8.1/Windows 8

Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук** (или **Хардвер**).

- Windows 7

Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**.


- Windows Vista

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи** во **Хардвер и звук**.

2. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Својства**.

3. Изберете ја картичката **Веб-услуга**, а потоа кликнете на URL-то.

Работа со Web Config на Mac OS

1. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Опции и производи** > **Прикажи интернет страница на печатач**.

Двигател за печатачот за Windows

Двигателот за печатачот го контролира печатачот според командите од одредена апликација. Одредувањето поставки на двигателот за печатачот дава најдобри резултати на печатењето. Можете и да ја проверувате состојбата на печатачот или да го одржувате во врвна работна состојба користејќи ја алатката двигател на печатачот.

Белешка:

Можете да го менувате јазикот на двигателот на печатачот. Изберете го јазикот што сакате да го користите од поставката **Јазик** во картичката **Одржување**.

Пристап до двигателот на печатачот од апликациите

За да одредувате поставки што важат само за апликацијата што ја користите, пристапете од таа апликација.

Изберете **Печатење** или **Поставување печатење** од менито **Датотека**. Изберете го својот печатач, па кликнете **Претпочитани вредности** или **Својства**.

Белешка:

Операциите се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Пристап до двигателот на печатачот преку контролната табла

За да одредите поставки што ќе важат за сите апликации, пристапете преку контролната табла.

Windows 10

Кликнете со десното копче на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Поставувања за печатење**.

Windows 8.1/Windows 8

Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Поставувања за печатење**.

Windows 7

Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

Windows Vista

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Изберете претпочитани вредности за печатење**.

Мрежна услуга и информации за софтвер

Windows XP

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи и друг хардвер > Печатачи и факсови**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

Пристап до двигателот на печатачот од иконата на печатачот на лентата со задачи

Иконата на печатачот на лентата со задачи на работната површина е икона на кратенка што овозможува брз пристап до двигателот на печатачот.

Ако ја кликнете иконата на печатачот и изберете **Поставки на печатачот**, можете да пристапите до истиот прозорец за поставување на печатачот како оној што се прикажува од контролната табла. Ако кликнете двапати на иконата, можете да ја проверите состојбата на печатачот.

Белешка:

*Ако иконата на печатачот не е прикажана на лентата со задачи, отворете го прозорецот на двигателот на печатачот, кликнете **Преференци за следење** на картичката **Одржување**, па изберете **Регистрирајте ја иконата за брз пристап на лентата за задачи**.*

Стартување на услужната програма

Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот. Кликнете на картичката **Одржување**.

Водич за двигателот на печатачот за Windows


Достапна е помош во двигателот на печатачот за Windows. За да видите објаснувања за ставките за поставување, кликнете со десното копче на ставката, па кликнете **Помош**.

Главна картичка

Можете да одредувате основни поставки за печатење, како тип или големина на хартијата.


Мрежна услуга и информации за софтвер

Можете и да одредувате поставки за двострано печатење или печатење повеќе страници на еден лист.



Картичка Повеќе опции


Можете да бирате дополнителни опции за распоред и печатење како менување на големината на исписот или поправање на боите.



Мрежна услуга и информации за софтвер

Картичка Одржување

Може да вршите одржување како проверка на прскалките и чистење на главата за печатење и со активирање на **EPSON Status Monitor 3**, може да ја проверувате состојбата на печатачот и информации за грешките.



Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Windows

Можете да одредувате поставки како вклучување **EPSON Status Monitor 3**.

1. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**.
3. Направете ги соодветните поставувања, а потоа кликнете **ОК**.

За објаснување за поставување на ставките погледнете ја помошта на интернет.

Поврзани информации

➔ [„Двигател за печатачот за Windows“ на страница 128](#)

Двигател за печатачот за Mac OS

Двигателот за печатачот го контролира печатачот според командите од одредена апликација.Одредувањето поставки на двигателот за печатачот дава најдобри резултати на

Мрежна услуга и информации за софтвер

печатењето. Можете и да ја проверувате состојбата на печатачот или да го одржувате во врвна работна состојба користејќи ја алатката двигател на печатачот.


Пристап до двигателот на печатачот од апликациите

Кликнете на **Поставување страница** или **Печати** на менито **Датотека** на вашата апликација. Ако е потребно, кликнете на **Прикажи ги деталите** (или ▼) за да го проширите прозорецот за печатење.

Белешка:

Во зависност од апликацијата што се користи, **Поставување страница** може да не е прикажано во менито **Датотека** и операциите за прикажување на екранот за печатење може да се разликуваат. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.


Стартување на услужната програма

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја Алатката за печатење**.

Водич за двигателот на печатачот за Mac OS

Поле за печатење

Сменете го појавното мени во центарот на екранот за да се покажат повеќе ставки.




| Појавно мени | Описи |
|---------------|---|
| Распоред | Можете да изберете распоред за печатење повеќе страници на еден лист или да изберете да печатите рамка. |
| Совпаѓање бои | Можете да ги прилагодите боите. |

Мрежна услуга и информации за софтвер

| Појавно мени | Описи |
|-----------------------|---|
| Ракување со хартијата | Можете да го намалите или зголемите налогот за печатење за автоматско собирање на големината на хартијата што сте ја ставиле. |
| Насловна страница | Може да изберете насловна страница за вашите документи.Изберете Тип на насловна страница за да ја поставите содржината којашто сакате да ја печатите на насловната страница. |
| Поставки за печатење | Може да одредувате основни поставки за печатење како тип хартија и квалитет на печатењето. |
| Color Options | Кога избирате EPSON Color Controls од менито Совпаѓање бои , може да изберете метод за корекција на боја. |

Белешка:

Кај OS X Mountain Lion или понов, ако не се прикаже менито **Поставки за печатење**, двигателот на печатачот Epson не бил инсталиран правилно.


Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно.Посетете ја следната интернет страница и внесете го името на производот.Одете на Поддршка и видете Совети.

<http://epson.sn>

Мрежна услуга и информации за софтвер


Epson Printer Utility

Може да вршите одржување како проверка на прскалките и чистење на главата за печатење и со активирање на **EPSON Status Monitor**, може да ја проверувате состојбата на печатачот и информации за грешките.



Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Mac OS

Пристапување до прозорецот за оперативни поставувања на Mac OS двигателот за печатач

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**).

Оперативни поставувања на двигателот за печатачот за Mac OS

- Прескокни празна страница: Избегнува печатење празни страници.
- Тивок режим: Ја намалува бучавата на печатачот, меѓутоа, ова може да ја намали брзината на печатење. Во зависност од типот на хартија и избраните поставки за квалитет на печатење, можно е да нема разлика во нивото на бучава на печатачот.

Мрежна услуга и информации за софтвер

- Permit temporary black printing: Привремено печати само со црно мастило.
- High Speed Printing: Печати кога главата за печатење се движи во двете насоки. Брзината на печатење е поголема, но квалитетот може да биде послаб.
- Warning Notifications: Му овозможува на двигателот за печатачот да прикажува известувања за предупредувања.
- Establish bidirectional communication: Обично, ова треба да биде поставено на **On**. Избирањето **Off** кога ги собирате информациите за печатачот е невозможно бидејќи печатачот се дели со компјутери со Windows на мрежа или од друга причина.

Поврзани информации

➔ [„Привремено печатење со црно мастило — Mac OS“ на страница 109](#)

Epson Scan 2 (двигател за скенерот)

Epson Scan 2 е апликација за контрола на скенирањето. Можете да ја приспособите големината, резолуцијата, осветленоста, контрастот и квалитетот на скенираната слика.

Белешка:

Исто така, можете да го стартувате Epson Scan 2 и од апликација за скенирање соодветна со TWAIN.

Активирање во Windows

- Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **EPSON > Epson Scan 2**.

- Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите програми** или **Програми > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

Активирање во Mac OS

Белешка:

Epson Scan 2 не ја поддржува функцијата за брзо променување на корисникот на Mac OS. Исклучете го брзото променување на корисникот.

Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > Epson Scan 2**.

Поврзани информации

➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 140](#)

Epson Event Manager

Epson Event Manager е апликација што овозможува управување со скенирањето од контролната табла и сочувување слики на компјутер. Можете да додавате свои поставки како меморирани

Мрежна услуга и информации за софтвер

вредности, како тип документ, локацијата на папката за сочуввање и форматот на сликата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Активирање во Windows

Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Epson Software > Event Manager**.

Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Сите програми** или **Програми > Epson Software > Event Manager**.

Активирање во Mac OS

Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > Event Manager**.

Поврзани информации

➔ [„Скенирање на компјутер“ на страница 87](#)

➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 140](#)

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print е апликација што овозможува едноставно печатење фотографии со разни распореди. Можете да ја прегледате сликата на фотографијата и да ги прилагодите сликите или положбата. Можете и да печатите фотографии со рамка. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Белешка:

За да ја користите апликацијата, треба да е инсталиран двигателот на печатачот.

Активирање во Windows

Windows 10

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување па потоа изберете **Сите програми** или **Програми > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Активирање во Mac OS

Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Поврзани информации

➔ „Инсталирање апликации“ на страница 140

E-Web Print (само за Windows)

E-Web Print е апликација што овозможува едноставно печатење интернет-страници со разни распореди. Погледнете во помошта на апликацијата за детали. Можете да пристапите до помошта од менито **E-Web Print** во алатникот на **E-Web Print**.

Белешка:

Проверете дали има поддржани пребарувачи и најнова верзија од сајтот за преземање.

Започнување

Откако ќе го инсталирате E-Web Print, се прикажува на веб-прегледувачот. Кликнете на **Print** или **Clip**.

Поврзани информации

➔ „Инсталирање апликации“ на страница 140

Easy Photo Scan

Easy Photo Scan е апликација со којашто може да скенирате фотографии и лесно да ја испраќате скенираната слика на компјутери или на услугата во облак. Може лесно да ја приспособите скенираната слика. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Белешка:

За да ја користите апликацијата, треба да е инсталиран двигателот на скенерот Epson Scan 2.

Активирање во Windows

Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите апликации > Epson Software > Easy Photo Scans**.

Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите програми** или **Програми > Epson Software > Easy Photo Scan**.

Активирање во Mac OS

Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > Easy Photo Scan**.

Поврзани информации

➔ „Инсталирање апликации“ на страница 140

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater е апликација што проверува за нов или ажуриран софтвер на интернет и го инсталира. Исто така, фирмверот на печатачот можете да го ажурирате и рачно.

Активирање во Windows

Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Epson Software > EPSON Software Updater**.

Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите програми (или Програми) > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Белешка:

Можете да го активирате EPSON Software Updater и со кликање на иконата на печатачот во лентата со задачи на работната површина, па изберете **Ажурирање софтвер**.

Активирање во Mac OS

Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Поврзани информации


➔ „Инсталирање апликации“ на страница 140

Деинсталирање апликации

Белешка:

Најавете се на вашиот компјутер како администратор. Внесете ја администраторската лозинка ако компјутерот ви ја побара.



Деинсталирање на апликации — Windows

1. Притиснете го копчето  за да го исклучите печатачот.
2. Затворете ги сите активни апликации.
3. Отворете ја **Контролната табла**:
 - Windows 10
Кликнете со десен клик на копчето за стартување и задржете го и изберете **Контролна табла**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла**.

Мрежна услуга и информации за софтвер

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Кликнете на копчето за вклучување и изберете **Контролна табла**.
 - 4. Отворете **Деинсталирање програма** (или **Додавање или отстранување програми**):
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Изберете **Деинсталирање програма** во **Програми**.
 - Windows XP
Кликнете на **Додавање или отстранување програми**.
 - 5. Изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате.
 - 6. Деинсталирајте ги апликациите:
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Кликнете на **Деинсталирај/Измени** или **Деинсталирај**.
 - Windows XP
Кликнете на **Измени/Отстрани** или **Отстрани**.
- Белешка:**
*Ако се прикаже прозорецот **Контрола на кориснички сметки**, кликнете **Продолжи**.*
7. Следете ги упатствата на екранот.

Деинсталирање на апликации — Mac OS

1. Преземете го Uninstaller преку EPSON Software Updater.
Откако ќе го преземете Uninstaller, не треба да го преземате повторно секогаш кога ќе ја деинсталирате апликацијата.
2. Притиснете го копчето  за да го исклучите печатачот.
3. За да го деинсталирате двигателот на печатачот, изберете **Системски претпочитани вредности** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**) па отстранете го печатачот од листата овозможени печатачи.
4. Затворете ги сите активни апликации.
5. Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > Uninstaller**.
6. Изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, а потоа кликнете **Uninstall**.



Важно:

Uninstaller ги отстранува сите двигатели за млазните печатачи на Epson од компјутерот. Ако користите повеќе млазни печатачи на Epson и сакате да избришете некои двигатели, прво избришете ги сите, а потоа инсталирајте го потребниот двигател уште еднаш.

Мрежна услуга и информации за софтвер

Белешка:

Ако не можете да ја најдете апликацијата што сакате да ја деинсталирате во списокот со апликации, тогаш нема да можете да ја деинсталирате со користење на Uninstaller. Во оваа ситуација, изберете **Оди > Апликации > Epson Software**, изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, а потоа повлечете ја до иконата за отпадоци.

Поврзани информации

➔ „Инсталирање апликации“ на страница 140

Инсталирање апликации

Поврзете го вашиот компјутер на мрежата и инсталирајте ја последната верзија на апликациите од интернет страницата.

Белешка:

- Најавете се на компјутерот како администратор. Внесете ја администраторската лозинка ако компјутерот ви ја побара.
- Кога повторно инсталирате апликација, прво треба да ја деинсталирате.

1. Затворете ги сите активни апликации.
2. Кога го инсталирате двигателот за печатачот или Epson Scan 2, привремено исклучете ги печатачот и компјутерот.

Белешка:

Не поврзувајте ги печатачот и компјутерот додека не ви се каже.

3. Инсталирајте ги апликациите според упатствата на интернет-страницата подолу.

<http://epson.sn>

Белешка:

Ако употребувате Windows компјутер и не може да ги преземете апликациите од интернет страницата, инсталирајте ги од дискот со софтвер кој доаѓа со печатачот.

Поврзани информации

➔ „Деинсталирање апликации“ на страница 138

Ажурирање на апликациите и фирмверот

Можеби ќе можете да отстраните одредени проблеми и да подобрите или додадете функции со ажурирање на апликациите и фирмверот. Проверете дали ги користите најновите верзии од апликациите и фирмверот.

1. Уверете се дека печатачот и компјутерот се поврзани и дека компјутерот е поврзан на интернет.

Мрежна услуга и информации за софтвер

2. Стартувајте го EPSON Software Updater, а потоа ажурирајте ги апликациите или фирмверот.



Важно:

Не исклучувајте го компјутерот или печатачот во текот на ажурирањето.

Белешка:

Ако не можете да ја најдете апликацијата што сакате да ја ажурирате во списокот со апликации, тогаш нема да можете да ја ажурирате со користење на EPSON Software Updater. Проверете за најновите верзии од апликациите на локалната веб-локација на Epson.

<http://www.epson.com>

Поврзани информации

➔ „EPSON Software Updater“ на страница 138

Ажурирање на фирмверот на печатачот со користење на контролниот панел

Ако печатачот е поврзан на интернет, може да го ажурирате фирмверот на печатачот со користење на контролниот панел. Со ажурирање на фирмверот може да се подобри функционирањето на печатачот или да се додадат нови функции. Може да го поставите печатачот редовно да проверува за ажурирања на фирмверот и да ве извести ако се достапни.

1. Влезете во **Setup** од почетниот екран со копчето ◀ или ▶, па притиснете го копчето OK.
2. Изберете **Firmware Update** со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето OK.
3. Изберете **Update** со копчето ▲ или ▼, па притиснете го копчето OK.

Белешка:

Изберете **Notification > On** да го нагодите печатачот редовно да проверува за достапни ажурирања за фирмвер.

4. Проверете ја прикажаната порака на екранот и притиснете на копчето OK.
Печатачот започнува со пребарување на достапни ажурирања.
5. Ако пораката се прикаже на LCD екранот и ве извести дека е достапно ажурирање за фирмвер, следете ги упатствата на екранот за да започнете со ажурирање.



Важно:


- ❑ Не исклучувајте го или не извлекувајте го струјниот приклучок на печатачот додека ажурирањето не заврши; во спротивно, печатачот може да не работи правилно.
- ❑ Ако ажурирањето на фирмверот не е завршено или е неуспешно, печатачот не се вклучува нормално и „Recovery Mode“ се прикажува на LCD екранот следниот пат кога ќе го вклучите печатачот. Во оваа ситуација, потребно е повторно да го ажурирате фирмверот со користење на компјутер. Поврзете го печатачот на компјутер со USB кабел. Додека се прикажува „Recovery Mode“ на печатачот, не може да го ажурирате фирмверот на мрежна конекција. На компјутерот, отворете ја локалната интернет страница на Epson и преземете ја најновата верзија на фирмвер за печатачот. Погледнете ги упатствата на интернет страницата за следни чекори.

Решавање проблеми

Проверување на состојбата на печатачот

Проверка на пораките на LCD-екранот

Ако на LCD-екранот се прикаже порака за грешка, следете ги упатствата на екранот или решенијата подолу за да го решите проблемот.

| Пораки за грешки | Решенија |
|---|--|
| Printer error. Turn power off and on again. For details, see your documentation. | Ако уште се прикажува пораката за грешка откако ќе го исклучите и повторно ќе го вклучите напојувањето, контактирајте со поддршката на Epson. |
| Operation canceled. Error while saving. | Можно е мемориската картичка да е оштетена. Проверете дали има мемориска картичка. |
| You need to replace the following ink cartridge(s). | За печатење со првокласен квалитет и за да ја заштитите главата за печатење, во касетите останува различна количина мастило како резерва кога вашиот печатач покажува дека е време за да се замени касетата за мастило. Заменете ја касетата кога ќе биде побарано. |
| Paper Configuration is disabled. Some features may not be available. For details, see your documentation. | Ако Paper Configuration е деактивирана, не може да користите AirPrint. За да користите AirPrint, активирајте Paper Configuration . |
| The printer's ink pad is nearing the end of its service life. Please contact Epson Support. | Контактирајте со Epson или овластена сервисна служба на Epson за да го замените перничето за мастило*. Не е дел што може да го замени корисникот. Пораката ќе се прикажува додека не се замени перничето за мастило. Притиснете го копчето  за да продолжи печатењето. |
| The printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support. | Контактирајте со Epson или овластена сервисна служба на Epson за да го замените перничето за мастило*. Не е дел што може да го замени корисникот. |
| Communication error. Connect computer. | Правилно поврзете ги компјутерот и печатачот. Ако се поврзувате на мрежа, погледнете ја страницата на којашто е опишан методот на мрежното поврзување од компјутер. Ако и понатаму се јавува пораката за грешка за време на скенирање, проверете дали Epson Scan 2 и Epson Event Manager се инсталирани на компјутерот. |
| Combination of IP address and subnet mask is invalid. See documentation. | Внесете ја точната IP адреса или стандардниот излез. Контактирајте со лицето коешто ја поставило мрежата за помош. |
| Update the root certificate to use cloud services. | Активирајте Web Config и потоа ажурирајте го кореновиот сертификат. |

Решавање проблеми

| Пораки за грешки | Решенија |
|------------------|---|
| Recovery Mode | <p>Печатачот стартуваше во режим за поправање затоа што ажурирањето на фирмверот не беше успешно. Следете ги чекорите подолу за да се обидете да го ажурирате фирмверот повторно.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поврзете ги компјутерот и печатачот со USB-кабел. (Во режимот за поправање, не можете да го ажурирате фирмверот преку мрежна врска.) 2. Посетете ја локалната интернет-страница на Epson за понатамошни упатства. |

* Во некои циклуси од печатењето може да се собере многу мало количество вишок мастило на перничето за мастило. За да се спречи протекување мастило од перничето, печатачот е конструиран да го прекине печатењето кога перничето ќе ја достигне својата граница. Дали и колку често ова ќе треба да се направи зависи од бројот на отпечатени страници на печатачот, видот на материјалот за печатење и бројот на циклуси на чистење на печатачот. Потребата да се замени перничето не значи дека печатачот ќе престане да работи во согласност со неговите спецификации. Печатачот ќе ве извести кога треба да се замени перничето и тоа треба да го направи овластена сервисна служба на Epson. Со гаранцијата на Epson не се покриваат трошоците за оваа замена.

Поврзани информации

- ➔ [„Контактирање со поддршката на Epson“ на страница 183](#)
- ➔ [„Опции на менито за Printer Setup“ на страница 121](#)
- ➔ [„Спецификации за поддржаните мемориски картички“ на страница 176](#)
- ➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 140](#)
- ➔ [„Web Config“ на страница 126](#)
- ➔ [„Ажурирање на апликациите и фирмверот“ на страница 140](#)

Проверка на состојбата на печатачот - Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **EPSON Status Monitor 3** на картичката **Одржување**.


Белешка:

- Можете да ја проверите состојбата на печатачот и со двојно кликање на иконата на печатачот на лентата за задачи. Ако иконата на печатачот не е додадена на лентата за задачи, кликнете **Преференци за следење** на картичката **Одржување**, па изберете **Регистрирајте ја иконата за брз пристап на лентата за задачи**.
- Ако **EPSON Status Monitor 3** е исклучен, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.

Поврзани информации

- ➔ [„Двигател за печатачот за Windows“ на страница 128](#)

Проверување на состојбата на печатачот — Mac OS

1. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја Алатката за печатење**.
3. Кликнете на **EPSON Status Monitor**.

Може да ги проверите статусот на печатачот, нивоата на мастило и статусот за грешка.

Отстранување заглавена хартија

Проверете ја грешката прикажана на контролната табла и следете ги упатствата за отстранување на заглавената хартија вклучувајќи и искинати парчиња. Потоа избришете ја грешката.




Важно:

Отстранете ја заглавената хартија внимателно. Насилно отстранување на хартијата може да го оштети печатачот.


Отстранување заглавена хартија од Додавање хартија од задна страна

Отстранете ја заглавената хартија.



Отстранување заглавена хартија од излезната фиока

Отстранете ја заглавената хартија.




Отстранување заглавена хартија од внатрешноста на печатачот

 **Внимание:**


- Внимавајте капакот да не ви ја фати раката или прстите кога го отворате или затворате скенерот. Инаку може да се повредите.
- Не допирајте ги копчињата на контролната табла кога рацете ви се во печатачот. Ако печатачот почне да работи, може да предизвика повреда. Внимавајте да не ги допрете деловите што штрчат за да не се повредите.

1. Отворете го скенерот со затворен капак за документи.




Решавање проблеми

- Отстранете ја заглавената хартија.




! **Важно:**

Не допирајте ги белиот плоснат кабел или просирната фолија од внатрешниот дел на печатачот. Така може да предизвикате дефект.



- Затворете го скенерот.



Хартијата не се внесува правилно

Проверете ги следниве точки, а потоа преземете ги соодветните дејствија за да го решите проблемот.

- Ставете го печатачот на рамна површина и ракувајте во препорачаните услови на околината.

Решавање проблеми

- Користете хартија поддржана од печатачот.
- Следете ги претпазливостите за ракување со хартија.
- Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија. За обична хартија, не ставајте хартија над линијата покажана со триаголникот на граничникот.
- Осигурете се дека поставките за големина на хартија и тип на хартија одговараат на конкретната големина на хартијата и на типот на хартија ставена во печатачот.

Поврзани информации

- ➔ [„Спецификации за животната средина“ на страница 178](#)
- ➔ [„Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 42](#)
- ➔ [„Достапни хартии и капацитети“ на страница 43](#)
- ➔ [„Листа на видови хартија“ на страница 44](#)

Заглавување на хартија

- Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничните кон работ на хартијата.
- Ставајте лист по лист ако сте ставиле неколку листови хартија.

Поврзани информации

- ➔ [„Отстранување заглавена хартија“ на страница 144](#)
- ➔ [„Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45](#)

Хартијата е поставена накосо

Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничните кон работ на хартијата.

Поврзани информации

- ➔ [„Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45](#)

Неколку листови хартија се внесуваат во исто време


- Ставајте еден по еден лист хартија.
- Кога се внесуваат неколку листови хартија истовремено при рачно двострано печатење, отстранете ја сета хартија што е ставена во печатачот пред да ставите нова.

Појавување на грешка за снемјување хартија



Кога ќе се појави грешка дека нема хартија иако е внесена во додавање хартија од задна страна, ставете ја хартијата повторно допрена до десниот раб на додавање хартија од задна страна.

Проблеми со напојувањето и контролната табла

Печатачот не се вклучува

- Проверете дали струјниот кабел е правилно вклучен.
- Држете го подолго копчето .

Печатачот не се исклучува

Држете го подолго копчето . Ако сè уште не можете да го исклучите печатачот, исклучете го кабелот за напојување. За да спречите сушење на главата за печатење, вклучете го и исклучете го печатачот со притискање на копчето .

ЛЦД-екранот се затемнува

Печатачот е во режим на функција. Притиснете некое копче на контролната табла за да го вратите ЛЦД-екранот во претходната состојба.

Не можам да печатам од компјутер


Проверување на поврзувањето (USB)

- Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот.
- Ако користите USB-разделник, обидете се да го поврзете печатачот директно со компјутерот.
- Ако USB кабелот не се препознава, променете ја портата или променете го USB кабелот.

Решавање проблеми

- ❑ Ако печатачот не може да печати со користење на USB поврзување, обидете се со следново. Исклучете го USB кабелот од компјутерот.Кликнете на десното копче на иконата на печатачот прикажана на компјутерот и изберете **Отстрани уред**.Потоа, поврзете го USB кабелот на компјутерот и обидете се со пробно печатење.

Ресетирајте го USB поврзувањето со следниве чекори во овој прирачник за менување на методот на поврзување на компјутер.Видете го линкот со поврзани информации подолу за повеќе информации.



Поврзани информации

- ➔ [„Менување на начинот на поврзување на компјутер“ на страница 39](#)

Проверување на конекцијата (мрежата)

- ❑ Кога ќе ги промените точката на пристап или давателот на услуги, обидете се повторно да ги направите мрежните поставки за печатачот.Поврзете го компјутерот или паметниот уред на истата SSID на којашто е поврзан и печатачот.
- ❑ Исклучете ги уредите коишто сакате да ги поврзете на мрежата.Почекајте околу 10 секунди и вклучете ги уредите во следниот редослед: точка на пристап, компјутер или паметен уред и потоа печатачот.Поместете го печатачот и компјутерот или паметниот уред поблиску до точката на пристап за да помогнете со комуникација на радиобранот и потоа обидете се повторно да ги направите мрежните поставки.
- ❑ Отпечатете извештај за мрежна конекција.Погледнете го линкот со поврзани информации подолу за повеќе информации.Ако извештајот покаже дека мрежната конекција е неуспешна, проверете го извештајот за мрежна конекција и следете ги решенијата за печатење.
- ❑ Ако IP адресата одредена за печатачот е 169.254.XXX.XXX и маската на подмрежата е 255.255.0.0, IP адресата може да не е правилно одредена.Рестартирајте ја точката на пристап или ресетирајте ги мрежните поставки за печатачот.Ако со ова не го отстраните проблемот, погледнете ја документацијата за точка на пристап.
- ❑ Обидете се да отворите која било интернет страница од вашиот компјутер за да проверите дека мрежните поставки на компјутерот се точни.Ако не може да отворите интернет страници, има проблем со компјутерот.Проверување на мрежната конекција на компјутерот.

Поврзани информации

- ➔ [„Поврзување на компјутер“ на страница 24](#)
- ➔ [„Печатење на извештај за мрежна конекција“ на страница 32](#)

Решавање проблеми

Проверување на софтверот и податоците

- Погрижете се дека е инсталиран оригинален двигател за печатач на Epson. Ако не е инсталиран оригинален двигател за печатач на Epson, функциите се ограничени. Ви препорачуваме да го користите оригиналниот двигател за печатач на Epson. Видете го линкот со поврзани информации подолу за повеќе информации.
- Ако печатите голема слика со многу податоци, компјутерот може да нема доволно меморија. Испечатете ја сликата со помала резолуција или со помала големина.

Поврзани информации

- ➔ [„Проверување на оригиналните двигатели за печатач на Epson“ на страница 150](#)
- ➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 140](#)

Проверување на оригиналните двигатели за печатач на Epson

Може да проверите дали оригинален двигател за печатач на Epson е инсталиран на компјутерот со користење на еден од следниве методи.


Windows

Изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи (Печатачи, Печатачи и факсови)** и направете го следново за да го отворите прозорецот за својствата на серверто за печатење.


- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7
Кликнете на иконата за печатач па кликнете на **Отпечати својства на сервер** на горниот дел од прозорецот.
- Windows Vista
Кликнете со десното копче на папката **Печатачи** и кликнете на **Активирај како администратор > Својства на сервер**.
- Windows XP
Од менито **Датотека**, изберете **Својства на сервер**.


Решавање проблеми

Кликнете на јазичето **Двигател**. Ако името на печатачот е прикажано на листата, оригинален двигател за печатачот на Epson е инсталиран на компјутерот.



Mac OS

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете на **Опции и производи** и ако јазичето **Опции** и јазичето **Услужна алатка** се прикажани во прозорецот, оригиналниот двигател за печатач на Epson е инсталиран на компјутерот.




Поврзани информации

➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 140](#)

Проверување на статусот на печатачот од компјутерот (Windows)

Кликнете на **Ред. за печатење** на јазичето за двигател на печатач **Одржување** и проверете го следново.




- Проверете дали има паузирани печатења.

Ако останат непотребни податоци, изберете **Откажи ги сите документи** од менито **Печатач**.

- Проверете печатачот да не е исклучен или чека наредба.

Ако е исклучен или чека наредба, променете го поставувањето за исклучен или чека наредба во менито **Печатач**.



- Уверете се дека печатачот е избран како стандарден печатач во менито **Печатач** (во менито треба да има знак за избор).

Ако печатачот не е избран за стандарден печатач, поставете го како стандарден. Ако има повеќе икони во **Контролна табла > Прегледај уреди и печатачи (Печатачи, Печатачи и факсови)**, погледнете го следново за да ја изберете иконата.

Пример)

USB конекција: EPSON XXXX серија

Мрежна конекција: EPSON XXXX серија (мрежа)


Ако го инсталирате двигателот за печатач неколку пати, може да креирате копии на двигателот за печатачот. Ако се креирани копии како на пример „EPSON XXXX серија (копија 1)“, кликнете со десното копче на иконата на копираниот двигател и кликнете на **Отстрани уред**.

- Погрижете се отворот на печатачот да биде правилно избран во **Својства > Отвор** од менито **Печатач** на следниов начин.

Изберете „**USBXXX**“ за поврзување преку USB „**EpsonNet Print Port**“ за мрежно поврзување.

Проверете го статусот на печатачот од компјутерот (Mac OS)

Погрижете се статусот на печатачот да не е **Пауза**.

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па кликнете двапати на печатачот. Ако печатачот е паузиран, кликнете, кликнете на **Продолжи** (или **Продолжи со печатење**).

Не може да правите мрежни поставки

- Исклучете ги уредите коишто сакате да ги поврзете на мрежата. Почекајте околу 10 секунди и вклучете ги уредите во следниот редослед: точка на пристап, компјутер или pamетен уред и потоа печатачот. Поместете го печатачот и компјутерот или pamетниот уред поблиску до точката на пристап за да помогнете со комуникација на радиобранот и потоа обидете се повторно да ги направите мрежните поставки.
- Изберете **Setup > Network Settings > Connection Check** и отпечатете го извештајот за мрежна конекција. Ако настанала грешка, проверете го извештајот за мрежна конекција и следете ги отпечатените решенија.

Поврзани информации


- ➔ [„Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција“ на страница 33](#)
- ➔ [„Не може да се поврзам на уреди и кога мрежните поставки не се проблем“ на страница 153](#)

Не може да се поврзам на уреди и кога мрежните поставки не се проблем

Ако не може да се поврзете од компјутер или pamетен уред на печатач и кога извештајот за мрежно поврзување на прикажува проблеми, погледнете го следново.


- Кога истовремено користите неколку точки на пристап, можно е да не може да го користите печатачот од компјутер или pamетен уред во зависност од поставките за точки за пристап. Поврзете го компјутерот или pamетниот уред на истата точка на пристап како и печатачот.

Деактивирајте ја функцијата за врзување на pamетниот уред ако е активирана.




Решавање проблеми

- Можно е да не може да се поврзете на точката на пристап кога точката на пристап има повеќе SSID и уредите се поврзани на различни SSID на истата точка на пристап. Поврзете го компјутерот или паметниот уред на истата SSID на којашто е поврзан и печатачот.




- Точката на пристап којашто е во согласност со IEEE802.11a и IEEE802.11g има SSID од 2,4 GHz и 5 GHz. Ако го поврзете компјутерот или паметниот уред на 5 GHz SSID, не може да го поврзете со печатачот затоа што печатачот поддржува комуникација само над 2,4 GHz. Поврзете го компјутерот или паметниот уред на истата SSID на којашто е поврзан и печатачот.



Решавање проблеми

- ❑ Поголемиот број точки на пристап имаат функција за одделувач за приватност со којшто се блокира комуникацијата меѓу поврзани уреди. Ако не може да се воспостави комуникација меѓу печатачот и компјутерот или паметниот уред и кога се поврзани на истата мрежа, деактивирајте го одделувачот за приватност на точката на пристап. Погледнете го прирачникот испорачан со точката за пристап за детали.



Поврзани информации


- ➔ „Проверување на SSID поврзана за печатачот“ на страница 155
- ➔ „Проверување на SSID за компјутерот“ на страница 156

Проверување на SSID поврзана за печатачот

Изберете **Setup** > **Network Settings** > **Network Status**. SSIDs се прикажани на секоја Wi-Fi мрежа и Wi-Fi директна мрежа.

Проверување на SSID за компјутерот

Windows

Кликнете на  во фиоката со задачи на работната површина. Проверете го името на поврзаната SSID од прикажаната листа.



Mac OS

Кликнете на иконата за Wi-Fi на горниот дел од екранот на компјутерот. Се прикажува листа на SSID и поврзаната SSID се означува со ознака за штиклирање.



Не можам да печатам од iPhone или iPad

- Поврзете го iPhone or iPad на истата мрежа (SSID) на којашто е поврзан печатачот.
- Активирајте **Paper Configuration** во следниве менија.
Setup > Printer Setup > Paper Source Settings > Paper Configuration
- Активирајте ја поставката за AirPrint од Web Config.

Поврзани информации

- ➔ „Поврзување на pameten уред“ на страница 25
- ➔ „Web Config“ на страница 126

Печатењето е паузирано

Ако печатите слика со големо количество податоци, печатењето може да биде паузирано и хартијата може да биде исфрлена. Испечатете ја сликата со помала резолуција или со помала големина.

Проблеми со отпечатеното


Исписот е истуткан или недостасува бојата

Ако не сте го користеле печатачот долго време, прскалките на главата за печатење може да бидат затнати и капки мастило може да не се испуштаат. Извршете проверка на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.

Поврзани информации

- ➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 111

Појавување на пруги или неочекувани бои




Прскалките на главата за печатење можеби се затнати. Направете проверка на прскалките за да проверите дали прскалките на главата за печатење се затнати. Исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.

Решавање проблеми

Поврзани информации

➔ [„Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 111](#)

Појавување на пруги во боја на интервали од приближно 2.5 см



- Изберете соодветна поставка за тип на хартија за типот на хартија ставена во печатачот.
- Порамнете ја главата за печатење од компјутерот.
- Кога печатите на обична хартија, печатете со користење на поставка за повисок квалитет.

Поврзани информации

- ➔ [„Листа на видови хартија“ на страница 44](#)
- ➔ [„Порамнување на главата за печатење — Windows“ на страница 114](#)
- ➔ [„Порамнување на главата за печатење — Mac OS“ на страница 114](#)

Матни отпечатоци, вертикални пруги или непорамнетост



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Порамнете ја главата за печатење.

Поврзани информации

➔ [„Порамнување на главата за печатење“ на страница 113](#)

Решавање проблеми


Квалитетот на печатење не се подобрува дури и по порамнувањето на главата за печатење

Во текот на двонасочното печатење (или печатење со голема брзина), главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, така што е можно вертикалните линии да не се порамнети. Ако квалитетот на печатење не се подобрува, онеспособете ја поставката за двонасочно печатење (или печатење со голема брзина). Онеспособувањето на оваа поставка може да ја забави брзината на печатење.

Windows

Отштиклирајте го **Голема брзина** од јазичето **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.

Mac OS

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **Off** како поставка за **High Speed Printing**.

Квалитетот на печатење е слаб

Проверете го следново ако квалитетот на печатењето е слаб поради матни отпечатоци, ленти, бои што недостигаат, избледени бои, непорамнетост на отпечатоците.

Проверување на печатачот

- Извршете проверка на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.
- Порамнете ја главата за печатење.

Проверување на хартија

- Користете хартија поддржана од печатачот.
- Не печатете на влажна, оштетена или стара хартија.
- Ако хартијата е извиткана или пликовите се надуени, исправете ги.
- Не ставајте ја хартијата на купче веднаш по печатењето.
- Исушете ги отпечатоците целосно пред да ги архивирате или прикажете. Кога ги сушите отпечатоците, избегнувајте директна сончева светлина, не користете фен и не допирајте ја испечатената страна на хартијата.
- Кога печатите слики или фотографии, Epson препорачува користење на оригинална хартија Epson наместо обична хартија. Печатете на страната за печатење на оригиналната хартија Epson.

Проверување на поставките за печатење

- Изберете соодветна поставка за тип на хартија за типот на хартија ставена во печатачот.
- Печатете користејќи поставка за подобар квалитет.

Проверка на касетата за мастило

- Epson препорачува касетата за мастило да се употреби пред датумот означен на амбалажата.

Решавање проблеми


- За најдобри резултати, употребете ги касетите за мастило најдоцна шест месеци по отворањето.
- Користете оригинални касети за мастило на Epson. Овој производ е направен да ги приспособува боите врз основа на користењето на оригинални касети за мастило на Epson. Користењето на неоригинални касети за мастило може да го намали квалитетот на печатење.

Поврзани информации

- ➔ [„Достапни хартии и капацитети“ на страница 43](#)
- ➔ [„Листа на видови хартија“ на страница 44](#)
- ➔ [„Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 42](#)
- ➔ [„Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 111](#)
- ➔ [„Порамнување на главата за печатење“ на страница 113](#)

Хартијата е замачкана или истуткана

- Кога ќе се појави хоризонтална лента или горниот или долниот дел од хартијата се замачкани, ставете хартија во правилната насока и лизгајте ги граничните до рабовите на хартијата.



- Кога на хартијата ќе се појави вертикална лента или хартијата е замачката, исчистете ја патеката за хартија.



- Поставете ја хартијата на рамна површина за да проверите дали е искривена. Ако е, израмнете ја.
- Кога печатите двострано рачно, внимавајте мастилото да е сосема суво пред да ставите хартија повторно.

Поврзани информации

- ➔ [„Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45](#)
- ➔ [„Чистење на патеката за хартија“ на страница 115](#)

Решавање проблеми

Отпечатените фотографии се лепливи

Можеби печатите на погрешната страна од фотографската хартија. Погрижете се да печатите на страната за печатење.

Кога печатите на погрешната страна од фотографската хартија, треба да ја исчистите патеката на хартијата.

Поврзани информации

➔ [„Чистење на патеката за хартија“ на страница 115](#)

Слики или фотографии се печатат во неочекувани бои

Кога печатите од драјверот на печатачот на Windows, поставката за приспособување на фотографии на Epson стандардно се применува на тип на хартија. Обидете се да ја промените поставката.

На јазичето **Повеќе опции**, изберете **Прилагодено** во **Корекција на боите** и потоа кликнете на **Напредно**. Променете ја поставката за **Корекција на сцена** од **Автоматска корекција** за која било друга опција. Ако менувањето на поставката не функционира, користете кој било метод за коригирање на боја различен од **PhotoEnhance** во **Управување со бои**.

Поврзани информации

➔ [„Прилагодување на бојата за печатење“ на страница 76](#)

Боите се разликуваат од она што го гледате на екранот

- Уредите за прикажување како на пример екраните на компјутерите, имаат сопствени својства за приказ. Ако приказот не е балансиран, сликата не се прикажува со правилна осветленост и бои. Приспособете ги својствата на уредот.
- Светењето на светлото во екранот влијае на начинот на којшто сликата се прикажува на екранот. Избегнувајте директна сончева светлина и проверете дали сликата е поставена на место со соодветна осветленост.
- Боите може да се разликуваат од она што го гледате на паметните уреди како на пример паметни телефони или таблети со висока резолуција.
- Боите на екранот не се идентични на оние на хартијата затоа што уредот за прикажување и печатачот имаат различен процес на произведување на бои.

Не можам да печатам без маргини

Во поставките за печатење направете поставка за печатење без рамки. Ако изберете тип хартија што не поддржува печатење без рамки, не може да изберете **Без рамки**. Изберете тип хартија што поддржува печатење без рамки.

Поврзани информации

➔ [„Опции на менито за режимот Print Photos“ на страница 59](#)

➔ [„Опции на менито за режимот Copy“ на страница 82](#)

Решавање проблеми

- ➔ „Основни информации за печатење — Windows“ на страница 60
- ➔ „Основи на печатење — Mac OS“ на страница 62

Рабовите на сликата се пресечени при печатење без рамки

За време на печатењето без рамки, сликата се зголемува малку и испакнатото подрачје се отсекува. Изберете поставка на помало зголемување.

Windows

Кликнете на **Поставки** до полето за избор **Без рамки** на јазичето **Главна** од двигателот за печатачот, а потоа променете ги поставките.

Mac OS

Променете ја поставката **Проширување** од менито **Поставки за печатење** на полето за печатење.

Позицијата, големината или маргините на исписот се неточни

- Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничните кон работ на хартијата.
- Кога ги ставате оригиналите на стакло на скенерот, порамнете го аголот на оригиналот со аголот означен со симбол на рамката на стаклото на скенерот. Ако рабовите на копијата се исечени, поместете го оригиналот малку подалеку од аголот.
- При ставање на оригиналите на стакло на скенерот, исчистете ги стакло на скенерот и капакот за документи. Ако на стаклото има прашина или дамки, областа за копирање може да се прошири за да ги опфати прашината или дамките со што може да создаде погрешна позиција за копирање или мали слики.
- Изберете го соодветното поставување за димензии на хартијата.
- Приспособете ја поставката за маргини во апликацијата така што ќе биде во подрачјето за печатење.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 45
- ➔ „Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 49
- ➔ „Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 115
- ➔ „Област за печатење“ на страница 173

Повеќе оригинали се копираат на еден лист

Кога ставате повеќе оригинали на стакло на скенерот за да ги копирате одделно, но тие се копираат на еден лист, ставете ги оригиналите оддалечени најмалку 5 мм. Ако проблемот опстои, ставајте само еден по еден оригинал.

Решавање проблеми

Поврзани информации

➔ [„Ставање на фотографии за копирање“ на страница 50](#)

Неточни или погрешно отпечатени знаци

- Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот.
- Откажете ги паузираните задачи за печатење.
- Не ставајте го рачно компјутерот во режим на **Хибернација** или **Спиене** додека печатите. Страниците со искривен текст ќе се испечатат следниот пат кога ќе го стартувате компјутерот.

Поврзани информации

➔ [„Откажување на печатењето“ на страница 80](#)

Отпечатената слика е превртена

Исклучете ги сите поставувања за огледална слика во двигателот за печатачот или во апликацијата.

- Windows
Откажете го **Огледална слика** во картичката **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.
- Mac OS
Отстранете го **Mirror Image** од изборникот **Поставки за печатење** на полето за печатење.

Мозаични ефекти на исписите

Кога печатите слики или фотографии, печатете со податоци со голема резолуција. Сликите на интернет-страниците често се со мала резолуција иако изгледаат доволно добро на екранот, така што квалитетот на печатењето може да се намали.

Се појавуваат нерамномерни бои, замачкувања, точки или прави линии на копираната слика

- Искристете ја патеката за хартија.
- Искристете го стакло на скенерот.
- Не притискајте пресилно на оригиналот или на капакот за документи кога ставате оригинали на стакло на скенерот.
- Кога хартијата се замачкува, намалете ја поставката за густина на копирањето.

Поврзани информации

- ➔ [„Чистење на патеката за хартија“ на страница 115](#)
- ➔ [„Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 115](#)
- ➔ [„Опции на менито за режимот Сору“ на страница 82](#)

На скенираната слика се појавуваат ефекти на контраст (мрежести ефекти)

Променете ја поставката за намалување и зголемување или ставете го оригиналот под малку поразличен агол.

Поврзани информации

➔ [„Опции на менито за режимот Сору“ на страница 82](#)

Сликата од задната страна на оригиналот се појавува на копираната слика

- Ако имате тенок оригинал, ставете го на стакло на скенерот, а потоа ставете парче црна хартија врз него.
- Намалете го поставувањето за густината на копијата во контролната табла.

Поврзани информации

➔ [„Опции на менито за режимот Сору“ на страница 82](#)

Проблемот со исписот не може да се избрише

Ако сте се обиделе со сите решенија и не сте го решиле проблемот, обидете се да го деинсталирате и повторно да го инсталирате двигателот за печатачот.

Поврзани информации



- ➔ [„Деинсталирање апликации“ на страница 138](#)
- ➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 140](#)

Други проблеми со печатењето

Печатењето е премногу бавно

- Затворете ги непотребните апликации.
- Намалете ја поставката за квалитет. Печатење со висок квалитет ја намалува брзината на печатењето.

Решавање проблеми


- Исклучете ја поставката за двонасочно (или високобрзинско) печатење. Кога е вклучена оваа поставка, главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, така што брзината на печатењето се намалува.
 - Windows
Изберете **Голема брзина** во картичката **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.
 - Mac OS
Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **On** како поставка за **High Speed Printing**.
- Исклучете **Тивок режим**.
 - Контролна табла
Од почетниот екран, притиснете на **Quiet Mode** и деактивирајте го.
 - Windows
Изберете **Исклучено** како поставување за **Тивок режим** на картичката за двигателот за печатачот **Главна**.
 - Mac OS
Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **Off** како поставка за **Тивок режим**.

Печатењето забавува многу при непрекинато печатење

Печатењето се забавува за да се спречи прегревање на механизмот на печатачот и негово оштетување. Сепак, можете да продолжите со печатење. За да се вратите на нормална брзина на печатењето, оставете го печатачот да мирува барем 30 минути. Брзината на печатењето не се враќа на нормала ако се исклучи напојувањето.

Не може да откажам печатење преку компјутер со Mac OS X v10.6.8

Ако сакате да го запрете печатењето преку компјутерот, направете ги следниве наредувања.

Извршете ја командата Web Config, а потоа изберете **Port9100** како **Протокол со врвен приоритет** во **Поставување на AirPrint**. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно.

Поврзани информации

➔ „Web Config“ на страница 126

Не може да почне скенирање

- Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот. Ако користите USB-разделник, обидете се да го поврзете печатачот директно со компјутерот.
- Ако скенирате со висока резолуција преку мрежа, може да се појави комуникациска грешка. Намалете ја резолуцијата.
- Проверете дали сте го избрале правилниот печатач (скенер) во Epson Scan 2.

Проверете дали уредот го препознава печатачот или не кога користите Windows

Во Windows, проверете дали печатачот (скенерот) е прикажан во **Скенер и фотоапарат**. Печатачот (скенерот) треба да биде прикажан како „EPSON XXXXX (име на печатачот)“. Ако печатачот (скенерот) не е прикажан, деинсталирајте го и повторно инсталирајте го Epson Scan 2. Погледнете го следново за да пристапите до **Скенер и фотоапарат**.

Windows 10

Кликнете со десното копче на копчето за стартување и изберете **Контролна табла**, внесете „Скенер и фотоапарат“ во полето за пребарување, кликнете **Погледни ги скенерите и фотоапаратите**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

Windows 8.1/Windows 8

Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла**, внесете „Скенер и фотоапарат“ во полето за пребарување, кликнете **Прикажи го скенерот и фотоапаратот**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

Windows 7

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла**, внесете „Скенер и фотоапарат“ во полето за пребарување, кликнете **Погледни ги скенерите и фотоапаратите**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

Windows Vista

Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Хардвер и звук > Скенери и фотоапарати**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Печатачи и друг хардвер > Скенери и фотоапарати**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

Поврзани информации

➔ [„Деинсталирање апликации“ на страница 138](#)

➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 140](#)

Не може да се стартува со скенирање кога се користи контролната табла

- Уверете се дека Epson Scan 2 и Epson Event Manager се инсталирани правилно.
- Проверете го поставувањето за скенирање поставено во Epson Event Manager.

Поврзани информации

➔ [„Epson Scan 2 \(двигател за скенерот\)“ на страница 135](#)

➔ „Epson Event Manager“ на страница 135

Проблеми со скенирани слики

Неизедначени бои, нечистотија, точки и слично се појавуваат кога скенирате од стаклото на скенерот

- Исчистете го стаклото на скенерот.
- Отстранете секаква нечистотија или отпадоци што се прилепуваат на оригиналот.
- Не притискајте со преголема сила врз оригиналот или капакот за документи. Ако притискате со преголема сила може да се појават заматување, размачкувања и точки.

Поврзани информации

➔ „Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 115

Квалитетот на сликата е лош

- Нагодете го **Режим** во Epson Scan 2 според оригиналот којшто сакате да го скенирате. Скенирајте со користење на поставките за документи во **Режим за документи** и поставките за фотографиите во **Режим за фотографии**.
- Во Epson Scan 2, приспособете ја сликата со користење на ставките на јазичето **Напредни поставки** и потоа скенирајте.
- Ако резолуцијата е ниска, обидете се да ја зголемите резолуцијата и потоа секенирајте.

Поврзани информации

➔ „Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 91

➔ „Опции од менито за скенирање“ на страница 90

Се прикажува пресликување во задината на сликите

Слики на задната страна на оригиналот може да бидат прикажани на скенираната слика.

- Во Epson Scan 2, изберете го јазичето **Напредни поставки** и приспособете ја **Осветленост**. Оваа функција може да не биде достапна во зависност од поставките на јазичето **Главни поставки > Тип слика** или други поставки на јазичето **Напредни поставки**.
- Во **Режим за документи** во Epson Scan 2, изберете го јазичето **Напредни поставки**, а потоа **Опција за слика > Подобрување текст**.
- Кога скенирате од стаклото на скенерот, ставете црна хартија или подлога над оригиналот.

Поврзани информации

➔ „Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 49

➔ „Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 91

Решавање проблеми

➔ „Опции од менито за скенирање“ на страница 90

Текстот е нејасен

- Во **Режим за документи** во Epson Scan 2, изберете го јазичето **Напредни поставки**, а потоа **Опција за слика > Подобрување текст**.
- Изберете **Режим за документи** како **Режим** во Epson Scan 2. Скенирајте со користење на поставките за документи во **Режим за документи**.
- Во **Режим за документи** во Epson Scan 2, кога **Тип слика** на јазичето **Главни поставки** е поставено на **Црно-бело**, приспособете **Праг** на јазичето **Напредни поставки**. Кога го зголемувате **Праг**, црната област станува поголема.
- Ако резолуцијата е слаба, обидете се да ја зголемите резолуцијата и тогаш започнете со скенирање.

Поврзани информации

➔ „Скенирање на документи (Режим за документи)“ на страница 91

➔ „Опции од менито за скенирање“ на страница 90

Се појавуваат моаре ефекти (сенки налик на пајажина)

Ако оригиналот е печатен документ, моаре ефектите (сенки налик на пајажина) може да се појават на скенираната слика.

- На табулаторот **Напредни поставки** во Epson Scan 2, поставете **Отстранување екран**.



- Сменете ја резолуцијата, а потоа скенирајте повторно.

Поврзани информации

➔ „Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 91

➔ „Опции од менито за скенирање“ на страница 90

Не може да ја скенирате правилната област на стаклото на скенерот

- Проверете дали оригиналот е поставен правилно според ознаките за порамнување.
- Ако рабовите на скенираната слика недостасуваат, малку поместете го оригиналот подалеку од работ на стаклото на скенерот.

Решавање проблеми

- При ставање на повеќе оригинали на стаклото на скенерот, погрижете се да има празнина од најмалку 20 mm (0,79 инчи) помеѓу оригиналите.
- Кога скенирате од контролниот панел и ако го изберете функцијата за автоматско сечење на областа за скенирање, отстранете каква било нечистотија од стаклото на скенерот и капакот на документот. Ако има нечистотија околу оригиналот, опсегот на скенирање се проширува за да ја опфати.

Поврзани информации

➔ [„Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 49](#)

Не може да се прегледува во Мини. приказ

- Кога поставувате повеќе оригинали на стаклото на скенерот, уверете се дека има празнина од најмалку 20 mm (0,79 in.) меѓу оригиналите.
- Уверете се дека оригиналот е поставен право.
- Во зависност од оригиналот, можеби нема да може да се врши прегледување во **Мини. приказ**. Во овој случај, исчистете го полето за избор **Мини. приказ** во горниот дел на прозорецот за преглед за да ја прегледате целата скенирана област, а потоа направете ги рамките рачно.

Поврзани информации

➔ [„Скенирање на фотографии или слики \(Режим за фотографии\)“ на страница 94](#)

Текстот не е правилно препознаен при зачувување како PDF што може да се пребарува

- Од прозорецот **Опции за формат на слика** во Epson Scan 2, проверете дали **Јазик на текст** е правилно поставен од јазичето **Текст**.
- Проверете дали оригиналот е правилно поставен.
- Користете го оригиналот со јасен текст. Препознавањето на текст може да го нема за следниве типови на оригинали.
 - Оригинали коишто се многубројно копирани
 - Оригинали коишто се примени преку факс (со ниска резолуција)
 - Оригинали на коишто растојанието помеѓу буквите или редовите е премногу мало
 - Оригинали со испечатени или подтцратни линии врз текстот
 - Оригинали со ракописен текст
 - Оригинали со свиткувања или набрчувања
- Во **Режим за документи** во Epson Scan 2, кога **Тип слика** на јазичето **Главни поставки** е поставено на **Црно-бело**, приспособете **Праг** на јазичето **Напредни поставки**. Кога го зголемувате **Праг**, црната област се засилува.
- Во **Режим за документи** во Epson Scan 2, изберете го јазичето **Напредни поставки**, а потоа **Опција за слика > Подобрување текст**.

Решавање проблеми

Поврзани информации

➔ „Скенирање на документи (Режим за документи)“ на страница 91

Не може да се решат проблемите во скенираната слика

Ако сте се обиделе со сите решенија и не сте го решиле проблемот, започнете со Epson Scan 2 поставките со користење на Epson Scan 2 Utility.

Белешка:

Epson Scan 2 Utility е апликација којашто доаѓа со Epson Scan 2.

1. Активирајте го Epson Scan 2 Utility.

Windows 10

Кликнете на копчето за стартување па изберете **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за вклучување и изберете **Сите програми и Програми > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

Mac OS

Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Изберете го јазичето **Друго**.

3. Кликнете **Ресетирај**.

Белешка:

Ако со активирањето не се реши проблемот, деинсталирајте го и повторно инсталирајте го Epson Scan 2.

Поврзани информации

➔ „Деинсталирање апликации“ на страница 138

➔ „Инсталирање апликации“ на страница 140

Други проблеми со скенирање

Скенирањето е премногу бавно

Намалете ја резолуцијата.

Поврзани информации

➔ „Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 91

➔ „Опции од менито за скенирање“ на страница 90

Скенирањето ќе запре кога се скенира во PDF/мулти-TIFF

- Кога скенирате со користење на Epson Scan 2, можете постојано да скенирате до 999 страници во PDF-формат и до 200 страници во Multi-TIFF формат.
- Кога скенирате многу документи, препорачуваме да скенирате во сиви тонови.
- Зголемете го слободното место на дискот на компјутерот. Скенирањето може да сопре ако нема доволно слободно место.
- Обидете се со сканирање во помала резолуција. Скенирањето сопира ако вкупното количество податоци го достигне ограничувањето.

Поврзани информации

- ➔ [„Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 91](#)
- ➔ [„Опции од менито за скенирање“ на страница 90](#)

Други проблеми


Мал електричен шок при допир на печатачот

Ако на компјутерот се поврзани многу надворешни уреди, може да почувствувате мал електричен шок кога ќе го допрете печатачот. Ставете заземјување на компјутерот што е поврзан со печатачот.

Звуците додека работи се гласни

Ако звуците се прегласни, вклучете **Тивок режим**. Оспособувањето на оваа карактеристика може да ја намали брзината на печатење. Во зависност од типот на хартија и избраните поставки за квалитет на печатење, можно е да нема разлика во нивото на бучава на печатачот.

- Контролна табла
 - Од почетниот екран изберете **Quiet Mode** и активирајте го.
- Windows
 - Вклучете **Тивок режим** во картичката **Главна** во двигателот на печатачот.
- Mac OS

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **On** како поставка за **Тивок режим**.

Податоците не може да се зачуваат на мемориска картичка

- Користете мемориска картичка поддржана од печатачот.
- Проверете дали мемориската картичка е заштитена од запишување.

Решавање проблеми

- Проверете дали на мемориската картичка има доволно слободна меморија. Ако меморијата е речиси полна, не може да се зачуваат податоци.

Поврзани информации

➔ [„Спецификации за поддржаните мемориски картички“ на страница 176](#)

Апликацијата е блокирана од заштитен сид (само за Windows)

Додајте ја апликацијата во дозволените програми на заштитниот сид на Windows во безбедносните поставки во **Контролна табла**.

„?“ се прикажува на екранот за избирање фотографии

„?“ се прикажува на LCD-екранот кога сликовната датотека не е поддржана од производот.

Поврзани информации

➔ [„Спецификации на поддржаните податоци“ на страница 177](#)

Додаток

Технички спецификации

Спецификации на печатачот

| | | |
|--|----------------|---|
| Положба на прскалката на главата за печатење | | Прскалки за црно мастило: 180 Прскалки за мастило во боја: 59 за секоја боја |
| Тежина на хартијата* | Обична хартија | 64 до 90 г/м ² (17 до 24 фунти) |
| | Пликови | Плик #10, DL, C6: 75 до 90 г/м ² (20 на 24 фунти) |

* Дури и кога дебелината на хартијата е во рамки на овој опсег, може да не може да ја внесете хартијата во печатачот или квалитетот на печатење може да се намали во зависност од својствата и квалитетот на хартијата.

Област за печатење

Површината за печатење за единични листови

Квалитетот на печатењето може да е послаб во засенчените области поради механизмот на печатачот.

Печатење со рамки


| | | |
|--|---|--------------------|
| | A | 3.0 mm (0.12 in.) |
| | B | 3.0 mm (0.12 in.) |
| | C | 40.0 mm (1.57 in.) |
| | D | 32.0 mm (1.26 in.) |

Печатење без рамка

| | | |
|--|---|--------------------|
| | A | 43.0 mm (1.69 in.) |
| | B | 35.0 mm (1.38 in.) |

Додаток**Површина за печатење за слика**

Квалитетот на печатењето може да е послаб во засенчените области поради механизмот на печатачот.

| | | |
|---|---|--------------------|
|  | A | 3.0 mm (0.12 in.) |
| | B | 5.0 mm (0.20 in.) |
| | C | 18.0 mm (0.71 in.) |
| | D | 40.0 mm (1.57 in.) |

Спецификации на скенерот

| | |
|---------------------------------|---|
| Тип на скенерот | Рамен оптички скенер |
| Фотоелектричен уред | CIS |
| Максимална големина на документ | 216×297 mm (8.5×11.7 инчи) A4, Letter |
| Резолуција | 1200 dpi (главно сканирање) 2400 dpi (субсканирање) |
| Длабочина на бојата | <p>Боја</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 48 битови на точка внатрешно (16 битови по точка на боја внатрешно) <input type="checkbox"/> 24 битови на точка надворешно (8 битови по точка на боја надворешно) <p>Сива палета</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 битови по точка внатрешно <input type="checkbox"/> 8 битови по точка надворешно <p>Црно и бело</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 битови по точка внатрешно <input type="checkbox"/> 1 битови по точка надворешно |
| Извор на светлина | LED |

Спецификации на интерфејсот

| | |
|--------------|--------------|
| За компјутер | Hi-Speed USB |
|--------------|--------------|

Додаток

Листа на мрежни функции

Функции на мрежата и IPv4/IPv6

| Функции | | Поддржани | Забелешки | |
|--------------------|---|------------|-----------|---|
| Печатење на мрежа | EpsonNet Print (Windows) | IPv4 | ✓ | - |
| | Standard TCP/IP (Windows) | IPv4, IPv6 | ✓ | - |
| | WSD печатење (Windows) | IPv4, IPv6 | ✓ | Windows Vista или понов |
| | Bonjour Печатење (Mac OS) | IPv4, IPv6 | ✓ | - |
| | IPP Печатење (Windows, Mac OS) | IPv4, IPv6 | ✓ | - |
| | UPnP Печатење | IPv4 | - | Информациски уред |
| | PictBridge Печатење (Wi-Fi) | IPv4 | - | Дигитална камера |
| | Epson Connect (Печатење од е-порака, далечинско печатење) | IPv4 | ✓ | - |
| | AirPrint (iOS, Mac OS) | IPv4, IPv6 | ✓ | iOS 5 или понова верзија, Mac OS X v10.7 или понова верзија |
| | Google Cloud Print | IPv4, IPv6 | ✓ | - |
| Скенирање на мрежа | Epson Scan 2 | IPv4, IPv6 | ✓ | - |
| | Event Manager | IPv4 | ✓ | - |
| | Epson Connect (Скенирај во облак) | IPv4 | ✓ | - |
| | AirPrint (Скенирање) | IPv4, IPv6 | ✓ | OS X Mavericks или понов |
| | ADF (Двострано скенирање) | | - | - |
| Факс | Испрати факс | IPv4 | - | - |
| | Прими факс | IPv4 | - | - |
| | AirPrint (Faxout) | IPv4, IPv6 | - | - |

Спецификации за Wi-Fi

| | |
|-----------|------------------------|
| Стандарди | IEEE 802.11b/g/n*1, *2 |
|-----------|------------------------|

Додаток

| | |
|--|--|
| Фреквентен опсег | 2,4 GHz |
| Максимално предадена радиофреквентна моќ | 19.8 dBm (EIRP) |
| Режими на координација | Инфраструктура, Wi-Fi Direct (Едноставен AP)*3 |
| Безбедност при безжичен пристап*4 | WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*5 |

*1 Ги исполнува или IEEE 802.11b/g/n или IEEE 802.11b/g во зависност од местото на продажба.

*2 IEEE 802.11n е достапно само за HT20.

*3 Не е поддржано за IEEE 802.11b.

*4 Wi-Fi Direct поддржува само WPA2-PSK (AES).

*5 Во согласност со стандардите WPA2 со поддршка за WPA/WPA2 Personal.

Безбедносен протокол

| | |
|---------|---------------------------|
| SSL/TLS | HTTPS-сервер/клиент, IPPS |
|---------|---------------------------|

Поддржани услуги од други лица

| | | |
|--------------------|-----------|--|
| AirPrint | Печатење | iOS 5 или понов/Mac OS X v10.7.x или понов |
| | Скенирање | OS X Mavericks или понов |
| Google Cloud Print | | |

Спецификации за надворешните мемориски уреди**Спецификации за поддржаните мемориски картички**

| Компатибилни мемориски картички | Максимални капацитети |
|---------------------------------|-----------------------|
| miniSD* | 2 ГБ |
| miniSDHC* | 32 ГБ |
| microSD* | 2 ГБ |
| microSDHC* | 32 ГБ |
| microSDXC* | 64 ГБ |
| SD | 2 ГБ |
| SDHC | 32 ГБ |

Додаток

| Компатибилни мемориски картички | Максимални капацитети |
|---------------------------------|-----------------------|
| SDXC | 64 ГБ |

* Ставете адаптер што одговара на отворот за мемориски картички. Инаку картичката може да се заглави.

Спецификации на поддржаните податоци

| | |
|--------------------------|--|
| Формат на датотека | JPEG (*.JPG) со Exif-верзија 2.3 standard снимен со дигитални камери DCF* ¹ верзија 1.0 или усогласени со 2.0* ² |
| Големина на слика | Хоризонтално: од 80 до 10200 пиксели Вертикално: од 80 до 10200 пиксели |
| Големина на датотека | Помалку од 2 ГБ |
| Максимален број датотеки | 9990* ³ |

*1 Конструкторско правило за датотечен систем на камери.

*2 Фотографски податоци зачувани во вградената меморија на камерата не се поддржани.

*3 Може да се прикажат до 999 датотеки истовремено. (Ако бројот датотеки надминува 999, датотеките се прикажуваат во групи.)

Белешка:

„?“ се прикажува на LCD-екранот кога печатачот не може да ја препознае сликовната датотека. Во таа ситуација, ако изберете распоред за повеќе слики, ќе се испечатат празни делови.

Димензии

| | |
|----------|---|
| Димензии | Складирање <input type="checkbox"/> Ширина: 390 мм (15.4 ин.) <input type="checkbox"/> Длабочина: 300 мм (11.8 ин.) <input type="checkbox"/> Висина: 146 мм (5.7 ин.) Печатење <input type="checkbox"/> Ширина: 390 мм (15.4 ин.) <input type="checkbox"/> Длабочина: 528 мм (20.8 ин.) <input type="checkbox"/> Висина: 279 мм (11.0 ин.) |
| Тежина* | Околу 4.3 кг (9.5 фунти) |

* Без касетите со мастило и без кабелот за напојување.

Спецификации за електриката

| | | |
|-------|--------------------|--------------------|
| Модел | Модел 100 до 240 V | Модел 220 до 240 V |
|-------|--------------------|--------------------|


Додаток

| | | |
|--|---|---|
| Опсег на номинална фреквенција | 50 до 60 Hz | 50 до 60 Hz |
| Номинална струја | 0.5 до 0.3 A | 0.3 A |
| Потрошувачка на енергија (со УСБ-поврзување) | Самостојно копирање: Околу 13.0 W (ISO/IEC24712) Режим на подготвеност: Околу 4.6 W Режим на спиење: Околу 1.6 W Исклучено напојување: Околу 0.3 W | Самостојно копирање: Околу 13.0 W (ISO/IEC24712) Режим на подготвеност: Околу 4.6 W Режим на спиење: Околу 1.6 W Исклучено напојување: Околу 0.3 W |

Белешка:

Проверете ја етикетата на печатачот за напоноот.

Спецификации за животната средина

| | |
|--------|---|
| Работа | <p>Користете го печатачот во опсегот прикажан на следниов графикон.</p>  <p>Температура: 10 до 35°C (50 до 95°F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)</p> |
| Чување | <p>Температура: -20 до 40°C (-4 до 104°F)* Влажност: 5 до 85% RH (без кондензација)</p> |

* Можете да го чувате еден месец на 40°C (104°F).

Еколошки спецификации за касетите со мастило

| | |
|----------------------------|---|
| Температура на чување | -30 до 40 °C (-22 до 104 °F)* |
| Температура на замрзнување | -16 °C (3.2 °F) Мастилото се топи и може да се користи по околу 3 часа на 25 °C (77 °F). |

* Можете да го чувате еден месец на 40 °C (104 °F).

Додаток

Системски барања

- Windows 10 (32-битна, 64-битна)/Windows 8.1 (32-битна, 64-битна)/Windows 8 (32-битна, 64-битна)/Windows 7 (32-битна, 64-битна)/Windows Vista (32-битна, 64-битна)/Windows XP SP3 или понова верзија (32-битна)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 или понова верзија
- macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Белешка:

- Mac OS може да не поддржува некои апликации и функции.*
- Датотечниот систем UNIX (UFS) за Mac OS не е поддржан.*

Регулаторни информации

Стандарди и одобренија за европски модел

За европските корисници

Корпорацијата Seiko Epson дека наведениот модел на радио опрема е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на потврдата за сообразност на ЕУ е достапна на следнава интернет страница.

<http://www.epson.eu/conformity>

C462T

За употреба само во Ирска, Велика Британија, Австрија, Германија, Лихтенштајн, Швајцарија, Франција, Белгија, Луксембург, Холандија, Италија, Португалија, Шпанија, Данска, Финска, Норвешка, Шведска, Исланд, Хрватска, Кипар, Грција, Словенија, Малта, Бугарија, Чешка, Естонија, Унгарија, Летонија, Литванија, Полска, Романија и Словачка.

Epson не презема одговорност за незадоволување на барањата за заштита што произлегува од препорачана модификација на печатачот.



Ограничувања за копирање

Запазете ги следниве ограничувања за да обезбедите одговорна и законска употреба на печатачот.

Забрането е со закон копирање на следниве работи:

- Банкарски сметки, ковани пари, пазарни хартии од вредности издадени од државата, државни обврзници и локални хартии од вредност
- Неискористени поштенски марки, разгледници со платена поштарина и други официјални поштенски документи со важечки поштенски знак
- Државни таксени марки и хартии од вредност кои се издаваат во согласност со законската постапки

Внимавајте при копирање на следниве работи:

Додаток

- Пазарни хартии од вредности од приватни фирми (сертификати за производи, преносливи хартии од вредност, чекови итн.), месечни пропусници, карти со попуст итн.
- Пасоши, возачки дозволи, гаранции за состојба, сметки за патарина, бонови за храна, билети, итн.

Белешка:

Копирањето на овие работи може исто така да биде забрането со закон.

Соодветна употреба на авторските материјали:

Печатачите може да се користат неправилно со несоодветно копирање на материјали заштитени со авторски права. Освен во случај на препорака од признат надлежен орган, однесувајте се одговорно и со почит кон дозволата за копирање од страна на носителот на авторско право пред да го копирате публикуваниот материјал.


Превезување на печатачот

Кога треба да го превезувате печатачот за преместување или поправки, следете ги чекорите подолу за да го спакувате печатачот.



Важно:

- При складирање или пренесување на печатачот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.
- Оставете ги касетите за мастило инсталирани. Отстранувањето на касетите може да ја исуши главата на печатачот и да спречи печатачот да работи.

1. Исклучете го печатачот со притискање на копчето .
2. Внимавајте светлото за напојување да се изгасне, а потоа откачете го струјниот кабел.




Важно:

Откачете го струјниот кабел кога е изгаснато светлото за напојување. Инаку главата за печатење не се враќа во почетната положба, што ќе предизвика мастилото да се исуши, а печатењето може да не биде возможно.


3. Откачете ги сите кабли како струјниот кабел и кабелот за USB.
4. Внимавајте да нема вметнато мемориска картичка.
5. Извадете ја сета хартија од печатачот.
6. Внимавајте да нема оригинали во печатачот.

Додаток


- Отворете го скенерот со затворен капак за документи. Прицврстете го држачот на касетата за мастило за куќиштето со лента.



- Затворете го скенерот.



- Подгответе го пакувањето на печатачот како што е прикажано подолу.



- Спакувајте го печатачот во кутијата со користење на заштитните материјали.

Додаток

Кога го користите печатачот повторно, внимавајте да ја извадите лентата што го прицврстува држачот на касетата за мастило. Ако квалитетот на печатењето ослаби следниот пат кога печатите, исчистете ја и порамнете ја главата за печатење.

Поврзани информации

- ➔ „Имиња и функции на деловите“ на страница 17
- ➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 111
- ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 113

Пристапување на мемориска картичка од компјутер

Можете да пишувате или читате податоци од надворешен мемориски уред како мемориска картичка што е вметната во печатачот од компјутер.



Важно:

- Вметнете мемориска картичка откако ќе ја отстраните заштитата од запишување.
- Ако се сочува слика на мемориската картичка од компјутер, сликата и бројот фотографии не се обновуваат на LCD-екранот. Извадете ја и повторно ставете ја мемориската картичка.
- Кога споделувате надворешен уред вметнат во печатачот помеѓу компјутерите поврзан со USB и на друга мрежа, пристапот за запис е единствено дозволен на компјутерите коишто се поврзани со методот којшто сте го избрале на печатачот. За да запишете на слободниот простор на надворешниот уред, внесете **Setup** на контролниот панел и изберете **File Sharing Setup** и метод на поврзување.

Белешка:

Потребно е одредено време да се препознаат податоците од компјутерот ако е поврзан голем надворешен мемориски уред, како 2TB HDD.

Windows

Изберете надворешен мемориски уред во **Компјутер** или **Мој компјутер**. Се прикажуваат податоците на надворешниот мемориски уред.

Белешка:

Ако сте го поврзале печатачот со мрежата без диск со софтвер или *Web Installer*, мапирајте го отворот за мемориска картичка или USB-портата како мрежен диск. Отворете **Изврши** и внесете го името на печатачот ||XXXXX или IP-адресата на печатачот ||XXX.XXX.XXX.XXX за да **Отвори**. Кликнете со десен клик на иконата на уредот што е прикажана за да ја назначите мрежата. Мрежниот диск се појавува во **Компјутер** или **Мој компјутер**.

Mac OS

Изберете соодветна икона за уредот. Се прикажуваат податоците на надворешниот мемориски уред.

Додаток

Белешка:

- ❑ *За да отстраните надворешен мемориски уред, повлечете ја и спуштете ја иконата на уредот до иконата за отпад. Инаку, податоците на споделениот диск може да не се прикажат правилно кога ќе се вметне друг надворешен мемориски уред.*
- ❑ *За да пристапите до надворешен мемориски уред преку мрежата, изберете **Go > Connect to Server** од менито на работната површина. Внесете го името на печатачот `cifs://XXXXXX` или `smb://XXXXXX` (каде „XXXXXX“ е името на печатачот) во **Адреса на серверот**, а потоа кликнете на **Поврзи**.*

Поврзани информации

- ➔ „Вметнување мемориска картичка“ на страница 51
- ➔ „Спецификации за поддржаните мемориски картички“ на страница 176

Каде да се обратите за помош

Веб-локација за техничка поддршка

Ако ви треба дополнителна помош, посетете ја веб-локацијата за поддршка на Epson подолу. Изберете ја земјата или регионот и одете на делот за поддршка на локалната веб-локација на Epson. На локацијата се достапни и најновите двигатели, ЧПП, прирачници и други материјали за преземање.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Ако производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот, контактирајте со службите за поддршка на Epson за помош.

Контактирање со поддршката на Epson

Пред да контактирате со Epson

Ако вашиот производ Epson не работи правилно и не можете да го решите проблемот со информациите за решавање проблеми во прирачниците на производот, контактирајте со службата за поддршка на Epson за помош. Ако поддршката на Epson за вашето подрачје не е наведено подолу, контактирајте со продавачот каде што сте го купиле производот.

Поддршката на Epson ќе може да ви помогне многу побрзо ако ги дадете следниве информации:

- ❑ Сериски број на производот
(Етикетата со серискиот број обично е одзади на производот.)
- ❑ Модел на производот
- ❑ Верзија на софтверот на производот
(Кликнете **About, Version Info** или слично копче во софтверот на производот.)
- ❑ Марка ми модел на компјутерот
- ❑ Името и верзијата на оперативниот систем на компјутерот
- ❑ Имиња и верзии на софтверските апликации што обично ги користите со производот

Додаток

Белешка:

Во зависност од производот, поставките за мрежата може да се зачуваат во меморијата на производот. При дефект или поправање на производот, поставките може да се изгубат. Epson не одговара за губење податоци, за правење резервни копии или спасување поставки дури и во гарантниот период. Препорачуваме самите да си направите резервна копија на податоците или да ги запишете.

Помош за корисниците во Европа

Видете во вашата Пан-европска гаранција за информации како да контактирате со поддршката на Epson.